



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2022 бр. 12/ Viti 2022 nr. 12

31 Декември 2022 / 31 Dhjetor 2022

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 12 / Viti 2022 nr. 12


31 Декември 2022 / 31 Dhjetor 2022

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2022 бр. 12, 31 Декември 2022 /

Viti 2022 nr. 12, 31 Dhjetor 2022

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

Ибуш Јусуфи, директор /
IBUSH JUSUFI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA
ЕЛИЗАБЕТА СИМОНОВСКА / ELIZABETA SIMONOVSKA

главен уредник / kryeredaktor

ИБУШ ЈУСУФИ / IBUSH JUSUFI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

Даме Груев бр.14, 1000 Скопје / Dame Gruev nr. 14, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nül e vendimive për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale

..... 1 – 3

ПАТЕНТИ / PATENTA

..... 4 – 89

Национални патенти

..... 4 – 5

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

6 – 9

Меѓународни патенти / Patenta ndërkombëtar

..... 10 – 81

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

..... 82 – 89

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

..... 90 – 204

Пријави на Трговски Марки / Aplikime për marka tregtare

..... 91 – 175

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

..... 176 – 180

Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare

..... 181 – 197

Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, Vazhdimësi e vlefshmërisë dhe Ndërprerje (Mbarim)

..... 198 – 204

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

..... 205 – 208

Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale

206 – 207

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

208



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.



ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **E 01B 7/00, F 03D 1/00, F 16L 1/00, B 64C 27/00**

(11) **12534**

(13) **A**

(21) **2021/831**

(22) **20/10/2021**

(45) **31/12/2022**

(73) **Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје, МК**

(74) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(72) Јанура Марк


(54) **БИОКОНСТРУИРАН**

ВИСОКОРЕАКТИВЕН ВЕРТИКАЛЕН КИНЕТИЧКИ РОТОР СО МОДУЛАРНА ГРАДБА


(57) Пронајдокот БИОКОНСТРУИРАН ВИСОКОРЕАКТИВЕН ВЕРТИКАЛЕН КИНЕТИЧКИ РОТОР СО МОДУЛАРНА ГРАДБА се однесува на областа ЕНЕРГЕТИКА, АЕРОДИНАМИКА, ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ВОДЕНА ПЛОВИДБА, БИОИНЖЕНЕРИНГ, КИНЕТИКА, МОДУЛАРНОСТ И ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР И ЕКСТЕРИЕР. Со него се решава проблемот на поголема фреквенција на вртежи во сооднос со зголемена тежина при употреба на цврсти материјали.

Суштината е дека е создадена високореактивна форма која може да носи голема тежина и која изложена на воздушно или водено струење резултира со голем број на вртежи. Роторот е високо реактивен, дури и кога е изложен на слабо струење, а кога ќе се придвижи е високо инертен, па и со мала промена на брзината на струење на ветрот или водата, резултира со многу поголем број на вртежи во однос на досега познатите решенија. Така додека познатите вертикални ветерни ротори при воздушно струење од 10 до 15 м/с постигнуваат околу 140 вртежи во минута, предметниот пронајдок изложен на истото струење постигнува скоро тројно поголема брзина - од 430 до 460 вртежи во минута.

Пронајдокот е употреблив особено во изработката на турбини за производство на струја, мотори за средства за воздушна или водена пловидба, форми на дизајн употребливи за ентериер и екстериер кои вклучуваат четврта димензија на движење на дизајнот, светлосни ефекти и сл. Истиот при иста движечка сила продуцира три пати поголем резултат, со што обезбедува значителна заштеда на трошоците за создавање на истата енергија.



Слика 1 - Геометрија на хеликс составен од 12 дела за една цела ротација



Слика 2 - Страничен преглед на поединечните модули и логика на спојување



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **6210**

(73) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(11) **6381**

(73) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(11) **6745**

(73) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(11) **6896**

(73) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(11) **8003**

(73) **Corveta Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(11) **8790**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

(11) **8832**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

(11) **10003**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

(11) **11265**

(73) **ITALFARMACO S.P.A. Viale Fulvio Testi, 330 I-20126 Milano (MI), IT**

(11) **12276**

(73) **F.Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, CH**



ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ

(11) **5260**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1859**

(73) **RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR RT. 1103 Budapest, HU**

(11) **2032**

(73) **Bavarian Nordic A/S Boegeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, DK**

(11) **2058**

(73) **Bavarian Nordic A/S Boegeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, DK**

(11) **2016**

(73) **Alcafleu Management GmbH & Co. KG Lilienthalstrasse 4, 12529 Schonefeld OT Waltersdorf, DE**

(11) **2029**

(73) **Enel Distribuzione S.p.A Via Ombrone 2 00198 Roma, IT**

(11) **2370**

(73) **THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE La Jolla, CA 92037, US**

(11) **2242**

(73) **Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(11) **2650**

(73) **Enel Distribuzione S.p.A. Via Ombrone 2, 00198 Roma, IT**

(11) **3207**

(73) **Tesaro, Inc., 1000 Winter St. North, Waltham, Massachusetts 02451, US**

(11) **2881**

(73) **GTX, Inc. 3 North Dunlap, Van Fleet Building, 3rd Floor, Memphis, TN 38163, US**

(11) **2992**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **3170**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE**

(11) **3064**

(73) **GTx, Inc. 3 North Dunlap, Van Vleet Building, 3rd Floor, Memphis, TN 38163, US**

(11) **3141**

(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.**

The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL

(11) **3437**

(73) **CENTRO DE INGENIERIA CENETICA Y BIOTECNOLOGIA Avenid 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa Ciudad de la Habana 10600, CU**

(11) **3339**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertälje, SE**

(11) **3337**

(73) **Abbott Products GmbH Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover, DE**

(11) **3278**

(73) **Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP**

(11) **3272**

(73) **Retractable Technologies, Inc. 511 Lobo Lane, P.O.Box 9 Little Elm, TX 75068, US**

(11) **3419**

(73) **NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR**

(11) **3351**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertälje, SE**

(11) **3728**

(73) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd. P.O.Box 3190, 49131 Petah-Tikva, IL**

(11) **3697**

(73) **UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION 250 West Main Street, Suite 300 Charlottesville, VA 22902, US**

(11) **4093**

(73) **CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB) Avenida 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa Ciudad de la Habana 10600, CU**



(11) **4414**

(73) **Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 07981, US**

(11) **4890**

(73) **Teva Women's Health, Inc. 400 Chestnut Ridge Road Woodcliff Lake, NJ 07677, US**

(51) **C 07K 14/47, A 61K 38/17, A 61K 39/00**(11) **12520**

(13) T1

(21) **2021/359**

(22) 29/04/2021

(45) 31/12/2022

(30) GB201522667 22/12/2015 GB and
US201562270968P 22/12/2015 US

(96) 29/11/2016 EP16802063.4

(97) 07/04/2021 EP3394084


(73) **Immatics Biotechnologies GmbH****Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје(72) WEINSCHENK, Toni; SCHOOR, Oliver;
FRITSCH, Jens; SINGH, Harpreet; MAHR,
Andrea and HÖRZER, Helen(54) **Пептиди и комбинација од пептиди за
употреба во имунотерапијата против рак
на дојка и други ракци**(57) 1 Пептид што се состои од
аминокиселинската секвенца од SEQ ID No. 42;
или фармацевтски прифатлива сол од него.

има уште 12 патентни барања

Слика 1А

Пептид KMPENISTV (A*02)

Seq ID NO: 1



BRCA = рак на дојка

(51) **E 06B 9/06, E 06B 9/84, E 06B 9/58**(11) **12524**

(13) T1

(21) **2021/616**

(22) 30/07/2021

(45) 31/12/2022

(30) IT20170087443 31/07/2017 IT

(96) 31/07/2018 EP18755563.6

(97) 26/05/2021 EP3662129


(73) **O.M.D. - Depalo S.r.l S.P. 231 Km 7,4 (ex
S.S. 98) 70032 Bitonto (Bari), IT**(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов бр. 68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) DEPALO, Francesco(54) **МЕХАНИЧКИ БЕЗБЕДОСЕН УРЕД ЗА
ЗАТВАРАЊЕ И ЗАКЛУЧУВАЊЕ, АДАПТИРАН
ЗА УНИВЕРЗАЛНА ПРИМЕНА ЗА ЦИВИЛНИ
ИЛИ ИНДУСТРИСКИ СИСТЕМИ ЗА
ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРИ УПРАВУВАНИ СО
ЈАЖИЊА**(57) 1 Механички безбедносен систем за
затворање и заклучување за цивилни и
индустриски системи за затворање отвори со
капацитет (3), кои може да се собираат или да се
подредуваат во роло кутија (11) кој се управува
со барем едно јаже за влечење (15) и со
вертикални или коси водилки, каде што
споменатиот систем механички безбедносен

систем за затворање и заклучување содржи механички безбедносен уред за затворање и заклучување (1) конфигуриран за инсталација во споменатата роло кутија (11) од споменатиот систем за затворање отвори, без потреба да се спроведуваат градежни работи, каде што споменатиот механички безбедносен уред за затворање и заклучување (1) опфаќа:

- Круто тело за водење (10)
- Најмалку еден еластичен дел (6), конфигуриран да се чува затегнат преку спротивна активност на споменатото барем едно јаже за влечење (15) од капаците за затворање (3), и
- Елемент за заклучување (7), кој се лизга по споменатото круто тело за водење (10) и закачен за споменатиот најмалку еден еластичен дел (6), каде што споменатиот елемент за заклучување (7) функционално се

поврзува со најмалку едно јаже за повлекување (15) и е адаптиран механички да им попречи на капаците за затворање (3) и да блокира нивен пад во случај на прекин на континуитетот на влечење на споменатото барем едно јаже за влечење (15);

Каде што притисок се применува од страна на споменатото барем едно јаже за влечење (15) кон споменатиот елемент за заклучување (7) кој е адаптиран да се спротивстави на еластичната сила на барем едниот еластичен дел (6) така што дефект или разлабавување на барем едно јаже за влечење (15) ќе резултира во дислокација на лизгањето на споменатите средства за заклучување (7), кои се конфигурирани механички да го попречуваат капакот за затворање (3), и така да го заклучуваат споменатиот капак за затворање (3) во позицијата во која што се наоѓа.



Нацрт 1



(51) **C 07D 403/12, C 07D 473/16, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/02**

(11) **12525**

(13) T1

(21) **2021/619**

(22) 03/08/2021

(45) 31/12/2022

(30) EP20150181925 21/08/2015 EP

(96) 18/08/2016 EP16756997.9

(97) 21/07/2021 EP3337506

(73) **MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 82152 Planegg , DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ENDELL, Jan; BOXHAMMER, Rainer and WINDERLICH, Mark

(54) **КОМБИНАЦИИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Синергистичка комбинација којашто содржи специфично антители за CD19 кадешто споменатото антители содржи HCDR1 регион на секвенца SYVMH (SEQ ID NO: 1), HCDR2 регион на секвенца NPYNDG (SEQ ID NO: 2), HCDR3 регион на секвенца GTYYYGTRVFDY (SEQ ID NO: 3), LCDR1 регион на секвенца RSSKSLQNVNGNTYLY (SEQ ID NO: 4), LCDR2 регион на секвенца RMSNLNS (SEQ ID NO: 5), и LCDR3 регион на секвенца MQHLEYPIT (SEQ ID NO: 6) и идеалисиб за употреба во лекувањето на не-Хоџкинов лимфом, хронична лимфоцитична леукемија и/или акутна лимфобластна леукемија.

The amino acid sequence of the MOR00208 Variable Heavy Domain is:
(The CDRs are bolded and underlined)

EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGYTFT**SYVMHWVRQAPGKGLEWIGYINPY**
NDGTKYNEKFQGRVTISDDKSISTAYMELSSLRSEDTAMYYC**GTYYYGTRVFDYWG**
QGTTLTVSS (SEQ ID NO: 10)

The amino acid sequence of the MOR00208 Variable Light Domain is:
(The CDRs are bolded and underlined)

DIVMTQSPATLSLSPGERATLSC**RSSKSLQNVNGNTYLYWFQKPGQSPQLLIYR**
MSNLNSGVPDRFSGSGSGTEFTLTISPLEPDAFYCY**MQHLEYPIT**FGAGTKLEIK (SEQ ID NO: 11)

The amino acid sequence of the MOR00208 HCDR1 is: SYVMH (SEQ ID NO: 1)

The amino acid sequence of the MOR00208 HCDR2 is: NPYNDG (SEQ ID NO: 2)

The amino acid sequence of the MOR00208 HCDR3 is: GTYYYGTRVFDY (SEQ ID NO: 3)

The amino acid sequence of the MOR00208 LCDR1 is: RSSKSLQNVNGNTYLY (SEQ ID NO: 4)

The amino acid sequence of the MOR00208 LCDR2 is: RMSNLNS (SEQ ID NO: 5)

The amino acid sequence of the MOR00208 LCDR3 is: MQHLEYPIT (SEQ ID NO: 6)

(51) **A 01N 65/00, C 12N 5/16, C 12N 5/07, C 12N 7/00, A 61K 45/00, A 61K 39/12, A 61K 39/00, A 61K 39/38**

(11) **12521**

(13) T1

(21) **2021/620**

(22) 03/08/2021

(45) 31/12/2022

(30) US201361783195P 14/03/2013 US

(96) 13/03/2014 EP14776214.0

(97) 12/05/2021 EP2968520


(73) **Duke University and MacroGenics, Inc.**
2812 Erwin Road, Suite 406 Durham, NC 27705,
US and 9704 Medical Center Drive, Rockville,
MD 20850, US

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
 Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) JOHNSON, Leslie S.; KOENIG, Scott; LAM,
 Chia-Ying Kao; LIU, Liqin; NORDSTROM, Jeffrey
 Lee; HAYNES, Barton F. and FERRARI, Guido

(54) **БИСПЕЦИФИЧНИ МОЛЕКУЛИ КОИ СЕ**
ИМУНОРЕАКТИВНИ СО ИМУНО
ЕФЕКТОРСКИ КЛЕТКИ КОИ ЕКСПРИМИРААТ
АКТИВИРАЧКИ РЕЦЕПТОР

(57) има уште патентни барања



(51) A 61B 17/00, A 61B 18/02, A 61B 17/30

(11) 12522

(13) T1

(21) 2021/677

(22) 26/08/2021

(45) 31/12/2022

(30) US20100301709P 05/02/2010 US and
 US20100376537P 24/08/2010 US

(96) 03/02/2011 EP11739478.3

(97) 30/06/2021 EP2531124

(73) **DGI Group, LLC 400 Candlewood**
Commons, Howell, NJ 0773US


(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) LIND, Zecharia

(54) УРЕДИ ЗА ТРЕТМАН НА ЛЕЗИИ ВРЗ КОЖАТА

(57) 1 Пинцета (2, 70) за директно нанесување на криогенска материја врз лезии на кожата заштитивајќи го околното кожно ткиво од оштетување од страна на криогенската материја, уредот содржи тело за нанесување конфигурирано со рачки од спротивната страна на пинцетата (4,5,72,74), секоја рачка на пинцетата вклучува елементи за нанесување на криогенска материја (14, 15, 76, 78) на начин да

кога рачките од спротивната страна на пинцетата се затворат околу лезијата на кожата, лезијата на кожата е тесно затворена со елементите за нанесување на криогенска материја; назначено со тоа што секоја од рачките од спротивната страна на пинцетата вклучува канистер (10а, 10б, 90, 92) кој содржи криогена материја на начин да кога криогената материја е ослободена од канистерот се нанесува во соодветниот елемент за нанесување (14, 15, 76, 78).
има уште 5 патентни барања



(51) C 07C 51/09, C 08J 11/24, B 29B 17/02

(11) 12535

(21) 2022/273

(30) DE102018122210 12/09/2018 DE

(13) T1

(22) 20/05/2022

(45) 31/12/2022

(96) 04/09/2019 EP19774057.4

(97) 23/02/2022 EP3790927

(73) Rittec Umwelttechnik GmbH
Moorweide 13 21339 Lüneburg, DE


(74) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(72) BREPONL, Esther; SCHOLL, Stephan;
BIERMANN, Lars and EICHERT, Carsten

**(54) МЕТОД, УРЕД И УПОТРЕБА ЗА
ПОВТОРНА ОБРАБОТКА СУБСТАНИЈАЛНО
ПОЛИАЛКИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ**

(57) 1 Метод за повторна обработка на
отпадот кој суштински содржи полиалкилен
терефталат, особено полиетилен терефталат
и/или полибутилен терефталат, во континуиран
процес со помош на деполимеризација, по
можност солиден алкален хидроксид и/или
хидроксид на алкална земја, особено натриум

хидроксид, кој се додава во отпадот за да се
произведе реакциона смеса, која се
карактеризира со тоа што во реакционата
смеса дополнително се додава алкилен гликол
како почетен материјал, при што алкилен
гликолот е алкилен гликол кој може да се
произведе како производ на саканата
деполимеризација, особено моноетилен гликол,
и не се додаваат дополнителни реактивни
состојки во реакционата смеса, за пренос се
користи екструдер со две завртки, при што
завртките по можност да се ротираат во иста
насока.



(51) C 07D 413/04, A 61K 31/4155, A 61P 5/14, A
61P 9/10, A 61P 17/06, A 61P 1/04, A 61P 37/00

(11) 12504

(21) 2022/431

(13) T1

(22) 16/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 17189652 06/09/2017 EP

(96) 06/09/2018 EP18762111.5

(97) 01/06/2022 EP3679034

(73) Immunic AG Lochhamer Schlag 21 82166
Gräfelfing , DE

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) FELDING, Jakob; TASLER, Stefan;
KOHLMHOF, Hella; GRÖPPEL, Manfred; MÜHLER,
Rolf Andreas; VITT, Daniel; CHEVRIER, Carine
and ZAJA, Mirko

(54) ДЕРИВАТИ НА 1-(4-(ИЗОКСАЗОЛ-5-ОЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-2-МЕТИЛПРОПАН-2-ОЛ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО IL-7 И IFN-ГАМА ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ И ХРОНИЧНО ВОСПАЛЕНИЕ

(57) 1 Соединение на формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, каде што Ar е избран од групата која ја сочинуваат фенил и хетероарил, каде што секој од нив е опционо супституиран со еден или повеќе независно избрани супституенти RAr; RAr е избран од групата која ја сочинуваат халоген, -OH, -CN, алкокси, халоалкокси, алкил, халоалкил, моно- или диалкиламино-алкил, моно- или ди-алкиламино-алкокси, -COOR', -CONHR', -CO-R', -SO₂NHR', -NH-CO-R', -NO₂, -NH-SO₂-R', -SO₂-R', бензилокси, -CO-хетероциклил, -CO-циклоалкил, -CONH-циклоалкил, -CONH-хетероциклил, -О-алкил-хетероциклил, -О-алкил-циклоалкил, (2-окса-6-азаспиро[3.3]хепт-6-ил)-C1-4-алкокси, amino, аралкил, циклоалкил, хетероциклил, фенил и хетероарил, каде што е секоја од споменатите алкокси, аралкил, алкил, циклоалкил, хетероциклил, фенил и хетероарил група опционо супституирана со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата која

ја сочинуваат алкил, халоалкил, халоген и OH, и каде што е R' е независно избран од групата која ја сочинуваат независни претставници H, OH, алкил и халоалкил;

Z е избран од групата која ја сочинуваат H, халоген, -CO-RZ, -CH₂-O-RZ, -CO-CH₂-RZ, -CO-CH₂-O-RZ, -COORZ, -NHCO-RZ, -CO-NHRZ, -N(RZ)₂, -CN, -NHCOORZ, -SO₂-RZ, -SO₂NHRZ, -алкил-O-RZ, -алкил-O-алкил-O-RZ, amino, алкил, фенил, хетероарил, хетероциклил и циклоалкил, каде што е секоја од споменатите алкил, фенил, хетероарил, хетероциклил и циклоалкил група опционо супституирана со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата која ја сочинуваат халоген, алкил, алкокси, халоалкил, -COO-алкил, OH и циклоалкил; RZ е избран од групата која ја сочинуваат H, халоген, -OH, алкил, халоалкил, циклоалкил, хетероциклил, хетероциклил, фенил и хетероарил, Y претставува H, халоген, халоалкил, алкил или лкилестар; R₁ претставува група со структура каде што n претставува 0 или 1; и R₂ претставува H, деутериум или метил; R₃ претставува метил, трифлуорометил, етил, или земен заедно со R₂ формира иклопропилна група, или R₃ формира метиленски мост со атомот на јаглерод обележен со * .

(51) A 61K 31/045, A 61K 47/10, A 61K 8/34, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 9/107, A 61P 17/00, A 61P 17/06, A 61P 17/10, A 61Q 19/00, A 61Q 5/06

(11) 12505

(13) T1

(21) 2022/432

(22) 16/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201800005585 22/05/2018 IT

(96) 21/05/2019 EP19731151.7

(97) 22/06/2022 EP3796897

(73) Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 20129 Milano, IT

(74) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнес Центар Аура, 1000 Скопје

(72) BARONI, Sergio; MARZANI, Barbara; PAUS, Ralf; GIULIANI, Giammaria and CHERET, Jérémy


(54) СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА ОШТЕТУВАЊА НА КОЖА ИЛИ СЛУЗОКОЖА КОИ ИМААТ ИНФЛАМАТОРНА КОМПОНЕНТА

(57) 1 Сандалов пентанол за употреба во топикално лекување на болест на кожа, скалпот или слузокожа со промовирање имуностимулирачко дејство кое е посредувано со дермцидин, каде што болеста е избрана од

групата која ја сочинуваат псоријаза, розацеа, фоликулитис, осип на кожа.

има уште 4 патентни барања

FIG. 1



(51) C 03C 27/06

(11) 12506

(13) T1

(21) 2022/433

(22) 16/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201710056845 26/01/2017 CN

(96) 27/09/2017 EP17893791.8

(97) 08/06/2022 EP3575273

(73) Lian, Yuqi No.548 Huanghe Street
Zhenxing District Dandong, Liaoning 118000,
CN

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје

(72) Lian, Yuqi




(54) **ПРОИЗВОДНА ПОСТАПКА ЗА ВАКУМСКО
СТАКЛО**

(57) 1 Постапка за производство на вакуумско
стакло, која ги опфаќа следните фази:

i) затварање на шуплината со стаклено тело и заптивен материјал те поставување на гетер во споменатата шуплина;

ii) загревање на производот од фазата i) во вакуумска средина со што во споменатата шуплина се ствара вакуум, заварување на споменатиот заптивен материјал и споменатото стаклено тело те активирање на споменатиот гетер;

iii) ладење на производот од фазата ii) и потоа добивање на вакуумско стакло;
при што, во фазата ii), брзината на зголемување на температурата се намалува или зголемувањето на температурата се запира штом во заптивниот материјал почнат да се образуваат меурчиња.



(51) **A 61K 39/145**

(11) **12510**

(13) T1

(21) **2022/434**

(22) 16/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 18152991 23/01/2018 EP

(96) 22/01/2019 EP19701815.3

(97) 15/06/2022 EP3743106

(73) **Janssen Vaccines & Prevention B.V.**
Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria;
TRUAN, Daphné; MILDER, Ferdinand, Jacobus;


RITSCHER, Tina; BRANDENBURG, Boerries and
JONGENEELLEN, Mandy, Antonia, Catharina

(54) **ВАКЦИНИ ПРОТИВ ИНФЛУЕНЦА ВИРУС
И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Група 1 инфлуенца А хемаглутинин (НА)
матичен полипептид, што содржи НА1 и НА2
домен, наведениот НА матичен полипептид
содржи аминокиселинска секвенца што содржи:
(и) бришење на регионот на глава во НА1
доменот;
(ии) модификација на регионот на
тримеризација во НА2 доменот;
(иии) барем 2 цистеин остатоци формираат
интрамономерен дисулфиден мост;

(ив) барем 2 цистеин остатоци формираат интермономерен дисулфиден мост; назначено со тоа, што аминокиселината што одговара на аминокиселината на позиција 392 е Р, R или Y, подобро Р или R, и аминокиселината што

одговара на аминокиселината на позиција 434 е Q, и каде што нумерирањето на позициите на аминокиселините е базирано СЕК ИД БР:15.



(51) **G 01H 1/00, G 01M 5/00**

(11) **12507**

(13) T1

(21) **2022/435**

(22) 17/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201800005785 28/05/2018 IT

(96) 27/05/2019 EP19730968.5

(97) 08/06/2022 EP3803314

(73) **Move S.r.l. Piazza Cavour, 7 20121 Milano, IT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) FREDIANI, Ferdinando and CORSI, Gabriele

(54) **МЕРЕН СИСТЕМ И МЕТОД НА МЕРЕЊЕ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА НАЈМАЛКУ ЕДНА ТОЧКА НА МОСТ**

(57) 1 Мерен систем (10) за мерење на поместување на најмалку една точка на мост, каде што мостот има резонантна фреквенција содржана во фреквентен опсег [fl, fh] каде што fl < fh, наведениот мерен систем се состои од:

- геофон (11) прилагоден да се примени во наведената најмалку една точка од наведениот мост, наведениот геофон (11) има резонантна фреквенција fr поголема од fh и фреквентен одговор за $f < fh$ значително еднаков на оној на двоен спој;
- уред за аналогна компензација (20) поврзан во серија на наведениот геофон (11) и има фреквентен одговор еднаков на оној на двоен интегратор во фреквенцискиот опсег [fl, fh], така што серијата на наведениот геофон (11) и наведениот уред за аналогна компензација (20) има фреквентен одговор со суштински константен модул во фреквенцискиот опсег [fl, fh];
- уред за аналоген интегратор (12) поврзан во серија на наведениот уред за аналогна


компензација (20);

- уред за аналоген/дигитален конвертор (13) поврзан во серија на наведениот уред на аналоген интегратор (12), наведениот уред за аналоген/дигитален конвертор (13) се прилагодува а да го конвертира излезниот сигнал од наведениот уред на аналоген интегратор (12) во дигитален сигнал каде споменатиот уред за аналогна компензација (20) опфаќа:


- прва фаза на засилување (21);

- двоен нископропусен филтер (22) поврзан во серија на наведената прва фаза на засилување (21) и има фреквенција на прекин f_t не поголема од f_l , наведениот двоен нископропусен филтер (22) кој е активен филтер што реализира втор степен на засилување.

Сл. 1



Сл. 2



(51) **A 61K 9/127, A 61K 31/4196**

(11) **12508**

(13) T1

(21) **2022/436**

(22) 17/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201862612893 P 02/01/2018 US

(96) 21/12/2018 EP18834263.8

(97) 10/08/2022 EP3735226

(73) **Scynexis, Inc. 1 Evertrust Plaza, 13th Floor
Jersey City, NJ 07302 , US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MOTHERAM, Rajeshwar

(54) **СОСТАВИ НА ТРИТЕРПЕНОИДНИ
АНТИФУНГАЛИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ
ИНКАПСУЛИРАНИ ВО ЛИПОЗОМИ**

(57) 1 Состав за инјектирање кој содржи:

водена фаза; и една или повеќе еднослојни везикули од кои секоја содржи фосфолипид и холестерол, и кои секоја инкапсулира соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол или хидрат:



каде што:

X е О или Н, Н;

Re е C(O)NRfRg или 6-члена прстенеста хетероарилна група која содржи 1 или 2 атоми на азот каде што хетероарилната група е опционално моно-супституирана на прстенест

јаглерод со флуоро или хлоро или на прстенест азот со кислород;

Rf, Rg, R6 и R7 се секој независно водород или C1-C3 алкил;

R8 е C1-C4 алкил, C3-C4 циклоалкил или C4-C5 циклоалкил-алкил;

R9 е метил или етил; и

R8 и R9 опционално се земаат заедно за да формираат 6-член заситен прстен кој содржи 1 атом на кислород, каде што една или повеќе еднослојни везикули се хидрирани во водената фаза.

(51) C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61K 31/5025, A 61K 31/53, A 61K 31/444, A 61K 31/519, A 61P 43/00, A 61P 35/00

(11) 12509

(13) T1

(21) 2022/437

(22) 17/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 20160091717 28/04/2016 JP

(96) 27/04/2017 EP17789656.0

(97) 27/07/2022 EP3450436

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KAWAKITA Youichi; KOJIMA Takuto; NII Noriyuki; ITO Yoshiteru; SAKAUCHI Nobuki; BANNO Hiroshi; LIU Xin; ONO Koji; IMAMURA Keisuke and IMAMURA Shinichi

(54) **КОНДЕНЗИРАНО ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I), или негова сол или хидрат:

[Хемиска формула I]




Каде што

R1 претставува C1-6 алкилна група која опционално има 1 до 3 хидрокси групи,

R2 претставува C1-6 алкилна група која има 1 до 3 пет- или шест-члени моноциклични ароматични хетероциклични групи кои опционално имаат 1 до 3 опционално халогенирани C1-6 алкилни групи,

R6 и R7 секој претставуваат атом на водород, и каде што прстенот A е бицикличен ароматичен хетероцикл претставен со следната формула (1)



Каде што

R3 е атом на водород;

R4 е (а) амино група,

(а') амино група моносупституирана или дисупституирана со C1-6 алкилна група, или

(б) C1-6 алкокси група, и

X е N.

(51) **C 07D 401/12, C 07D 215/42**

(11) **12511**

(13) T1

(21) **2022/438**

(22) 18/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) PCT/NL2014/050556 12/08/2014 NL

(96) 29/07/2015 EP15767345.0

(97) 22/06/2022 EP3180314

(73) **NewAmsterdam Pharma B.V. Gooimeer 2-35 1411 DC Naarden, NL**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SEERDEN, Johannes Paulus Gerardus; FORD, John and LEDRU, Amandine


(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ СИНТЕТИЧКИ ПОСРЕДУВАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН**

(57) 1 Постапка за подготовка на сол на соединението со формулата (I-a):




каде што солта е сол на L-винска киселина или сол на дериват на L-винска киселина, наведениот процес ги опфаќа чекорите на:


(а) истовремено реагирање на 4-аминобензотрифлуорид според формулата (II):




со алдехид според формулата (III):



и со соединението според формулата (IV):




во присуство на растворувач за да се формира соединението со формулата (V):




каде што

R1 е H или C1-C3 алкил;

R2 е H, C1-C3 алкил, или




(б) хидролизирање на соединението со формулата (V) за да се формира соединението со формулата (I):



(I);

енантиомерот според формулата (I-a):



(I-a)

со помош на растворање на соединението со формулата (I) со хирално средство за растворање, каде што хиралното средство за растворање е L-винска киселина или нејзин дериват.

има уште 14 патентни барања

и

(в) одвојување на солта на (2R,4S)-

(51) **C 12M 1/00, C 12P 19/02, C 12P 7/10, C 12P 19/14, F 16K 1/12, B 65G 33/18, B 65G 33/22**

(11) **12512**

(13) T1

(21) **2022/439**

(22) 18/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201462089704P 09/12/2014 US

(96) 09/12/2015 EP15866602.4

(97) 25/05/2022 EP3230463

(73) **Sweetwater Energy, Inc. 300 Trolley Boulevard Rochester, NY 14606, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14/1/1000 Скопје

(72) LUMPKIN, Robert, E.

(54) **БРЗ ПРЕТРЕТМАН**


(57) 1 Систем за индустриски претретман на најмалку еден сув тон биомаса дневно, системот се состои од:

буре (31) што дефинира внатрешна комора (30) и содржи влезна порта (11) во близина на првиот крај на бурето и крајна затегнувачка плоча (14) на вториот крај на бурето; една или повеќе ротирачки завртки (552) конфигурирани да ја движат биомасата низ

внатрешната комора на бурето и содржат еден или повеќе делови конфигурирани да формираат еден или повеќе приклучоци (PP2, P3) од биомасата за да ја одделат внатрешната комора на бурето во две или повеќе зони (992, 93), вклучувајќи зона на напојување и зона на реакција (R1); и

вентил за празнење под притисок (17) поврзан со крајната затегнувачка плоча (14) и конфигуриран да се отвора и затвора како одговор на притисокот во бурето, при што вентилот за празнење под притисок (17) е поврзан со активирач (72) кој е оперативен споен со контролна единица за повратен притисок (73) оперативен споен со еден или повеќе мерачи на притисок (885), со што се овозможува континуирано производство на претходно третиран состав од биомаса кој содржи течна фракција која содржи моносахариди и цврсти честички кои содржат целулоза.

СЛ. 1



(51) С 07К 16/24, А 61К 9/00, А 61К 47/26, А 61К 47/18, А 61К 39/395, А 61К 31/485, А 61К 9/08, А 61Р 37/06, А 61Р 37/02, А 61Р 29/00, А 61Р 25/00, А 61Р 19/02, А 61Р 19/00

(11) 12513

(13) Т1

(21) 2022/440

(22) 19/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201029322710P 08/01/2010 US

(96) 07/01/2011 EP20184418.0

(97) 22/06/2022 EP3756652

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591-6707, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GRAHAM, Kenneth, S.; KAMEN, Douglas, E.;
WALSH, Scott, M. and DIX, Daniel, B

(54) СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ АНТИ-ИНТЕРЛЕУКИН-6 РЕЦЕПТОР (IL-6R) АНТИТЕЛА

(57) 1 Пенкало или автоинјектор ослободувачки уред којшто содржи фармацевтска формулација, кадешто фармацевтската формулација содржи:

(i) човечко антитело коешто специфично се врзува за човечки интерлеукин-6 рецептор (hIL-6R), кадешто антителото содржи тешка низа на варијабилен регион којашто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO:18 и лесна низа на варијабилен регион којашто ја содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID NO:26;


(ii) хистидин со концентрација од 10 mM до 25 mM;

(iii) аргинин со концентрација од 25 mM до 50 mM;

(iv) сукроза во количина од 5% до 10% w/v; и

(v) полисорбат 20 во количина од 0.1% до 0.2% w/v.

има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00**

(11) **12514**

(13) T1

(21) **2022/441**

(22) 22/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201705971 13/04/2017 GB

(96) 13/04/2018 EP18719276.0

(97) 01/06/2022 EP3609898

(73) **Cancer Research Technology Limited**
Angel Building 407 St. John Street London
EC1V 4AD, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HYND, George; JORDAN, Allan; NEWTON, Rebecca; WASZKOWYCZ, Bohdan and SUTTON, Jonathan Mark

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО РЕТ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение или негова фармацевтска прифатлива сол, хидрат или солват кадешто соединението има структурна формула Id како што е прикажано подолу:



кадешто:

R1 е избран од (1-6C)алкил, (3-10C)циклоалкил и хетероциклил; кадешто секој од споменатите супституенти е опционално супституиран со еден или повеќе супституент групи независно избрани од (1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, amino, (1-4C)аминоалкил, цијано, карбокси, карбамоил, сулфамоил, меркапто, уреидо, NRcRd, C(O)Rc, C(O)ORc, OC(O)Rc, N(Rd)C(O)Rc, S(O)yRc кадешто y е 0, 1 или 2, SO2N(Rd)Rc, N(Rd)SO2Rc, Si(Rd)(Rc)Re и (CH2)zNRdRc кадешто z е 2 или

3; кадешто Rc, Rd и Re се секој независно избрани од (1-6C)алкил и (3-6C)циклоалкил; R2 е водород; X4 е CRn, и кадешто Rn е избран од водород, хало, (1-4C)алкил и amino; Q3 е водород, (1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, арил, арил(1-2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, хетероарил или хетероциклил; кадешто Q3 е опционално супституиран со една или повеќе супституент групи независно избрани од (1-4C)алкил, хало, amino, цијано, хидрокси, NRtRu, и ORt, кадешто Rt and Ru are each независно избрани од водород и (1-4C)алкил; или Q3 е опционално супституиран со група со формула:

-L4-LQ4-Z4

кадешто:

L4 е отсутен или е (1-2C)алкилен; LQ4 е отсутен или е O; и Z4 е водород, (1-6C)алкил, или (3-8C)циклоалкил; кадешто Z4 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, amino, хидрокси, (3-6C)циклоалкил, NRxRy, и ORx; кадешто Rx и Ry се секој независно избрани од водород и (1-4C)алкил. има уште 13 патентни барања

(51) **C 07D 497/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00**

(11) **12515**

(13) T1

(21) **2022/442**

(22) 22/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) P180100778 28/03/2018 AR; 17163781 30/03/2017 EP; 17194084 29/09/2017 EP and 201762565281 P 29/09/2017 US

(96) 30/03/2018 EP187161193.0

(97) 25/05/2022 EP3601296

(73) **iTeos Belgium SA Rue des Frères Wright 29 6041 Gosselies, BE**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CROSIGNANI, Stefano; GOMES, Bruno and HOUTHUYS, Erica

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСО-ТИАЗОЛ КАКО А2А ИНХИБИТОРИ И СОЕДИНЕНИЈА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕРИ**

(57) 1 Соединение со Формула (I)




(I)


или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, при што:

R1 претставува 5- или 6-член хетероарил или 5- или 6-член арил, при што хетероарил или арил групите се опционално заменети со еден или повеќе супституенти избрани од C1-C6 алкил (пожелно метил) и хало (пожелно флуор или хлор); пожелно R1 претставува 5-член хетероарил; пожелно R1 претставува фурил; R2 претставува 6-член арил или 6-член хетероарил, каде што хетероарил или арил групите се опционално заменети со еден или повеќе супституенти избрани од хало, алкил, хетероциклил, алкокси, циклоалкилокси, хетероциклилокси, карбонил, алкилкарбонил, аминокарбонил, хидроксикарбонил, хетероциклилкарбонил, алкилсулфоксид, алкилсулфонил, аминсулфонил, хетероциклилсулфонил, алкилсулфонимидоил, карбониламино, сулфониламино и алкилсулфоналкил; наведените супституенти се опционално супституирани со еден или повеќе супституенти избрани од оксо, хало, хидрокси, цијано, алкил, алкенил, алдехид, хетероциклилалкил, хидроксиалкил, дихидроксиалкил, хидроксиалкиламиноалкил, аминокалкил, алкиламиноалкил, диалкиламиноалкил, (хетероциклил)(алкил)аминоалкил, хетероциклил, хетероарил, алкилхетероарил, алкин, алкокси, аминок, диалкиламино, аминокалкилкарбониламино, аминокарбонилалкиламино, (аминокарбонилалкил)(алкил)амино, алкенилкарбониламино, хидроксикарбонил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, аминокалкиламинокарбонил, алкиламиноалкиламинокарбонил, диалкиламиноалкиламинокарбонил, хетероциклилалкиламинокарбонил, (алкиламиноалкил)(алкил)аминокарбонил, алкиламиноалкилкарбонил, диалкиламиноалкилкарбонил, хетероциклилкарбонил, алкенилкарбонил, алкинилкарбонил, алкилсулфоксид, алкилсулфоксидалкил, алкилсулфонил и алкилсулфонеалкил.

аминокарбонил, алкиламиноалкиламинокарбонил, диалкиламиноалкиламинокарбонил, хетероциклилалкиламинокарбонил, (алкиламиноалкил)(алкил)аминокарбонил, алкиламиноалкилкарбонил, диалкиламиноалкилкарбонил, хетероциклилкарбонил, алкенилкарбонил, алкинилкарбонил, алкилсулфоксид, алкилсулфоксидалкил, алкилсулфонил и алкилсулфонеалкил; или хетероарил или арил групите се опционално заменети со два супституенти кои формираат заедно со атомите за кои се прикачени 5- или 6-член арил прстен, 5- или 6-член хетероарил прстен, 5- или 6-член циклоалкил прстен или 5 - или 6-член хетероциклилен прстен; опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од оксо, хало, хидрокси, цијано, алкил, алкенил, алдехид, хетероциклилалкил, хидроксиалкил, дихидроксиалкил, хидроксиалкил аминокалкил, аминокалкил, алкиламиноалкил, диалкиламиноалкил, (хетероциклил)(алкил)амин оалкил, хетероциклил, хетероарил, алкилхетероарил, алкин, алкокси, аминок, диалкиламино, аминокалкилкарбониламино, аминокарбонилалкиламино, (аминокарбонилалкил)(алкил)амино, алкенилкарбониламино, хидроксикарбонил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, аминокалкиламинокарбонил, алкиламиноалкиламинокарбонил, диалкиламиноалкиламинокарбонил, хетероциклилалкиламинокарбонил, (алкиламиноалкил)(алкил)аминокарбонил, алкиламиноалкилкарбонил, диалкиламиноалкилкарбонил, хетероциклилкарбонил, алкенилкарбонил, алкинилкарбонил, алкилсулфоксид, алкилсулфоксидалкил, алкилсулфонил и алкилсулфонеалкил.



СЛ. 1А



(51) C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 515/04,
C 07D 513/04, A 61P 35/00

(11) 12516

(13) T1

(21) 2022/443

(22) 22/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201662352485P 20/06/2016 US and

201662396353P 19/09/2016 US

(96) 19/06/2017 EP17734589.9

(97) 03/08/2022 EP3472167

(73) Incyte Corporation


1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803 ,
US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) YAO, Wenqing; XIAO, Kaijiong; ZHANG,
Fenglei and WU, Liangxing

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ

(57) 1 Соединение со формула (I):




(I)

или негова фармацевтска прифатлива сол или негов стереоизомер, каде што:


(i) G1 е NR6 и G2 е CR7R7; или

(ii) G1 е CR6R6 и G2 е NR7;

половината:



е избрана од:



и

X1 е N или CR1;

X2 е N или CR2;

X3 е N или CR3;

Су е фенил, 2-тиофенил, 3-тиофенил, 2-пиридил, 3-пиридил, 4-пиридил, 3,6-дихидро-2H-пиран-4-ил, циклохексил, циклохексенил, 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-6-ил, 1,3-бензодиоксин-5-ил, 2-метилиндазол-6-ил или 1-метилиндазол-4-ил, секој од нив е опционално супституиран со 1 до 5 независно избрани R8 супституенти; R2 и R3 се секој независно избрани од H, C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, хало, CN, OR10, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, NH2, -NHR10, -NR10R10, NHOR10, C(O)R10, C(O)NR10R10, C(O)OR10, OC(O)R10, OC(O)NR10R10, NR10C(O)R10, NR10C(O)OR10, NR10C(O)NR10R10, C(=NR10)R10, C(=NR10)NR10R10, NR10C(=NR10)NR10R10, NR10S(O)R10, NR10S(O)2R10, NR10S(O)2NR10R10, S(O)R10, S(O)NR10R10, S(O)2R10, и S(O)2NR10R10, каде што секој R10 е независно избран од H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 алкокси, C3-10 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, каде што C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 алкокси, C3-10 циклоалкил, C3-

10 циклоалкил-С1-4 алкил-, С6-10 арил, С6-10 арил-С1-4 алкил-, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, (5-10 член хетероарил)-С1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-С1-4 алкил- на RR₂, R₃ и R₁₀ се секој опционално супституирани со 2 или 3 независно избрани R_d супституенти; R₄, R₅, R₆, R₇ и R₈ се секој независно избрани од H, хало, С1-6 алкил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С1-6 халоалкил, С1-6 халоалкокси, С6-10 арил, С3-10 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, С6-10 арил-С1-4 алкил-, С3-10 циклоалкил-С1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-С1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-С1-4 алкил-, CN, NO₂, OR_a, SR_a, NHOR_a, C(O)R_a, C(O)NR_aR_a, C(O)OR_a, OC(O)R_a, OC(O)NR_aR_a, NHR_a, NR_aR_a, NR_aC(O)R_a, NR_aC(O)OR_a, NR_aC(O)NR_aR_a, C(=NR_a)R_a, C(=NR_a)NR_aR_a, NR_aC(=NR_a)NR_aR_a, NR_aC(=NOH)NR_aR_a, NR_aC(=NCN)NR_aR_a, NR_aS(O)R_a, NR_aS(O)2R_a, NR_aS(O)2NR_aR_a, S(O)R_a, S(O)NR_aR_a, S(O)2R_a, и S(O)2NR_aR_a, каде што С1-6 алкил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С6-10 арил, С3-10 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, С6-10 арил-С1-4 алкил-, С3-10 циклоалкил-С1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-С1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-С1-4 алкил- на R₄, R₅, R₆, R₇ и R₈ се секој опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 R_b супституенти; или два соседни R₈ супституенти на Су прстен, земени заедно со атомите кон коишто тие се сврзани, формираат фузиран фенил прстен, фузиран 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил прстен или фузиран С3-6 циклоалкил прстен, каде што фузираниот 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил прстен и фузираниот 5- или 6-член хетероарил прстен секој има 1-4 хетероатоми како прстенести члена избрани од N, O и S и каде што фузираниот фенил прстен, фузиран 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил

прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил прстен и фузиран С3-6 циклоалкил прстен се секој опционално супституирани со 2 или 3 независно избрани R_b супституенти; или два R₅ супституенти сврзани за истиот јаглероден атом, земени заедно со јаглеродниот атом кон коишто тие се сврзани, формираат С3-6 циклоалкил прстен или 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил прстен, каде што С3-6 циклоалкил прстен и 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил прстен се секој опционално супституирани со 2 или 3 независно избрани R_b супституенти; R₉ е хало, С1-6 алкил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С1-6 халоалкил, С1-6 халоалкокси, С6-10 арил, С3-10 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, С6-10 арил-С1-4 алкил-, С3-10 циклоалкил-С1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-С1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-С1-4 алкил-, CN, NO₂, OR₁SR₁NH₂, NHR₁NR₁₁R₁NHOR₁C(O)R₁C(O)NR₁₁R₁C(O)OR₁OC(O)R₁OC(O)NR₁₁R₁NR₁₁C(O)R₁NR₁₁C(O)OR₁NR₁₁C(O)NR₁₁R₁C(=NR₁₁)R₁C(=NR₁₁)NR₁₁R₁NR₁₁C(=NR₁₁)NR₁₁R₁NR₁₁C(=NOH)NR₁₁R₁NR₁₁C(=NCN)NR₁₁R₁NR₁₁S(O)R₁NR₁₁S(O)2R₁NR₁₁S(O)2NR₁₁R₁S(O)R₁S(O)NR₁₁R₁S(O)2R₁или S(O)2NR₁₁R₁каде што С1-6 алкил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С1-6 халоалкил, С1-6 халоалкокси, С6-10 арил, С3-10 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, С6-10 арил-С1-4 алкил-, С3-10 циклоалкил-С1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-С1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-С1-4 алкил- на R₉ се секој опционално супституиран со 2 или 3 R_b супституенти; секој R₁₁ е независно избран од H, С1-6 алкил, С1-6 халоалкил, С2-6 алкенил, С2-6 алкинил, С6-10 арил, С3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, С6-10 арил-С1-4 алкил-, С3-10 циклоалкил-С1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-С1-4 алкил-, и

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R11 се секој опционално супституирани со 2 или 3 Rb супституенти ;

секој Ra е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Ra се секој опционално супституирани со 2 или 3 Rd супституенти;

секој Rb супституент е независно избран од хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, OH, NH₂, NO₂, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NRcC(=NOH)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcW, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc и S(O)2NRcRc; кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на RB се секој дополнително опционално супституирани со 1-3 независно избрани Rd супституенти; секој Rc е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rc се секој опционално супституирани со 2 или 3 Rf супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, NRgC(=NOH)NRgRg, NRgC(=NCN)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, и S(O)2NRgRg; кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rf се секој опционално супституирани со 2 или 3

супституенти;или било кои два Ra супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-члена хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2 или 3 Rh супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, хало, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, NRiC(=NOH)NRiRi, NRiC(=NCN)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, и S(O)2NRiRi, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rh се секој опционално супституирани со 2, или 3 Rj супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, хало, C1-4 халоалкил, Ci-4халоалкокси, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, и S(O)2NRkRk, кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, и C1-4халоалкокси од Rj се секој опционално супституирани со 2 или 3 Rq супституенти; или две Rh групи сврзани за истиот јаглероден

атом од 4- до 10-член хетероциклоалкил, земено заедно со јаглеродниот атом кон којшто тие се сврзани, формира C3-6 циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил којшто има 1-2 хетероатоми како прстенести членови избрани од O, N и S;секој Ri или Rk е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Ri или Rk се секој опционално супституирани со 1-3 независно избрани Rp супституенти; или било кои два Rc супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;или било кои два Re супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;или било кои два Rg супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;или било кои два Ro супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;или било кои два Rg супституенти заедно со азотниот атом кон

којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група опционално супституиран со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти; секој Ro или Rr е независно избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 4-6 член хетероциклоалкил, 5 или 6-член хетероарил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, кадешто C1-4 алкил, C1-6 халоалкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 4-6 член хетероциклоалкил, 5 или 6-член хетероарил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил од Ro или Rr се секој опционално супституирани со 2 или 3 Rq супституенти; секој Rq е независно избрани од OH, CN, -COOH, NH₂, хало, C1-6 халоалкил,

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси, C1-6 алкилтио, фенил, 5-6 член хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C3-6 циклоалкил, NHR₁₂ и NR₁₂R₁₂, кадешто C1-6 алкил, фенил, C3-6 циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, и 5-6 член хетероарил од Rq се секој опционално супституиран со хало, OH, CN, -COOH, NH₂, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, фенил, C3-10 циклоалкил, 5-6 член хетероарил и 4-6 член хетероциклоалкил и секој R₁₂ е независно C1-6 алкил; е единечна врска или двојна врска којашто го одржува прстен A да биде ароматичен; и индексот n е цел број од 2, 3 или 4.

(51) **A 61K 31/712, A 61K 31/7125, A 61P 21/00**

(11) **12517**

(13) T1

(21) **2022/444**

(22) 23/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201662436182 P 19/12/2016 US;
201762443476 P 06/01/2017 US; 201762479173
P 30/03/2017 US and 201762562080 P
22/09/2017 US

(96) 13/12/2017 EPA17832401.8

(97) 20/07/2022 EP3554553


(73) **Sarepta Therapeutics, Inc. 215 First Street,
Suite 415, Cambridge, MA 02142, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) PASSINI, Marco A. and HANSON, Gunnar J.

(54) **ЕГЗОН-ПРЕСКОКНУВАЧКИ ОЛИГОМЕР
КОНЈУГАТИ ЗА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА**

(57) 1 Антисензитивен олигомер конјугат со
Формулата (IV):



или фармацевтски прифатлива сол на истиот.



(51) **C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61K 31/519, A 61K 31/53, A 61P 35/00**

(11) **12533**

(13) T1

(21) **2022/445**

(22) 24/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201606635 15/04/2016 GB

(96) 18/04/2017 EP17719688.8

(97) 01/06/2022 EP3442535

(73) **Cancer Research Technology Limited**
2 Redman Place London E20 1JQ, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HYND, George; PAOLETTA, Silvia;

JORDAN, Allan; NEWTON, Rebecca;

WASZKOWYCZ, Bohdan; FORDYCE, Euan

Alexander Fraser and SUTTON, Jonathan, Mark


(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА**
КАКО RET КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение или негова фармацевтска прифатлива сол, хидрат или солват, коешто ја има структурната формула (Id) како што е прикажано подолу:

кадешто



означува точка на сврзување;



R1 е избран од водород, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси и група со формулата:

-L-Y-Q

кадешто:


L е отсутен или е (1-5C)алкилен опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избран од (1-2C)алкил и оксо;

Y е отсутен или е O, S, SO, SO₂, N(Ra), C(O), C(O)O, OC(O), C(O)N(Ra), N(Ra)C(O), N(Ra)C(O)N(Rb), N(Ra)C(O)O, OC(O)N(Ra), S(O)₂N(Ra), или N(Ra)SO₂, кадешто Ra и Rb се секој независно избрани од водород и (1-4C)алкил; и

Q е водород, (1-6C)алкил, (2-6C)алкенил, (2-6C)алкинил, арил, (3-10C)циклоалкил, (3-10C)циклоалкенил, хетероарил или хетероциклил; кадешто Q е опционално супституиран со еден или повеќе супституент групи независно избрани од (1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, amino, (1-4C)аминоалкил, цијано, хидрокси, карбокси, карбамоил, сулфамоил, меркапто, уреидо, NRcRd, ORc, C(O)Rc, C(O)ORc, OC(O)Rc, C(O)N(Rd)Rc, N(Rd)C(O)Rc, S(O)₂pRc кадешто p е 0, 1 или 2, SO₂N(Rd)Rc, N(Rd)SO₂Rc, Si(Re)(Rd)Rc и (CH₂)_qNRcRd кадешто q е 2 или 3; кадешто Rc, Rd и Re се секој независно избрани од водород, (1-6C)алкил и (3-6C)циклоалкил; или Rc и Rd се поврзани, заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани, така што формираат 4-7 член хетероцикличен прстен којшто е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избран од (1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, (1-4C)алкокси, (1-

кадешто:

HET е избран од еден од следните:



4C)алкиламино, amino, цијано и хидрокси; или Q е опционално супституиран со група со формулата:

-L1-LQ1-W1

кадешто:

L1 е отсутен или е (1-3C)алкилен опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од (1-2C)алкил и оксо;
LQ1 е отсутен или е избран од O, S, SO, SO₂, N(Rf), C(O), C(O)O, OC(O), C(O)N(Rf), N(Rf)C(O), N(Rf)C(O)N(Rg), N(Rf)C(O)O, OC(O)N(Rf), S(O)N(Rf), и N(Rf)SO₂, кадешто Rf и Rg се секој независно избрани од водород и (1-2C)алкил; и
W1 е водород, (1-6C)алкил, арил, арил(1-2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, (3-8C)циклоалкенил, хетероарил или хетероциклил; кадешто W1 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од
(1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкиламино, amino, цијано, хидрокси, карбокси, карбамоил, сулфамоил, меркапто, уреидо, арил, хетероарил, хетероциклил, (3-6C)циклоалкил, NRhRi, ORh, C(O)Rh, C(O)ORh, OC(O)Rh, C(O)N(Ri)Rh, N(Ri)C(O)Rh, S(O)rRh кадешто r е 0, 1 или 2, SO₂N(Ri)Rh, N(Ri)SO₂Rh и (CH₂)sNRiRh кадешто s е 2 или 3; кадешто Rh и Ri се секој независно избран од водород, (1-4C)алкил и (3-6C)циклоалкил;
R1a и R1b се секој избрани од H, (1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкиламино, amino, цијано,

хидрокси, карбокси, карбамоил, сулфамоил и меркапто; W е избран од O, S и NRW кадешто RW1 е избран од H и (1-2C)алкил; XX2, X3 и X4 се независно избрани од CH, CR2 и N; R2 е избран од водород, хало, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)халоалкил, (1-C)халоалкокси, amino, цијано, нитро, арил, хетероарил, хетероциклил, циклоалкил, (2-4C)алкинил, NRjRk, ORj, C(O)Rj, C(O)ORj, OC(O)Rj, C(O)N(Rk)Rj, N(Rk)C(O)Rj, N(Rk)C(O)N(Rj), S(O)r1Rk кадешто r1 е 0, 1 или 2, SO₂N(Rj)Rk, N(Rj)SO₂Rk и (CH₂)vNRjRk кадешто v е 2 или 3; кадешто Rj и Rk се секој независно избран од водород и (1-4C)алкил; и кадешто споменатиот (1-4C)алкил, арил, хетероарил, хетероциклил или циклоалкил е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избран од хало, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)халоалкил, (1-C)халоалкокси, amino, цијано, нитро, фенил, (2-4C)алкинил, NRj1RkORjC(O)RjC(O)ORjOC(O)RjC(O)N(Rk1)RjN(Rk1)C(O)RjS(O)r2Rh кадешто r2 е 0, 1 или 2, SO₂N(Rj1)RkN(Rj1)SO₂Rk1 и (CH₂)v1NRj1Rk1 кадешто V1 е 2 или 3; и кадешто Rj1 и Rk1 се секој независно избрани од водород и (1-4C)алкил; и
R3 е избран од хало, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, amino, цијано, нитро, (2-4C)алкинил, NRIRm, ORI, C(O)RI, C(O)ORI, OC(O)RI, C(O)N(Rm)RI, N(Rm)C(O)RI, и (CH₂)yNRIRm кадешто y е 2 или 3; кадешто споменатиот (1-4C)алкил е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од amino, хидрокси, (1-2C)алкокси и хало; и кадешто RI и Rm се секој независно избрани од водород и (1-4C)алкил.

(51) A 61K 31/58, A 61K 9/50, A 61K 9/28, A 61K 9/00

(11) 12518

(21) 2022/446

(13) T1

(22) 24/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 20180190638 24/08/2018 EP

(96) 22/08/2019 EP19765417.1

(97) 20/07/2022 EP3840734

(73) Dr.Falk Pharma GmbH

Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PRÖLS, Markus; GREINWALD, Roland;
NACAK, Tanju; WILHELM, Rudolph and
BÖGERSHAUSEN, Ansgar


**(54) ПЕЛЕТИ СО ПОВЕЌЕСЛОЈНА
СТРУКТУРА ЗА ОДЛОЖЕНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕКОТ ДИСТАЛНО ВО
ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО**

(57) 1 Пелета со повеќеслојна обвивка за
одложено ослободување на активниот агенс,
особено дистално во дебелото црево, којашто
пелета ги има следните компоненти:

- а) почетна пелета којашто се состои од инертен
материјал и има фармацевтски ефективен
активен агенс во почетната пелета,
- б) слој на активен агенс којшто е директно
нанесен на почетната пелета а) и во
дополнение со активниот агенс којшто содржи

ексципиенси за формирање на филм обвивка,
с) слој за набабрување којшто е директно
нанесен на слојот на активниот агенс б) и
содржи материјали за набабрување коишто
набабруваат кога се во контакт со
интестиналната течност,
д) слој за одложено ослободување којшто не се
раствора кога е во контакт со интестиналната
течност но станува пропустлив за течности и
којшто е директно нанесен на с),
е) нај надворешно обложување коешто не се
раствора на рН вредност < 5.5 , но се раствора
на рН вредност поголема од 6.0 и директно е
нанесена на д);

кадешто активниот агенс е будесонид или
негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 215/48, A 61K 31/47, A 61P 35/00**

(11) **12519**

(13) **T1**

(21) **2022/448**

(22) **26/08/2022**

(45) **31/12/2022**

(30) **2014174062 28/08/2014 JP and**

2015034729 25/02/2015 JP

(96) **26/08/2015 EP19151846.3**

(97) **10/08/2022 EP3524595**



(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd. 4-6-10
Koishikawa Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088
, JP**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) **Nakamura, Taiju; Abe, Taichi; Miyashita,
Yusuke; Kuroda, Hirofumi; Ayata, Yusuke and
Akao, Atsushi**

(54) **ДЕРИВАТ НА ХИНОЛИН СО ВИСОКА
ЧИСТОТА И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
НА ИСТИОТ**

(57) **1** Метансулфонат сол на соединение претставено со формулата (IV), назначено со тоа, што содржината на соединение претставено со формулата (I) е 183 ppm од маса или помалку



има уште 2 патентни барања

(11) 12523	(13) T1	Lys-[H-γ4-DiHTyr-OH]-DPro-Pro-);
(21) 2022/449	(22) 26/08/2022	Cyclo(-Dab(Phe)-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
	(45) 31/12/2022	Lys-Tyr-DPro-Pro-);
(96) 27/12/2013 EP13815527.0		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-
(97) 01/06/2022 EP3087094		Lys-Thr-DPro-Pro-);
(73) Spexis AG Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil, CH		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
(74) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје		Lys-[H-γ4-DiHThr-OH]-DPro-Pro-);
(72) WEINBRENNER, Steffen; OBRECHT, Daniel; GOMBERT, Frank Otto; SELLIER-KESSLER, Odile; LEDERER, Alexander; LUDIN, Christian and SCHMITT-BILLET, Manuella		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
(54) БЕТА-ШНОЛЕСТИ ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ КАКО СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА ЕЛАСТАЗА		Lys-Thr-DPro-DPro-);
(57) 1 циклизирано пептидно соединение, кое се состои од 13 аминокиселински остатоци, со општата формула		Cyclo(-OctGly-Phe-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
		Lys-Thr-DPro-Pro-);
		Cyclo(-OctGly-Dap(Phe)-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-
		Gln-Lys-Tyr-DPro-Pro-);
		Cyclo(-Dab(Octanoyl)-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-
		Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-);
		Cyclo(-Arg-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-
		Thr-DPro-Pro-);
		Cyclo(-Glu(Phe)-Glu-Thr-AllylGly-Ser-Ile-Pro-Pro-
		Gln-Lys-Tyr-DPro-Pro-);
		Cyclo(-Glu(Phe)-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
		Lys-Tyr-DPro-Pro-);
		Cyclo(-Glu(Phe)-Glu-Thr-AllylGly-Ser-Ile-Pro-Pro-
		Gln-Lys-Thr- DPro-Pro-).
		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
		Lys-Thr-DAla-Ala-);
(I),		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
и негови фармацевтски прифатливи соли,		Lys-Thr-DVal-Tyr-);
кое е избрано од:		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
		Lys-Thr-DVal-Lys-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-hSer(Me)-DPro-Pro-);		Lys-Thr-DTyr-Val-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-Dap-DPro-Pro-);		Lys-Thr-DTyr-Tyr-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-alloThr-DPro-Pro-);		Lys-Thr-DTyr-Lys-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-hSer-DPro-Pro-);		Lys-Thr-DLys-Val-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-hGln -DPro-Pro-);		Lys-Thr-DLys-Tyr-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-Thr-DPro-Oic-);		Lys-Thr-DLys-Lys-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Nglu-Pro-Gln-		Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-
Lys-Thr-DPro-Pro-);		Lys-Thr-DLys-Glu-);
Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-		

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Thr-DSer-Val-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Thr-DSer-Tyr-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Thr-DSer-Lys-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Nlys-Pro-Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Nglu-Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Nlys-Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-[H-β3-HGln-OH]-Lys-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-[H-β3-HLys-OH]-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-[H-γ4-DiHLys-OH]-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Thr-DPro-[H-β3-HPro-OH]-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Thr-DPro-DGlu-);

Cyclo(-Arg-Val-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-Thr-DPro-DPro-);
 Cyclo(-Arg-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-Thr-DPro-DPro-);
 Cyclo(-Arg-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-Thr-DPro-Glu-);
 Cyclo(-Arg-Val-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-Thr-DPro-Glu-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pip-Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Azt-Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Ser-DPro-Pro-);
 Cyclo(-OctGly-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Asn-DPro-Pro-);
 Cyclo(-Arg-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Thr-DPro-Glu-).

има уште 7 патентни барања

(51) **A 61M 5/20, A 61M 5/44, A 61M 5/32, A 61M 5/24**

(11) **12526**

(13) T1

(21) **2022/450**

(22) 26/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201862740539P 03/10/2018 US and
 201962818308P 14/03/2019 US

(96) 27/09/2019 EP19789824.0

(97) 29/06/2022 EP3860687

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ADAMS, John William; CONNAUGHTON, Eoin Patrick; DIELS, Toon; KATUIN, Joseph Edward; PSZENNY, Sean Matthew; SAVAGE, Miriam Elizabeth; SWEENEY, Fiachra; VAES, Stefan Mathieu Alfons and WIESLER, Adam Nathaniel

(54) **СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА СОСТОЈБА ВО СКЛОП НА УРЕД ЗА ИНЕКЦИЈА**

(57) 1 Скоп на уред за инјекција којшто содржи:


кукиште на уред (38) којшто има проксимален крај и дистален крај, кукиштето дефинира внатрешен волумен кој се протега низ надолжната оска помеѓу проксималниот крај и дисталниот крај и проксимално отворање на проксималниот крај од кукиштето во комуникација со внатрешниот волумен, кукиштето на уредот содржи:

дел што може да го опфати корисникот (37) конфигуриран да биде опфатен од раката на корисникот, делот што може да го опфати корисникот се протега од првото радијално растојание надворешно од надолжната оска, и надворешно разгорениот краен дел (39) на

проксималниот крај на куќиштето во непосредна близина на проксималното отворање, надворешно разгорениот краен дел се протега од второ радијално растојание надворешно од лонгитудиналната оска кое е поголемо од првото радијално растојание; склоп на шприц (22) којшто е барем делумно распореден во рамките на внатрешниот волумен, склопот на шприцот вклучува (i) цевка конфигурирана да држи лек, (ii) клип конфигуриран да се лизга надолжно од лонгитудиналната оска во цевката, и (iii) игла за инјекција којашто се протега од цевката; механизам за движење (24) конфигуриран да го движи склопот на шприцот од позиција на чување во позиција на инјектирање, и да го движи клипот проксимално во рамките на цевката за да го ослободи лекот од цевката во ослободувачкото место; и се карактеризира со

тоа што склопот на уредот содржи еден или повеќе главни отпечатени таблетни кола (PCBs) распоредени во рамките на надворешно разгорениот краен дел од куќиштето на уредот кадешто едниот или повеќе главни PCBs дефинираат отворање (83) низ којшто барем дел од склопот на шприцот е конфигуриран да поминува низ ослободувачкото место, едниот или повеќе главни PCBs се протегаат на радијално растојание подалеку од лонгитудиналната оска кое е поголемо од првото радијално растојание и едниот или повеќе главни PCBs содржат барем една безжична антена за радио фреквенција (РФ) и колото за процесирање конфигурирано да го пренесува податокот безжично на надворешниот уред преку барем една безжична антена РФ.

има уште 15 патентни барања



Сл.1

(51) **С 07К 14/34**(11) **12527**

(13) T1

(21) **2022/451**

(22) 29/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201741014335 22/04/2017 IN

(96) 19/04/2018 EP18773868.7

(97) 08/06/2022 EP3612553

(73) **Biological E Limited 18/1 & 3 Azamabad
Telangana, Hyderabad 500020, IN**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ**
ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје(72) **DATLA, Mahima; MASILAMANI, Balamurali;
SRIRAMAN, Rajan; DIXIT, Mandar Shirish;
CHAKKA, Deviprasanna; SUREDDI, Satyam**Naidu; MATUR, Ramesh Venkat and MANTENA,
Narender Dev(54) **ПОДОБРЕНА ПОСТАПКА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА CRM НА ВИСОКО НИВО**(57) 1 Подобрена постапка за производство на
CRM197 со висок принос покрај употреба на
дизајнираниот сој *Corynebacterium diphtheriae*
со зголемен број копии на CRM197 генот, каде
што таа постапка опфаќа раст на сојот во
недеферизирана ферментациона подлога која
опфаќа повеќе од 10 аминокиселини различни
од тирозин и аспарагин и која нема компоненти
од животинско потекло, каде што како извор на
јаглерод не се користи малтоза.

има уште 14 патентни барања




FIG. 1

(51) В 26D 1/02, В 26D 7/22, В 27G 21/00, В 27L 7/00, В 27L 7/06, В 27L 7/08

(11) 12528

(13) T1

(21) 2022/452

(22) 29/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 60513312 21/12/2012 NZ and 61355113 24/07/2013 NZ

(96) 19/12/2013 EP13865731.7

(97) 22/06/2022 EP2934836

(73) Hutchinson, Vaughan John 175 Surrey Road RD 8, Tariki Inglewood, Taranaki 4388 , NZ

(74) Владимир Стојановски, адвокат ул. Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје

(72) HUTCHINSON, Ayla and HUTCHINSON, Vaughan John

(54) **АПАРАТ ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ**

(57) 1 Апарат за разделување за разделување тврд материјал (2), каде што наведениот апарат за разделување содржи вертикално подредено слободно стоечко тело вклучувајќи стационарни средства за сечење (3), каде што споменатите средства за сечење (3) сместени се во а централната област на телото, средствата за

сечење (3) вклучуваат барем една површина за сечење, каде што наведената површина за сечење вклучува барем едно сечење свртено нагоре работ (4), каде што апаратот дополнително содржи:

сигурносни средства (11) за заштита на корисникот од повреда од средствата и материјалите за сечење при разделување на материјалите; и повеќекратни издолжени потпорни средства (10), карактеризирани со тоа што повеќекратната издолжена потпора (10) има врвен крај и долен крај, каде што споменатите издолжени потпорни средства (10) се лоцирани на поставени позиции; и каде што споменатото безбедносно средство (11) опфаќа бариера помеѓу корисникот и средствата за сечење и е конфигуриран да вклучува централен отвор на било кое или и двете да се сместат и водат во него материјалите што треба да се поделат (2), така што споменатата безбедност значи (11) ги опкружува и ги содржи

материјалите за време на разделувањето, сигурносните средства (11) се прицврстени на горните дистални краеви на споменатиот издолжен потпорни средства (10) и цврсто потпрени над површината за сечење на средствата за сечењето (3) со наведените издолжени потпорни средства (10) и се одвојува од сечилото (4) од средствата за сечење (3);

споменатиот раб (4) е нагоре свртен кон сигурносните средства (11) и се однапред определени вертикално растојание од површината на на кој стои апаратот за разделување;

и каде што наведените повеќекратни издолжени потпорни средства (10) се со однапред одредена должина до вертикално растојание сигурносните средства (11) од сечењето работ

(4) и се позиционирани да овозможат соодветни просторија околу средствата за сечење (3) така што на материјалот што се дели не се заглавува помеѓу средства за сечење (3) и средства за поддршка (10);


вертикалното растојание на споменатите безбедносни средства (11) од сечилото (4) е предодредено да се сместат една или повеќе од должина и а дебелина на материјалот за да се олесни разделувањето на материјалот и да се овозможи поделениот материјал да ослободете се од околните безбедносни средства (11);

и


вертикалното растојание на споменатите безбедносни средства (11) од сечилото (4) е предодредено да спречи повреда на корисникот од контакт со површина за сечење.

има уште 19 патентни барања

Слика 1



Слика 1Б



(51) A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/7068, A 61P 35/00, A 61P 35/02, A 61P 43/00, A 61P 15/08, A 61P 7/00, A 61P 1/00, A 61P 1/18

(11) 12529

(13) T1

(21) 2022/453

(22) 29/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 200820114508P 05/12/2008 US;

20085360908P 15/05/2008 US and

200915787509P 05/03/2009 US

(96) 14/05/2009 EP20201105.2

(97) 06/07/2022 EP3782611

(73) Celgene Corporation 86 Morris Avenue Summit, NJ 07901 , US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LAI, Mei; ETTER, Jeffrey B and BACKSTROM, Jay T

(54) ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА ЦИТИДИН АНАЛОЗИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи терапевтска ефективна количина на 5-азацитидин за употреба во постапка за заштитување од почетокот, повторувањето и ширењето на АМЛ, кадешто споменатата постапка содржи орално администрирање на споменатиот фармацевтски состав и кадешто составот е состав за моментално ослободување и ослободува 5-азацитидин значително во желудникот по орална администрација кај субјект.

има уште 1 патентни барања





(51) **C 07D 471/14, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**

(11) **12530**

(13) T1

(21) **2022/454**

(22) 30/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 20176246965P 18/04/2017 US and
201762572417P 14/10/2017 US

(96) 17/04/2018 EP18787582.8

(97) 24/08/2022 EP3612531

(73) **Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.
and Fochon Pharmaceuticals, Ltd. Room 512
Building A No. 1289 Yishan Road Shanghai**

**200233, CN and No. 565 Tushan Road Nan'an
District Chongqing 40006CN**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) LIU, Hongbin; RONG, Yue; CHEN, Zhifang;
TAN, Rui; HE, Chengxi; LI, Zhifu; ZHOU, Zuwen;
TAN, Haohan; RAN, Kai; WANG, Xianlong; ZOU,
Zongyao; JIANG, Lihua; LIU, Yanxin; ZHAO,
Xingdong; WANG, Weibo; FU, Jiemin and ZHANG,
Huajie


(54) **АГЕНСИ КОИШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ
АПОПТОЗА**


(57) 1 Соединение избрано од




















и негови фармацевтски прифатливи соли.

(51) **C 07K 14/605, A 61K 38/00**(11) **12531**

(13) T1

(21) **2022/455**

(22) 30/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201821013109 05/04/2018 IN;

201821040468 26/10/2018 IN and

201821040474 26/10/2018 IN

(96) 05/04/2019 EP19724915.4

(97) 08/06/2022 EP3774862

(73) **Sun Pharmaceutical Industries Limited**
Sun House Plot No. 201 B/Western Express
Highway, Goregaon (E) Mumbai Maharashtra
400 063, IN

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) THENNATI, Rajamannar; CHATURVEDI,
Nishith; BURADE, Vinod Sampatrao; SHAH,
Pradeep Dinesh; NATARAJAN, Muthukumaran;
NAGARAJA, Ravishankara Madavati;
ZALAWADIA, Rishit Mansukhlal; PANDYA, Kunal;
PATEL, Brijeshkumar; JOSHI, Dhiren
Rameshchandra; SONI, Krunal Harishbhai;
TIWARI, Abhishek and PATEL, Vipulkumar
Shankarbhai

(54) **НОВИ GLP-1 АНАЛОЗИ**

(57) 1 Полипептид којшто ја содржи
аминокиселинската секвенца:

H-X2-X3-X4-G-T-F-T-S-D-V-S-S-Y-L-X16-G-Q-A-A-X21-E-F-X24-A-W-L-V-

R-G-R-G-X33-X34

кадешто X2 е Ser, Ser(OMe), D-Ser, D-Ser(OMe),
Ala или Aib,;

X3 е отсутен или Gln;

X4 е Glu;

X16 е Glu;

X24 е Ile;

X33 е Leu, -D-Leu, D-Ile или Ile;

X34 е отсутен и


X21 е Lys кадешто страничната низа на аминокиселина
(ε аминокиселина) група на Lys е ацилирана со
половина:

{-Q-T-U-W-Y-Z

кадешто Q и T се отсутни;

U е отсутен или -C(O)-CH₂-O-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-
NH-} кадешто } е точка на сврзување со група
W;


W е отсутен или избран од група составена од -
C(O)-CH₂-O-(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-NH-, -C(O)-NH-
(CH₂)₃₋₄-NH-, -C(O)-C(CH₃)₂-NH-] и



кадешто] е точка на сврзување со група Y;

Y е -C(O)-(CH₂)₂-CH(COOH)NH- и -- е точка со
сврзување со групата Z;

Z е -C(O)-(CH₂)_n-COOH или -C(O)-(CH₂)_n-CH₃
кадешто n е цел број од 14 до 20.



(51) F 01D 15/00

(11) 12532

(13) T1

(21) 2022/456

(22) 31/08/2022

(45) 31/12/2022

(30) 20180188237 09/08/2018 EP

(96) 09/08/2019 EP19782473.3

(97) 15/06/2022 EP3834244

(73) **SOLIDpower SA and ECOLE
POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
(EPFL)**

**Avenue des Sports 26 1400 Yverdon-les-Bains,
CH and EPFL-TTO EPFL Innovation Park J 1015
Lausanne , CH**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **WUILLEMIN, Zacharie; FAVRAT, Daniel;
SCHIFFMANN, Jürg; VAN HERLE, Jan and
WAGNER, Patrick**

(54) **ЕЌЦК - СИСТЕМ СО АНОДНА
РЕЦИРКУЛАЦИЈА НА ИЗДУВЕН ГАС**

(57) 1 Систем на Енергетска Келија на Цврст
Кислород (ЕЌЦК) (11) којшто содржи:

- ЕЌЦК (100) којашто има анода (110) и
катода (120);

- влез на гориво (10) поставен за


напојување на гориво кон анодата (110);

- влез на воздух (20) поставен за напојување на воздух кон катодата (120);
- прв вентил (180) поставен по должина на наведената анода, наведениот прв вентил е поставен за одвојување на првите и вторите делови на анодниот издувен гас емитиран од аноден излез;
- склоп на анодна рецикулација на издувен гас, коло или канал (140) кој се одвојува од наведениот прв вентил (180) и поставен за прием на наведениот втор дел на анодниот издувен гас;
- склоп за испарување (190) обезбеден за производство на пара од вода;
- склоп на турбинска перка (200) којшто содржи:
 - парно погонувана вртлива турбина (201) и вртлива перка (202), коаксијално поврзана со наведената турбина, кадешто наведената перка

е поставена на тој начин што ќе доведе до транспорт на наведениот втор дел од анодниот издувен гас во правец на втор вентил или миксер (600), кадешто наведениот втор дел од анодниот издувен гас е помешан со горивото од наведениот влез за гориво;

- кондензатор (800), обезбеден за кондензација на вода содржана во наведениот прв дел од анодниот издувен гас, спроводник (802) за напојување со наведената кондензирана вода кон наведениот испарувачки склоп, и спроводник (811) за напојување со наведената пара на наведената турбина заради погонување на наведената турбина и притоа погонување на наведениот склоп на перки на турбината.

има уште 14 патентни барања



(51) C 07D 263/57, C 07D 491/04, C 07D 417/10, C 07D 413/14, C 07D 413/12, C 07D 413/10, C 07D 498/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/4355, A 61K 31/428, A 61K 31/423, A 61P 35/00, A 61P 31/12

(11) 12536

(13) T1

(21) 2022/457

(22) 01/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201562257342P 19/11/2015 US;
201662332632P 06/05/2016 US and
201662385099P 08/09/2016 US

(96) 18/11/2016 EP16805690.1

(97) 10/08/2022 EP3377488

(73) Incyte Corporation


1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) YAO, Wenqing; WU, Liangxing and LI, Jingwei

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ

(57) 1 Соединение со формула (IX):



или негова фармацевтска прифатлива сол или негов стереоизомер, кадешто:

X3 е N или CR₃;

X6 е N или CR₆;

R9 е CH₃ или CN;

R3, R4, R5, R6 и R7 се секој независно избрани од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO₂, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, и S(O)2NRaRa, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R3, R4, R5, R6 и R7 се секој опционално супституирани со 2, 3, или 4 Rb супституенти, со клаузула дека барем еден од R3, R4, R5 и R6 е поинаков од H; или два соседни R7 супституенти на фенилниот прстен, земени заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, формира фузиран фенил прстен, фузиран 5- до 7-член хетероциклоалкил прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил прстен или фузиран C5-6 циклоалкил прстен, кадешто фузираниот 5- до 7-член хетероциклоалкил прстен и фузиран 5- или 6-член хетероарил прстен секој има 1-4 хетероатоми како прстенест член избран од N, O и S и кадешто фузираниот фенил прстен,

фузиран 5- до 7-член хетероциклоалкил прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил прстен и фузиран C5-6 циклоалкил прстен се секој опционално супституирани со 2 или 3 независно избрани Rb супституенти; секој Ra е независно избран од H, CN, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Ra се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 Rd супституенти; секој Rd е независно избран од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, хало, C6-10 арил, 5-10 член хетероарил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NH₂, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORE, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRе, NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORE, C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, и S(O)2NReRe, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, 5-10 член хетероарил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rd се секој опционално супституирани со 1-3 независно избрани Rh супституенти; секој Rb супституент е независно избран од

хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, CN, OH, NH₂, NO₂, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc и S(O)2NRcRc; кадешто C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rb се секој дополнително опционално супституирани со 1-3 независно избрани Rd супституенти; секој Rc е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rc се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 Rf супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-,

хало, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, и S(O)2NRgRg; кадешто C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rf се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 Rn супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, Ro, NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, и S(O)2NRoRo; секој Rg е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rg се секој опционално супституирани со 1-3 Rp супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4

алкинил од Rp е опционално супституиран со 2 или 3 Rq супституенти;
или било кое од два Ra супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формира 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирани со 2 или 3 Rh супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C6-10 арил-C1-4алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, хало, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, и S(O)2NRiRi, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C6-10 арил-C1-4алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rh се секој дополнително опционално супституиран со 2, или 3 Rj супституенти независно избрани од C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, и S(O)2NRkRk, кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси од Rj се секој опционално

супституирани со 2 или 3 независно избрани Rq супституенти; или две Rh групи сврзани за истиот јаглероден атом од 4- до 10-член хетероциклоалкил земени заедно со јаглеродниот атом кон којшто тие се сврзани формира C3-6 циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил којшто има 1-2 хетероатоми како прстенест член избран од O, N и S; или било кои два Rc супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член хетероциклоалкил група опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;
или било кои два Re супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член хетероциклоалкил група опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;
или било кои два Rg супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член хетероциклоалкил група опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;
или било кои два Ro супституенти заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член хетероциклоалкил група опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;
секој Re, Ri, Rk, Ro или Rp е независно избрани од H, C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил од Re, Ri, Rk, Ro или Rp се секој опционално супституирани со 2 или 3 Rq супституенти;
секој Rq е независно избран од OH, CN, -COOH,

NH₂, хало, C1-6халоалкил, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 алкилтио, фенил, 5-6 член хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C3-6циклоалкил, NHR₁₂, NR₁₂R₁₂, и C1-4 халоалкокси, кадешто C1-6 алкил, фенил, C3-6циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, и 5-6 член хетероарил од R_q се секој опционално

супституирани со хало, OH, CN, -COOH, NH₂, C1-4алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, фенил, C3-10 циклоалкил, 5-6 член хетероарил и 4-6 член хетероциклоалкил и секој R₁₂ е независно C1-6 алкил; и индексот n е цел број од 2, 3, 4 или 5. има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 213/8C 07D 471/04, C 07D 413/14, C 07D 413/06, C 07D 519/00, C 07D 263/57, A 61K 31/437, A 61P 37/04, A 61P 37/00, A 61P 35/00

(11) 12537 (13) T1
(21) 2022/458 (22) 02/09/2022
(45) 31/12/2022

(30) 201662437998P 22/12/2016 US;
201662438001P 22/12/2016 US;
201662438009P 22/12/2016 US;
201662438020P 22/12/2016 US;
201662438038P 22/12/2016 US;
201762487336P 19/04/2017 US;
201762487341P 19/04/2017 US;
201762487356P 19/04/2017 US;
201762487362P 19/04/2017 US;
201762487365P 19/04/2017 US;
201762487457P 19/04/2017 US;
201762551011P 28/08/2017 US;
201762551033P 28/08/2017 US and
201762569936P 09/10/2017 US

(96) 21/12/2017 EP17835760.4

(97) 10/08/2022 EP3558990

(73) Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WANG, Haisheng; YAO, Wenqing; ZHU, Wenyu; QIAN, Ding-Quan; MEI, Song; WU, Liangxing; LU, Liang; XIAO, Kaijiong; LIU, Phillip C.; VOLGINA, Alla; WYNN, Richard; ZOLOTARJOVA, Nina and YE, Yingda


(54) ТЕТРАХИДРО ИМИДАЗО [4,5-
С]ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО

ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА PD-L1 ИНТЕРНАЛИЗАЦИЈАТА


(57) 1 Соединение со формула (IV):



или негова фармацевтска прифатлива сол или стереоизомер, кадешто:
прстен А е избран од:



и



секој индекс q е независно цел број од 2, 3 или 4;
секој R28 е независно H или C1-6 алкил;
брановидната линија покажува точка на сврзување со L;
L е врска, -NH-, -O-, -C(O)NH-, -C(=S)NH-, -C(=NH)NH-, -C(=NOH)NH-, -C(=NCN)NH-, -CH2O- или -OCH2-,
кадешто карбонилната група на -C(O)NH- поврзување е сврзано со прстен A;
R21 и R22 се секој независно хало, C1-6 алкил или CN;
R23 е H, C1-6 алкил или C1-6 халоалкил;
R25 е C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, CN, хало, OH, -COOH, NH2, -NHC1-4 алкил или -N(C1-4 алкил)2;
R26 е C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, CN, хало, OH, -COOH, NH2, -NHC1-4 алкил или -N(C1-4 алкил)2;
R24 е избран од H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(=NRa)Ra, C(=NOH)Ra, C(=NOH)NRa, C(=NCN)NRaRa, C(=NRa)NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, -P(O)RaRa, -P(O)(ORa)(ORa), -B(OH)2, -B(ORa)2 и S(O)2NRaRa, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R24 се секој опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 независно избрани Rb супституенти;
R20 е секој независно избран од H, хало, C1-6

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORaSRaNHORaC(O)RaC(O)NRa1RaC(O)ORaC(O)NRa1S(O)2RaOC(O)RaOC(O)NRa1RaNHRaNRa1RaNRa1C(O)RaNRa1C(=NRa1)RaNRa1C(O)ORaNRa1C(O)NRa1RaC(=NRa1)RaC(=NOH)RaC(=NOH)NRaC(=NCN)NRa1Ra1, NRa1C(=NCN)NRa1RaC(=NRa1)NRa1RaNRa1C(=NRa1)NRa1RaNRa1S(O)RaNRa1S(O)2RaNRa1S(O)2NRa1RaS(O)RaS(O)NRa1RaS(O)2RaS(O)2NRa1C(O)Ra- P(O)Ra1Ra-P(O)(ORa1)(ORa1), -B(OH)2, -B(ORa1)2 и S(O)2NRa1Raкадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R20 се секој опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 независно избрани Rb супституенти;
R27 е секој независно избран од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Ra2, C(O)NRa2Ra2, C(O)ORa2, C(O)NRa2S(O)2Ra2, OC(O)Ra2, OC(O)NRa2Ra2 NHRa2, NRa2Ra2, NRa2C(O)Ra2, NRa2C(=NRa2)Ra2, NRa2C(O)ORa2, NRa2C(O)NRa2Ra2, C(=NRa2)Ra2, C(=NOH)Ra2, C(=NOH)NRa2, C(=NCN)NRa2Ra2, NRa2C(=NCN)NRa2Ra2, C(=NRa2)NRa2Ra2, NRa2C(=NRa2)NRa2Ra2, NRa2S(O)Ra2, NRa2S(O)2Ra2, NRa2S(O)2NRa2Ra2, S(O)Ra2, S(O)NRa2Ra2,

S(O)2Ra2, S(O)2NRa2C(O)Ra2, - P(O)Ra2Ra2, - P(O)(ORa2)(ORa2), -B(OH)2, -B(ORa2)2 и S(O)2NRa2Ra2, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R27 се секој опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 независно избрани Rb супституенти; или два R20 супституенти сврзани за истиот прстенест јаглероден атом земени заедно со прстенестиот јаглероден атом кон којшто тие се сврзани формира спиро C3-6 циклоалкил или спиро 4- до-член хетероциклоалкил, секој од нив е опционално супституиран со 2, или 3 независно избрани Rf супституенти; или два R27 супституенти сврзани за истиот прстенест јаглероден атом земени заедно со прстенестиот јаглероден атом кон којшто тие се сврзани формира спиро C3-6 циклоалкил или спиро 4- до 7-член хетероциклоалкил, секој од нив е опционално супституиран со 2, или 3 независно избрани Rf супституенти; секој од Ra, Ra1 и Ra2 е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Ra, Ra1 и Ra2 се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 независно избрани Rd супституенти; секој Rd е независно избран од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, хало, C6-10 арил, 5-14 член

хетероарил, C3-14 циклоалкил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, C(O)NReS(O)2Re, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(=NRe)Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, S(O)2NReC(O)Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, -P(O)ReRe, -P(O)(ORe)(ORe), -B(OH)2, -B(ORe)2 и S(O)2NReRe, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, 5-14 член хетероарил, C3-14 циклоалкил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rd се секој опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rf супституенти; секој Re е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Re се секој опционално супституирани со 2 или 3 независно избрани Rf супституенти; секој Rb супституент е независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член хетеро- циклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, OH, NH₂, NO₂, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, C(O)NRcS(O)2Rc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NOH)Rc, C(=NOH)NRc, C(=NCN)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(=NRc)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc, S(O)2NRcC(O)Rc, -P(O)RcRc, -P(O)(ORc)(ORc), -B(OH)₂, -B(ORc)₂ и S(O)2NRcRc; кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rb се секој дополнително опционално супституиран со 2 или 3 независно избрани Rd супституенти; секој Rc е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rc се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 независно избрани Rf супституенти; секој Rf е независно избрани од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, C(O)ORg, C(O)NRgS(O)2Rg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(=NRg)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, S(O)2NRgC(O)Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, -P(O)RgRg, -P(O)(ORg)(ORg), -B(OH)₂, -B(ORg)₂ и S(O)2NRgRg; кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rf се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 независно избрани Rn супституенти; секој Rn е супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, CN, NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, C(O)NRoS(O)2Ro, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(=NRo)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, S(O)2NRoC(O)Ro, NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, -P(O)RoRo, -P(O)(ORo)(ORo), -B(OH)₂, -B(ORo)₂ и S(O)2NRoRo, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rn се секој опционално супституирани со 2 или 3

независно избрани Rq супституенти;
секој Rg е независно избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rg се секој опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rp супституенти;
секој Rp е независно избрани од C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, CN, NHORr, ORr, SRr, C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, C(O)NRrS(O)2Rr, OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, NHRr, NRrRr, NRrC(O)Rr, NRrC(=NRr)Rr, NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)ORr, C(=N)NRrRr, NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)NRrRr, NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, S(O)2NRrC(O)Rr, NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr, -P(O)RrRr, -P(O)(ORr)(ORr), -B(OH)2, -B(ORr)2 и S(O)2NRrRr, кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rp е опционално супституиран со 2 или 3 независно избрани Rq супституенти;
или било кои два Ra супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се

сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституиран со 2 или 3 независно избрани Rh супституенти;
или било кои два Ra1 супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституиран со 2 или 3 независно избрани Rh супституенти;
или било кои два Ra2 супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституиран со 2 или 3 независно избрани Rh супституенти;
секој Rh е независно избрани од C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-10 член хетероарил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, хало, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, C(O)NRiS(O)2Ri, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(=NRi)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, S(O)2NRiC(O)Ri, NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, -P(O)RiRi, -P(O)(ORi)(ORi), -B(OH)2, -B(ORi)2 и S(O)2NRiRi, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-10 член хетероарил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rh се секој опционално супституирани со 2, или 3 независно избрани Rj супституенти;
секој Rj е независно избран од C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4

алкенил, C2-4 алкинил, хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, C(O)NRkS(O)2Rk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(=NRk)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, S(O)2NRkC(O)Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, -P(O)RkRk, -P(O)(ORk)(ORk), -B(OH)2, -B(ORk)2 и S(O)2NRkRk, кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси на Rj се секој опционално супституиран со 2 или 3 независно избрани Rq супституенти;

или две Rh групи сврзани за истиот јаглероден атом на 4- до 10-член хетероциклоалкил земени заедно со јаглероден атом кон којшто тие се сврзани формираат C3-6 циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил којшто има 1-2 хетероатоми како прстенести членови избрани од O, N или S;

или било кои два Rc супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;

или било кои два Re супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;

или било кои два Rg супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;

или било кои два Ri супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се

сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rq супституенти;

или било кои два Rk супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rq супституенти;

или било кои два Ro супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;

или било кои два Rr супституенти заедно со бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член хетероциклоалкил група опционално супституирана со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти;

секој Ri, Rk, Ro или Rr е независно избрани од H, C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил на Ri, Rk, Ro или Rr се секој опционално супституирани со 2 или 3 независно избрани Rq супституенти;

секој Rq е независно избран од хало, OH, CN, -COOH, B(OH)2, NH2, -NH-C1-6 алкил, -N(C1-6 алкил)2, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 алкилтио, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, фенил, 5-6 член хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил и C3-6 циклоалкил, кадешто C1-6 алкил, фенил, C3-6 циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, и 5-6 член хетероарил на Rq се секој опционално супституирани со 2 или 3 супституенти независно избрани од хало, OH,


CN, -COOH, NH₂, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, фенил, C3-10 циклоалкил, 5-6 член хетероарил и 4-6 член хетероциклоалкил;
индексот m е цел број од 0, 2 или 3;
индексот n е цел број од 0, 2 или 3;
индексот p е цел број од 2, 3, 4, 5 или 6; и




е единечна врска или двојна врска за одржување на 5-член имидазолан прстен да биде ароматичен.

(51) **F 16B 23/00, F 16B 37/12, B 25B 27/14**
(11) **12538** (13) T1
(21) **2022/459** (22) 05/09/2022
(45) 31/12/2022
(30) 102013215291 02/08/2013 DE
(96) 23/05/2014 EP14169587.4
(97) 03/08/2022 EP2857699
(73) **IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG**
Robert-Bosch-Strasse 9 74632 Neuenstein
, DE
(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Humm, Siegfried and Eckert, Rainer
(54) **Навојна чаура за правење навој**
(57) 1
Модел на навојна чаура за правење навој во дупки, кој вклучува
1.1 прстен (1) на едниот крај од цилиндричната навојна чаура,
1.2 внатрешен навој (4) и
1.3 надворешен навој (6), кој
1.4 е во форма на самонарезувачки или самоводечки навој, каде што


1.5 надворешниот навој (6) е во форма на асиметричен навој и
1.6 се протега по целата должина на цилиндричната навојна чаура низ неколку кривини на навојот преку мноштво вртења на навојот, пред да се вметне навојната чаура во дупката на работното парче
(31), внатрешниот навој не стигнува до крајот (5) на навојната чаура,
1.7 во дупката (32) што минува низ работното парче (31), при што навојната чаура (30) се навртува во работното парче (31) на првата страна, а завртката се навртува во навојната чаура
(30) од другата страна на работното парче (31) кое лежи спроти првата страна, и каде што завртката (33) ја изложува навојната чаура (30) на затегнувачко оптоварување, така што прстенот (1) на навојната чаура лежи кон периферијата на работното парче (31), наведената периферија е изложена на оптоварување на притисок за време на оптоварувањето и ја опкружува дупката.
има уште 10 патентни барања




Сл. 1



Сл. 2



Сл. 3



Сл. 4

(51) H 05B 7/12, F 16J 15/22, F 16J 15/56, F 27D 11/10

(11) 12539

(13) T1

(21) 2022/460

(22) 05/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201461985026P 28/04/2014 US

(96) 27/04/2015 EP15785945.5

(97) 08/06/2022 EP3137835

(73) Hatch Ltd. 2800 Speakman Drive
Mississauga, Ontario L5K 2R7, CA

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HALEY, Stephen D.

(54) **ЦИЛИНДРИЧНА НАВЛАКА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИ ТОПЛОТНИ ЕЛЕКТРОДИ**

(57) 1 Склоп за запечатување (10) погоден за
затворање на отвор помеѓу варијабилна
запечатена површина и фиксна површина за

употреба на не типични температури погоден за
еластични материјали, склопот за
запечатување содржи:

(а) во основа кружен член за
запечатување (22) којшто има потпорен раб (24)
погодна за осигурување на фиксната
површина и подвижен раб (26) погодна да
дојде во зафат со варијабилната површина за
запечатување, членот за запечатување е
флексибилен и дозволува преместување на
подвижниот раб паралелни и периферно
на варијабилната површина за запечатување,
кадешто подвижниот раб е погоден да се
премести помеѓу нагорната поставка кадешто
подвижниот раб е аксијално преместен
нагоре над фиксната површина за време на
аксијалното преместување нагоре на

варијабилната површина за запечатување
долж вертикалната оска (A) и долна
поставка кадешто подвижниот раб е аксијално
преместен надолу под фиксната
површина за време на аксијалното
преместување надолу на варијабилната
површина за запечатување долж вертикалната
оска (A) и

(b) во основа кружен еластичен член
(28) лоциран приближно до подвижниот раб
(26) на членот за запечатување,
еластичниот член е погоден за, кога потпорниот
раб е осигуран на фиксната површина,
влијае на подвижниот раб (26) од членот за
запечатување е лоциран во насока
одаличена радијално навнатре од потпорниот
раб, кадешто потпорниот раб на членот
за запечатување е лоциран во насока
радијално нанадвор од подвижниот раб,
и кадешто еластичниот член е под притисок
и адаптиран да влијае врз подвижниот раб на
членот за запечатување навнатре во
правец на варијабилната површина за
запечатување, со варијабилната површина
за запечатување којшто е во основа
цилиндрична, фиксната површина и
варијабилната површина за запечатување не е
дел од наведениот склоп за запечатување,
кадешто членот за запечатување содржи
материјал којшто е отпорен на
температури до околу 1500°C; и

кадешто членот за запечатување
содржи во основа нееластични, отпорни на
топлина влакна коишто се состојат од
керамички или метал отпорен на топлина,
кадешто членот за запечатување
содржи најмалку една флексибилна преклопена
лента (32) којашто има еден пар
спротивни рабови (34, 36);


кадешто спротивните рабови на
најмалку една флексибилна преклопена лента
се лоцирани во близина на потпорниот раб
(24) на членот за запечатување; и

кадешто еластичниот член е додена во
рамките на барем една флексибилна
преклопена лента,
кадешто членот за запечатување
содржи тороиден ракаве приложен кон
еластичниот член; и

кадешто тороидниот ракавец содржи
сплетена поставка од наведените влакна се
карактеризира со тоа што,

кога најмалку една флексибилна
преклопена лента се одмотува долж
вертикалната оска (A), сплетената
поставка од наведените влакна приближно
двојно скроена површина во која што
едно од наведените влакна е поставено
приближно на правата линија од двојно
скроената површина.

има уште 9 патентни барања

(51) **A 61M 5/315**(11) **12540**

(13) T1

(21) **2022/461**

(22) 05/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201302385 03/04/2013 ZA

(96) 19/03/2014 EP14778422.7

(97) 08/06/2022 EP2981316

(73) **Armstrong, Sean Terrence 17 Smith Street Bedfordview 2007, ZA**

(74) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(72) Armstrong, Sean Terrence

(54) **ШПРИЦ И ДОДАТОК ЗА НЕГО**

(57) 1 Шприц (12) којшто вклучува: цилиндар (22);

прирабница за прсти (24) која се протега радијално од цилиндарот дефинирајќи рамна површина;

клипна прачка (26) која, во пресек ортогонален на надолжната оска на клипната прачка, има облик кој е дефиниран со четири еднакво оддалечени краци кои се протегаат нанадвор радијално од надолжната оска на клипната прачка, од кои првиот крак вклучува низа

засеци (34) и/или испакнатини на барем еден дел од нејзината должина;

каде што шприцот вклучува додаток (10) вклучувајќи тело (14) димензионирано и обликувано при употреба за да се постави над прирабницата за прсти и прицврстувачки средства за прицврстување на телото на прирабницата за прсти, каде што телото вклучува рамен дел (36) поставен над рамната површина на прирабницата за прсти и кој дефинира примарно лежиште (38) во кое клипната прачка се прима при употреба, назначено со тоа, што примарното лежиште има линеарен канал (40) кој е димензиониран и обликуван за да одговара на првиот крак на клипната прачка за да го прими првиот крак на клипната прачка во себе;

каде што телото дополнително вклучува прв прст (20) кој е интегрално обликуван со телото и се протега од телото во примарното лежиште, при што на или во близина на затворениот крај на линеарниот канал првиот прст ја зафаќа низата засеци и/или испакнатини на првиот крак од клипната прачка создавајќи звучни кликови

додека клипната прачка се движи долж цилиндарот на шприцот;
и каде што примарното лежиште дополнително вклучува прв забец (18) кој е интегрално обликуван со телото и се протега од телото во примарното лежиште, при што првиот забец создава стеснување долж примарното лежиште и се потпира наспроти вториот крак на клипната прачка (28) при склопување на шприцот;
и каде што примарното лежиште дополнително вклучува втор забец (18) кој е интегрално обликуван со телото и се протега од телото во примарното лежиште и создава стеснување долж примарното лежиште и се потпира наспроти третиот крак на клипната прачка (28) при склопување на шприцот;
и каде што примарното лежиште е димензионирано и обликувано така што

ширината на примарното лежиште кај првиот и вториот забец е помала од ширината на клипната прачка што предизвикува еластично свиткување или деформирање на телото и/или првиот и вториот забец со цел да се спречи клипната прачка да ги помине првиот и вториот забец и да продолжи низ примарното лежиште;
и каде што клипната прачка се прима и фаќа во примарното лежиште при што надолжната оска на клипната прачка е порамнета со надолжната оска на цилиндарот на шприцот;
и каде што примарното лежиште конвергира од периметарот на рамниот дел кон првиот и вториот забец за да го олесни водењето на клипната прачка долж примарното лежиште при склопување на шприцот.

EP 2 981 316 B1




Figure 1




Figure 2

(51) C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04,
A 61K 31/437, A 61K 31/4985, A 61P 35/00

(11) 12541

(13) T1

(21) 2022/462

(22) 06/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) PCT/CN2009/076321 31/12/2009 CN

(96) 30/12/2010 EP20199091.8

(97) 06/07/2022 EP3795573


(73) Hutchison Medipharma Limited
720 Cai Lun Road Building 4, Pudong,
Shanghai 201203, CN

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) SU, Wei-Guo; DAI, Guangxiu and JIA, Hong

**(54) ОДРЕДЕНИ ТРИАЗОЛОПИРАЗИНИ,
НИВНИ СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА**

(57) 1 Најмалку едно соединение со формулата 1:



и/или најмалку една негова фармацевтски прифатлива сол назначено со тоа, што X е N, Y е отсутно и R1 е фузиран бицикличен хетероарил селектиран од



опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хало, -CF₃, -CF₂H, циклоалкил, -C(O)R₁-C(O)OR₁-CN, -C(O)NR₁₃R₁₄, -NR₁₃R₁₄, -NR₁₃C(O)R₁-NR₁₃S(O)nR₁₂, -NR₁₃S(O)nNR₁₃R₁₄, -NR₁₃C(O)OR₁₂, -NR₁₃C(O)NR₁₃R₁₄, -NO₂, -S(O)nR₁₂, -S(O)nNR₁₃R₁₄, хетероцикл, хетероарил, арил, алкенил, алкинил, понизок алкил, понизок алкил супституиран со хидрокси, понизок алкил супституиран со понизок алкокси,

понизок алкил супституиран со -NR₁₃R₁₄, и понизок алкил супституиран со хетероцикл; или R₂ и R₃ се независно селектирани од водород, и алкил, или R₂ и R₃, заедно со јаглеродот на кој тие се прикачени, формираат прстен одбран од 3- до 7-член циклоалкил и 3- до 7-член хетероцикл;

R₄ е селектиран од хало, алкил, циклоалкил, хетероцикл, арил и хетероарил, од кое секој, освен за хало, е опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од понизок алкил опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хидрокси, понизок алкокси, циано, хало, -C(O)OR₁-C(O)NR₁₃R₁₄, -NR₁₃R₁₄, -OC(O)R₁-NR₁₃C(O)R₁-NR₁₃S(O)nR₁₂, -NR₁₃S(O)nNR₁₃R₁₄, -NR₁₃C(O)OR₁₂, и -NR₁₃C(O)NR₁₃R₁₄,

понизок алкокси опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хало, хидрокси, и понизок алкокси, циклоалкокси опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хало, хидрокси, и понизок алкокси, хетероциклоалкокси опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хало, хидрокси, и понизок алкокси, хетероцикл опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од понизок алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, хетероарилокси опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од понизок алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, арил опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од понизок алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, хетероарил опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од понизок алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, хало, циано, -C(O)R₁-C(O)OR₁-NR₁₃R₁₄, -NR₁₃C(O)R₁-NR₁₃S(O)nR₁₂, -NR₁₃S(O)nNR₁₃R₁₄, -NR₁₃C(O)OR₁₂, -NR₁₃C(O)NR₁₃R₁₄, -C(O)NR₁₃R₁₄, -S(O)nR₁₂,

и -S(O)_nNR₁₃R₁₄;

R₅ е селектиран од водород, хало, OH, NH₂, CF₃, -CF₂H, алкил, алкенил, и алкинил; секое n е независно 0, или 2; R₁R₁₂, R₁₃, и R₁₄ се независно селектирани од водород, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил, и хетероцикл, од кое секој освен за водород, е опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хало, понизок алкил, хидрокси, и понизок алкокси, или R₁₃ и R₁₄, со азотот на кој тие се прикачени, комбинираат за да формираат хетероцикл прстен, кој е опционално супституиран со една или повеќе групи селектирани од хало, понизок алкил,

хидрокси, и понизок алкокси и додатно опционално вклучува еден или два дополнителни хетероатоми во хетероцикл прстенот каде што наведените еден или два дополнителни хетероатоми се селектирани од -O-, -S-, и -N(R₁₅)-; и R₁₅ е селектиран од водород, понизок алкил, -C(O)R₁-C(O)OR₁-C(O)NR₁₃R₁₄, -S(O)_nR₁₂, и -S(O)_nNR₁₃R₁₄; каде што понизок алкил е праволиниски или разгранет јаглеродород што содржи 1-4 јаглородни атоми, и понизок алкокси е праволиниски или разгранет алкокси, каде што алкил делот содржи 1-4 јаглородни атоми. има уште 17 патентни барања

(51) **B 05D 5/08, B 32B 15/14, B 32B 9/04, B 32B 27/12, B 32B 27/32, B 32B 27/36, B 32B 27/40, B 32B 29/02, B 32B 5/02, B 32B 5/12, B 32B 5/16, B 32B 5/22, B 32B 5/26, B 32B 5/30, B 32B 7/04, B 32B 7/12, F 41H 5/02, F 41H 5/04**

(11) **12542**

(13) T1

(21) **2022/463**

(22) 06/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) 201462073293 P 31/10/2014 US

(96) 09/09/2015 EP15856110.0

(97) 24/08/2022 EP3212340


(73) **Hardwire, LLC and Tunis, George C., III 1947 Clarke Avenue Pocomoke City, MD 21851, US and 12942 Old Bridge Road Ocean City, MD 21842, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TUNIS III, George, C. and KREMER, Benjamin, J.

(54) **МЕК БАЛИСТИЧКИ ОТПОРЕН ОКЛОП**

(57) 1 Мека табла која се состои од: работна омекната ламинација која опфаќа мноштво групи на обвивки, секоја група на обвивки опфаќа еден или повеќе слоеви, секој слој содржи композитен материјал кој содржи влакна вградени во материјалот на матрицата; и лизгачка рамнина помеѓу најмалку еден сет на соседни групи на обвивки, при што соседните групи на обвивки остануваат неповрзани или суштински неповрзани на лизгачката рамнина, каде што лизгачката рамнина опфаќа средство за лизгање помеѓу соседните групи на обвивки. има уште 15 патентни барања



СЛ. 1



СЛ. 2

(51) **A 61M 5/24, A 61M 5/20**(11) **12543**

(13) T1

(21) **2022/464**

(22) 06/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) 20150203132 30/12/2015 EP and

20150203137 30/12/2015 EP

(96) 29/12/2016 EP16822214.9

(97) 06/07/2022 EP3397324

(73) **Ascendis Pharma A/S Tuborg Boulevard
12 2900 Hellerup, DK**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **FABRICIUS, Paul Erik; MADSEN, Flemming
and OLESEN, Jan**(54) **АВТОМАТСКИ ИСФРЛУВАЧ СО СИСТЕМ
ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПАТРОН**


(57) 1 Автоматски исфрлувач (4) за
администрирање на инјекција со медикамент од
патрон (700) кој го содржи медикаментот,
автоматскиот исфрлувач се состои од:
куќиште (6); и
приемник на патрон (300) со преграда на

приемникот на патрон (302) конфигуриран да
прима склоп на патрон (600) со најмалку еден
член на патронот за задржување (808) кога е
вметнат преку отворот за примање на патрон
(301) по должина на лонгитудиналната оска; и
исфрлувач (200) конфигуриран за поддршка на
склопот на патронот (600) со тоа што го
задржува да се движи во насока по должина на
лонгитудиналната оска и е оптоварен со
пружина во насоката која е спротивна од
насоката на примање;


каде што преградата на приемникот на
патронот (302) има прв дел (310), на прво
растојание од отворот за примање на патрон
(301), со први водечки членови (312) кои се
истегнуваат навнатре преку аглите на првите
водечки членови (314) и се одвоени за да
формираат премин (316) на аглите од преминот
(318) помеѓу првите водечки членови (312) кои
се истегнуваат навнатре; каде што првите
водечки членови (312) кои се истегнуваат

навнатре од првата дупка (320) го прифаќаат склопот на кертриџот (600) кога се вметнати преку отворот за примање на патрон (301); каде што еден или повеќе од првите водечки членови (312) има/имаат лице кое е насочено настрана од отворот за примање на патрон (301) и формира конкавна форма со наклонет дел (334), при наклонети агли (336), водејќи кон делот за задржување (328) при или околу долниот дел од конкавната форма;

каде што преградата на приемникот на патронот (302) има втор дел (330) со прстенеста форма, при второ растојание од отворот за примање на патрон (301), и со вторите водечки членови (322) со првите лица (324) кои што се наклонети околу радијална оска на лонгитудиналната оска и аголно распоредени да се истегнуваат најмалку делумно
има уште 18 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) В 05В 11/00, А 61М 5/24, А 61М 15/00, А 61М 5/00

(11) 12544

(13) Т1

(21) 2022/465

(22) 07/09/2022

(45) 31/12/2022

(30) 20090014680 25/11/2009 EP

(96) 22/11/2010 EP10781681.1

(97) 27/07/2022 EP2504052

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) BACH,Alexander; BESSELER,Jens; HOLAKOVSKY,Holger; KAEMPER,Markus; DELMAN,Manuel and WUTTKE,Gilbert

(54) НЕБУЛИЗАТОР

(57) 1 Небулизатор (1) за течност (2) којшто содржи вметнувачки контејнер (3) којшто ја содржи течноста (2) за да биде небулизирана, кадешто небулизаторот (1) содржи уред контејнер (44) за броење на операции на небулизаторот (1) со контејнерот (3), кадешто небулизаторот (1) може да биде отворен за заменување на контејнерот (3), кадешто небулизаторот (1) содржи дел куќиште (18) којшто може да биде одвоен или отворен за заменување на контејнерот (3),

се карактеризира со тоа што блокирањето на отворањето на небулизаторот (1) е постигнато со помош на член за заклучување (61) и уредот на контејнерот (44) содржи средство за контрола коешто е за контролирање на блокирањето на отворањето на небулизаторот (1) така што уредот на контејнерот (44) го блокира отворањето на небулизаторот (1) се додека претходно определен број на операции од небулизаторот (1) со контејнерот (3) е постигнат или надминат и деблокирање на отворањето на небулизаторот кога претходно определениот

број на операции од небулизаторот (1) со контејнерот (3) е постигнат или надминат, кадешто средството за контрола е ротирачки контролен прстен (45) и содржи лента или бразда (49) и вдлабнатина за повторно заклучување (48) и со тоа што членот за заклучување (61) се преклопува со лентата или браздата (49) во форма-поволна за преклопување пред претходно определениот број на операции да биде постигнат или надминат и кадешто кога претходно определениот број на операции е постигнат или надминат, вдлабнатина за повторно заклучување (48) го достигнува членот за заклучување (61) и завршува формата-поволна за преклопување на членот на заклучување (61) со лентата или браздата (49) така што членот за заклучување (61) може да се движи преку вдлабнатината за повторно заклучување (48) кога делот на куќиштето (18) се движи аксијално.





ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8C08J11/24	8C08J11/24	12535	T1
8B25B27/14	8F16B23/00	12538	T1
8F16B23/00	8F16B23/00	12538	T1
8C12N5/07	8A61K39/12	12521	T1
8C12N7/00	8A61K39/12	12521	T1
8A61K31/428	8C07D413/14	12536	T1
8A61K31/4355	8C07D413/14	12536	T1
8A61P31/12	8C07D413/14	12536	T1
8C07D413/10	8C07D413/14	12536	T1
8C07D498/04	8C07D413/14	12536	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	12537	T1
8C07D263/57	8C07D471/04	12537	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	12525	T1
8B32B29/02	8B05D5/08	12542	T1
8B32B5/22	8B05D5/08	12542	T1
8B32B5/30	8B05D5/08	12542	T1
8A61M5/20	8A61M5/24	12543	T1
8A61M5/24	8A61M5/24	12543	T1
8C07D519/00	8C07D519/00	12541	T1
8B27G21/00	8B27L7/00	12528	T1
8A61P7/00	8A61K9/20	12529	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	12530	T1
8A61K31/437	8A61K31/519	12533	T1
8A61K31/53	8A61K31/519	12533	T1
8C07D471/04	8A61K31/519	12533	T1
8A61K31/53	8C07D519/00	12509	T1
8A61K39/395	8A61K9/00	12513	T1
8A61K47/18	8A61K9/00	12513	T1
8A61P25/00	8A61K9/00	12513	T1
8C07D513/04	8C07D487/04	12516	T1

8A61P1/04	8C07D413/04	12504	T1
8A61P9/10	8C07D413/04	12504	T1
8A61K9/107	8A61K31/045	12505	T1
8A61P17/10	8A61K31/045	12505	T1
8A61Q19/00	8A61K31/045	12505	T1
8B29B17/02	8C08J11/24	12535	T1
8A61P35/00	8C07D413/14	12536	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	12536	T1
8E06B9/84	8E06B9/06	12524	T1
8C07D473/16	8C07K16/28	12525	T1
8F27D11/10	8F27D11/10	12539	T1
8H05B7/12	8F27D11/10	12539	T1
8B32B27/12	8B05D5/08	12542	T1
8B32B9/04	8B05D5/08	12542	T1
8A61K31/4985	8C07D519/00	12541	T1
8A61M5/24	8A61M15/00	12544	T1
8B05B11/00	8A61M15/00	12544	T1
8B27L7/00	8B27L7/00	12528	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	12529	T1
8A61P1/00	8A61K9/20	12529	T1
8F01D15/00	8F01D15/00	12532	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	12533	T1
8A61K38/17	8C07K14/47	12520	T1
8A61K39/00	8C07K14/47	12520	T1
8G01M5/00	8G01M5/00	12507	T1
8B65G33/18	8C12P19/02	12512	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	12513	T1
8A61K31/7125	8A61P21/00	12517	T1
8A61K9/00	8A61K9/28	12518	T1
8A61P17/06	8C07D413/04	12504	T1
8A61K31/045	8A61K31/045	12505	T1

8A61K9/00	8A61K31/045	12505	T1
8A61K45/00	8A61K39/12	12521	T1
8A61B18/02	8A61B18/02	12522	T1
8A61K31/4985	8C07D413/14	12536	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	12537	T1
8A61P37/04	8C07D471/04	12537	T1
8C07D413/14	8C07D471/04	12537	T1
8A61P35/02	8C07K16/28	12525	T1
8A61M5/24	8A61M5/24	12526	T1
8B32B5/02	8B05D5/08	12542	T1
8B32B7/04	8B05D5/08	12542	T1
8F41H5/04	8B05D5/08	12542	T1
8B27L7/08	8B27L7/00	12528	T1
8A61P1/18	8A61K9/20	12529	T1
8B65G33/22	8C12P19/02	12512	T1
8C12P7/10	8C12P19/02	12512	T1
8A61P19/00	8A61K9/00	12513	T1
8A61K31/519	8C07D497/14	12515	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	12516	T1
8C07D471/04	8C07D487/04	12516	T1
8C03C27/06	8C03C27/06	12506	T1
8C07C51/09	8C08J11/24	12535	T1
8C07D413/12	8C07D413/14	12536	T1
8C07D491/04	8C07D413/14	12536	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	12537	T1
8C07D413/06	8C07D471/04	12537	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	12537	T1
8A61M5/20	8A61M5/24	12526	T1
8B26D1/02	8B27L7/00	12528	T1
8B26D7/22	8B27L7/00	12528	T1
8B27L7/06	8B27L7/00	12528	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	12530	T1
8C07D471/14	8C07D471/04	12530	T1
8C07K14/605	8A61K38/00	12531	T1
8A61P35/00	8A61K31/519	12533	T1
8A61K31/4985	8C07D519/00	12509	T1
8A61K31/5025	8C07D519/00	12509	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	12520	T1
8A61K39/145	8A61K39/145	12510	T1
8C07D401/12	8C07D215/42	12511	T1
8A61K47/26	8A61K9/00	12513	T1

8C07D487/04	8C07D487/04	12516	T1
8A61K31/4155	8C07D413/04	12504	T1
8A61K47/10	8A61K31/045	12505	T1
8A61Q5/06	8A61K31/045	12505	T1
8C07D215/48	8C07D215/48	12519	T1
8A61K39/12	8A61K39/12	12521	T1
8A61B17/30	8A61B18/02	12522	T1
8C07D417/10	8C07D413/14	12536	T1
8C07D213/81	8C07D471/04	12537	T1
8A61M5/44	8A61M5/24	12526	T1
8B32B27/40	8B05D5/08	12542	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	12531	T1
8C07D519/00	8A61K31/519	12533	T1
8A61K31/519	8C07D519/00	12509	T1
8A61K9/127	8A61K9/127	12508	T1
8C12P19/02	8C12P19/02	12512	T1
8A61P37/02	8A61K9/00	12513	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	12514	T1
8A61P35/00	8C07D497/14	12515	T1
8C07D497/14	8C07D497/14	12515	T1
8A61P21/00	8A61P21/00	12517	T1
8A61K39/00	8A61K39/12	12521	T1
8A61K39/38	8A61K39/12	12521	T1
8C12N5/16	8A61K39/12	12521	T1
8A61B17/00	8A61B18/02	12522	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	12537	T1
8E06B9/58	8E06B9/06	12524	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	12525	T1
8A61M5/32	8A61M5/24	12526	T1
8B32B27/36	8B05D5/08	12542	T1
8A61P15/08	8A61K9/20	12529	T1
8A61P35/00	8A61K9/20	12529	T1
8A61P35/02	8A61K9/20	12529	T1
8A61P43/00	8A61K9/20	12529	T1
8C07D487/04	8A61K31/519	12533	T1
8A61K31/444	8C07D519/00	12509	T1
8C07D215/42	8C07D215/42	12511	T1
8G01H1/00	8G01M5/00	12507	T1
8A61K31/4196	8A61K9/127	12508	T1
8C12M1/00	8C12P19/02	12512	T1
8F16K1/12	8C12P19/02	12512	T1



8A61K31/58	8A61K9/28	12518	T1
8A61P37/00	8C07D413/04	12504	T1
8A01N65/00	8A61K39/12	12521	T1
8C07D403/12	8C07K16/28	12525	T1
8F16J15/22	8F27D11/10	12539	T1
8F16J15/56	8F27D11/10	12539	T1
8B05D5/08	8B05D5/08	12542	T1
8B32B15/14	8B05D5/08	12542	T1
8B32B5/12	8B05D5/08	12542	T1
8B32B5/16	8B05D5/08	12542	T1
8B32B7/12	8B05D5/08	12542	T1
8F41H5/02	8B05D5/08	12542	T1
8C07D487/04	8C07D519/00	12541	T1
8A61M15/00	8A61M15/00	12544	T1
8C07K14/34	8C07K14/34	12527	T1
8A61P43/00	8C07D519/00	12509	T1
8C12P19/14	8C12P19/02	12512	T1
8A61P19/02	8A61K9/00	12513	T1
8A61P37/06	8A61K9/00	12513	T1
8C07K16/24	8A61K9/00	12513	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	12514	T1
8C07D515/04	8C07D487/04	12516	T1
8C07D413/04	8C07D413/04	12504	T1
8A61P17/00	8A61K31/045	12505	T1
8A61P17/06	8A61K31/045	12505	T1
8F16B37/12	8F16B23/00	12538	T1
8A61K31/423	8C07D413/14	12536	T1

8C07D263/57	8C07D413/14	12536	T1
8E06B9/06	8E06B9/06	12524	T1
8A61M5/315	8A61M5/315	12540	T1
8B32B27/32	8B05D5/08	12542	T1
8B32B5/26	8B05D5/08	12542	T1
8A61K31/437	8C07D519/00	12541	T1
8A61P35/00	8C07D519/00	12541	T1
8C07D471/04	8C07D519/00	12541	T1
8A61M5/00	8A61M15/00	12544	T1
8A61K31/7068	8A61K9/20	12529	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	12529	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	12530	T1
8A61P35/00	8C07D519/00	12509	T1
8C07D519/00	8C07D519/00	12509	T1
8A61K31/485	8A61K9/00	12513	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	12513	T1
8A61P29/00	8A61K9/00	12513	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	12514	T1
8A61K31/712	8A61P21/00	12517	T1
8A61K9/28	8A61K9/28	12518	T1
8A61K9/50	8A61K9/28	12518	T1
8A61P5/14	8C07D413/04	12504	T1
8A61K8/34	8A61K31/045	12505	T1
8A61K9/08	8A61K31/045	12505	T1
8A61K31/47	8C07D215/48	12519	T1
8A61P35/00	8C07D215/48	12519	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
iTeos Belgium SA	C 07D 497/14	MK/P/2022/0442	T1
iTeos Belgium SA	A 61P 35/00	MK/P/2022/0442	T1
iTeos Belgium SA	A 61K 31/519	MK/P/2022/0442	T1
Armstrong, Sean Terrence	A 61M 5/315	MK/P/2022/0461	T1
Ascendis Pharma A/S	A 61M 5/20	MK/P/2022/0464	T1
Ascendis Pharma A/S	A 61M 5/24	MK/P/2022/0464	T1
Biological E Limited	C 07K 14/34	MK/P/2022/0451	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	B 05B 11/00	MK/P/2022/0465	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61M 5/24	MK/P/2022/0465	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61M 5/00	MK/P/2022/0465	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61M 15/00	MK/P/2022/0465	T1
Cancer Research Technology Limited	C 07D 487/04	MK/P/2022/0441	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61K 31/519	MK/P/2022/0441	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61P 35/00	MK/P/2022/0441	T1
Cancer Research Technology Limited	C 07D 519/00	MK/P/2022/0445	T1
Cancer Research Technology Limited	C 07D 487/04	MK/P/2022/0445	T1
Cancer Research Technology Limited	C 07D 471/04	MK/P/2022/0445	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61P 35/00	MK/P/2022/0445	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61K 31/53	MK/P/2022/0445	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61K 31/519	MK/P/2022/0445	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61K 31/437	MK/P/2022/0445	T1
Celgene Corporation	A 61K 9/28	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 1/00	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 1/18	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 15/08	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61K 9/20	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 35/02	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 43/00	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 7/00	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61K 31/7068	MK/P/2022/0453	T1
Celgene Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2022/0453	T1
DGI Group, LLC	A 61B 17/30	MK/P/2021/0677	T1



DGI Group, LLC	A 61B 18/02	MK/P/2021/0677	T1
DGI Group, LLC	A 61B 17/00	MK/P/2021/0677	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/50	MK/P/2022/0446	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 31/58	MK/P/2022/0446	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/28	MK/P/2022/0446	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/00	MK/P/2022/0446	T1
Duke University	C 12N 7/00	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	C 12N 5/16	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	C 12N 5/07	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	A 61K 45/00	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	A 61K 39/38	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	A 61K 39/12	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	A 01N 65/00	MK/P/2021/0620	T1
Duke University	A 61K 39/00	MK/P/2021/0620	T1
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL)	F 01D 15/00	MK/P/2022/0456	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 215/48	MK/P/2022/0448	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	A 61K 31/47	MK/P/2022/0448	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0448	T1
Eli Lilly and Company	A 61M 5/20	MK/P/2022/0450	T1
Eli Lilly and Company	A 61M 5/24	MK/P/2022/0450	T1
Eli Lilly and Company	A 61M 5/32	MK/P/2022/0450	T1
Eli Lilly and Company	A 61M 5/44	MK/P/2022/0450	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 31/045	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 47/10	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 8/34	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 9/00	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 9/08	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61Q 5/06	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61P 17/00	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61P 17/06	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61P 17/10	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61Q 19/00	MK/P/2022/0432	T1
Giuliani S.p.A.	A 61K 9/107	MK/P/2022/0432	T1
Hardwire, LLC	F 41H 5/02	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 7/04	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 7/12	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	F 41H 5/04	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 05D 5/08	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 15/14	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 27/12	MK/P/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 27/32	MK/P/2022/0463	T1



Hardwire, LLC	B 32B 27/36	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 27/40	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 29/02	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 5/02	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 5/12	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 5/16	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 5/22	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 5/26	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 5/30	МК/Р/2022/0463	T1
Hardwire, LLC	B 32B 9/04	МК/Р/2022/0463	T1
Hatch Ltd.	H 05B 7/12	МК/Р/2022/0460	T1
Hatch Ltd.	F 27D 11/10	МК/Р/2022/0460	T1
Hatch Ltd.	F 16J 15/22	МК/Р/2022/0460	T1
Hatch Ltd.	F 16J 15/56	МК/Р/2022/0460	T1
Hutchinson, Vaughan John	B 27L 7/06	МК/Р/2022/0452	T1
Hutchinson, Vaughan John	B 27L 7/00	МК/Р/2022/0452	T1
Hutchinson, Vaughan John	B 27G 21/00	МК/Р/2022/0452	T1
Hutchinson, Vaughan John	B 26D 7/22	МК/Р/2022/0452	T1
Hutchinson, Vaughan John	B 26D 1/02	МК/Р/2022/0452	T1
Hutchinson, Vaughan John	B 27L 7/08	МК/Р/2022/0452	T1
Hutchison Medipharma Limited	C 07D 487/04	МК/Р/2022/0462	T1
Hutchison Medipharma Limited	C 07D 471/04	МК/Р/2022/0462	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61P 35/00	МК/Р/2022/0462	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61K 31/4985	МК/Р/2022/0462	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61K 31/437	МК/Р/2022/0462	T1
Hutchison Medipharma Limited	C 07D 519/00	МК/Р/2022/0462	T1
IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG	B 25B 27/14	МК/Р/2022/0459	T1
IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG	F 16B 23/00	МК/Р/2022/0459	T1
IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG	F 16B 37/12	МК/Р/2022/0459	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 14/47	МК/Р/2021/0359	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 39/00	МК/Р/2021/0359	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/17	МК/Р/2021/0359	T1
Immunic AG	A 61P 9/10	МК/Р/2022/0431	T1
Immunic AG	C 07D 413/04	МК/Р/2022/0431	T1
Immunic AG	A 61P 5/14	МК/Р/2022/0431	T1
Immunic AG	A 61P 37/00	МК/Р/2022/0431	T1
Immunic AG	A 61P 17/06	МК/Р/2022/0431	T1
Immunic AG	A 61P 1/04	МК/Р/2022/0431	T1
Immunic AG	A 61K 31/4155	МК/Р/2022/0431	T1
Incyte Corporation	C 07D 417/10	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	A 61K 31/4985	МК/Р/2022/0457	T1



Incyte Corporation	C 07D 498/04	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	C 07D 491/04	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	A 61P 31/12	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	A 61P 35/00	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	C 07D 263/57	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	C 07D 413/10	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	C 07D 413/12	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	C 07D 413/14	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	A 61K 31/423	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	A 61K 31/428	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	A 61K 31/4355	МК/Р/2022/0457	T1
Incyte Corporation	C 07D 413/14	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	A 61P 35/00	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	A 61P 37/00	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	A 61P 37/04	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	C 07D 213/81	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	C 07D 519/00	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	C 07D 471/04	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	A 61K 31/437	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	C 07D 413/06	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	C 07D 263/57	МК/Р/2022/0458	T1
Incyte Corporation	C 07D 471/04	МК/Р/2022/0443	T1
Incyte Corporation	A 61P 35/00	МК/Р/2022/0443	T1
Incyte Corporation	C 07D 515/04	МК/Р/2022/0443	T1
Incyte Corporation	C 07D 513/04	МК/Р/2022/0443	T1
Incyte Corporation	C 07D 487/04	МК/Р/2022/0443	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 39/145	МК/Р/2022/0434	T1
Lian, Yuqi	C 03C 27/06	МК/Р/2022/0433	T1
MorphoSys AG	A 61K 39/395	МК/Р/2021/0619	T1
MorphoSys AG	A 61P 35/02	МК/Р/2021/0619	T1
MorphoSys AG	C 07D 403/12	МК/Р/2021/0619	T1
MorphoSys AG	C 07D 473/16	МК/Р/2021/0619	T1
MorphoSys AG	C 07K 16/28	МК/Р/2021/0619	T1
Move S.r.l.	G 01H 1/00	МК/Р/2022/0435	T1
Move S.r.l.	G 01M 5/00	МК/Р/2022/0435	T1
NewAmsterdam Pharma B.V.	C 07D 401/12	МК/Р/2022/0438	T1
NewAmsterdam Pharma B.V.	C 07D 215/42	МК/Р/2022/0438	T1
O.M.D. - Depalo S.r.l	E 06B 9/06	МК/Р/2021/0616	T1
O.M.D. - Depalo S.r.l	E 06B 9/84	МК/Р/2021/0616	T1
O.M.D. - Depalo S.r.l	E 06B 9/58	МК/Р/2021/0616	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/00	МК/Р/2022/0440	T1



Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 37/06	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 37/02	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/485	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 47/18	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 47/26	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/24	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/08	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 19/00	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 19/02	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2022/0440	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 29/00	MK/P/2022/0440	T1
Rittec Umwelttechnik GmbH	C 08J 11/24	MK/P/2022/0273	T1
Rittec Umwelttechnik GmbH	C 07C 51/09	MK/P/2022/0273	T1
Rittec Umwelttechnik GmbH	B 29B 17/02	MK/P/2022/0273	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	A 61K 31/712	MK/P/2022/0444	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	A 61P 21/00	MK/P/2022/0444	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	A 61K 31/7125	MK/P/2022/0444	T1
Scynexis, Inc.	A 61K 9/127	MK/P/2022/0436	T1
Scynexis, Inc.	A 61K 31/4196	MK/P/2022/0436	T1
Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.	C 07D 471/14	MK/P/2022/0454	T1
Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.	C 07D 471/04	MK/P/2022/0454	T1
Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/437	MK/P/2022/0454	T1
Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0454	T1
Sun Pharmaceutical Industries Limited	A 61K 38/00	MK/P/2022/0455	T1
Sun Pharmaceutical Industries Limited	C 07K 14/605	MK/P/2022/0455	T1
Sweetwater Energy, Inc.	C 12P 19/02	MK/P/2022/0439	T1
Sweetwater Energy, Inc.	C 12P 19/14	MK/P/2022/0439	T1
Sweetwater Energy, Inc.	B 65G 33/18	MK/P/2022/0439	T1
Sweetwater Energy, Inc.	F 16K 1/12	MK/P/2022/0439	T1
Sweetwater Energy, Inc.	C 12M 1/00	MK/P/2022/0439	T1
Sweetwater Energy, Inc.	B 65G 33/22	MK/P/2022/0439	T1
Sweetwater Energy, Inc.	C 12P 7/10	MK/P/2022/0439	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/444	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/4985	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/5025	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 519/00	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/53	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 35/00	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 43/00	MK/P/2022/0437	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/519	MK/P/2022/0437	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2021/1170 (220) 23/12/2021
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за инвестиционо советување КАПИТАЛ АССЕТ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје Бул. Св. Климент Охридски бр. 24/2-2, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) златна

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги, финансиско управување, советување во врска со финансии, капитални инвестиции, инвестирање средства, услуги за берзанско посредување

(210) ТМ 2022/1 (220) 03/01/2022
(442) 31/12/2022

(731) Трговско друштво за производство, промет и услуги НЕР-КОМ експорт импорт ДООЕЛ Скопје ул. Козле 2, бр. 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, мармалади, компоти, јајца, млеко и

млечни производи, масло и масти за јадење кл. 35 трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, мармалади, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење, кондиторски производи кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока

(210) ТМ 2022/374 (220) 15/04/2022
(442) 31/12/2022

(731) ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ С.Пирок б.б. 101, Боговиње, МК
(540)

АКО ГРАДБА

(531) 26.04.22;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2022/375 (220) 15/04/2022
(442) 31/12/2022

(731) ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ С.Пирок б.б. 101, Боговиње, МК
(540)



(591) бела, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 6 обични метали и нивните легури;
 метални градежни материјали; метални
 преносни конструкции; метални
 материјали за железнички шини;
 неелектрични кабли и жици од обичен
 метал; железарија, мали метални
 предмети; метални цевки; каси; производи
 од обичен метал што не се вклучени во
 другите класи; руди кл. 7 машини,
 машински алати, електрични алати; мотори
 и електрични мотори и електрични мотори,
 освен копнени возила; машински
 компоненти за спојување и пренос, освен
 за копнени возила; земјоделски помагала,
 освен рачни рачни алатки; инкубатори за
 јајца; автоматски вендинг машини кл. 8
 рачни алати и направи, рачен прибор,
 машини за сечење кл. 19 неметални
 градежни материјали; цврсти неметални
 цевки за градба; асфалт, катран и
 битумен, неметални преносни
 конструкции; споменици што не се од
 метал кл. 37 градежни конструкции;
 поправки; инсталационски услуги

(210) **TM 2022/460** (220) 12/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **RITUPACK DOO Bellacerke rr.Beli
 Breg p.n. Rahovec, KS**

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат ул. Славе
 Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, жолта, црвена
 (531) 27.05.24;29.01.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 хемиски производи за индустријата,
 науката, фотографиите, како и за
 земјоделието, градинарството и
 шумарството, сурови вештачки смоли,
 сурови пластични материи, вештачки
 ѓубриња, смеси за гаснење пожар,
 препарати за калење и заварување
 метали, хемиски производи за
 конзервирање прехранбени производи,
 материи за штавење, адхезиви (лепливи
 материи) наменети за индустријата кл. 16
 хартија, картон и производите од нив кои
 не се опфатени со другите класи, печатени
 работи, книговезнички материјал,
 фотографии, канцелариски материјал,
 лепила за канцелариска и куќна употреба;
 материјали кои ги користат уметниците,
 сликарски четки, машини за пишување и
 канцелариски прибор (освен мебелот);
 материјали за обука и настава (освен
 апарати); пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи; печатарски букви, клишиња кл. 17
 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
 производи од нив, кои не се опфатени во
 другите класи, полуфабрикати од
 пластични материјали, материјали за
 подлошки, за запитување и за изолација,
 свитливи неметални цевки

(210) **TM 2022/502** (220) 20/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **НАТУРА ТЕРАПИ ДОО СКОПЈЕ**
ул.Васил Стефановски бр.5 Скопје-
Центар, 1000, Скопје, МК
 (540)

ELIXY

(591) сива

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфеми. тоалетна вода; гелови, соли за капење и туширање што не се за медицинска употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело; козметика намена креми. млека, лосипни, гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за заштита од сонце (козметички производи); мејк ап препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенасти креми и мелами за стилизирање на косата и нега на косата; лак за коса; препарати за боење и отстранување на бојата на косата; препарати за трајна ондулација и виткање на косата; етерични масла за лична употреба

(210) **TM 2022/517** (220) 25/05/2022
 (442) 31/12/2022

(300) 2021/17921 03/12/2021 CH

(731) **Black Tea Exports (Pvt)Ltd. str. no. 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha, Nawala 10107, LK**

(740) Љупка Новеска Андонова, адвокат
 ул. Максим Горки бр. 13/згр. 1 влез 1-4/4,
 1000, Скопје
 (540)



(591) златна, црвена, жолта, црна

(531) 03.02.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 чај; црн чај; мешавини од чаеви; пијалаци што се на основа на чај; сите претходно наведени стоки со потекло од Шри Ланка кл. 35 рекламирање; водење на работење, организација на работење и управување на работење; канцелариски работи

(210) **TM 2022/518** (220) 25/05/2022
 (442) 31/12/2022

(300) 2021/17922 03/12/2021 CH

(731) **Black Tea Exports (Pvt)Ltd. str. no. 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha, Nawala 10107, LK**

(740) Љупка Новеска Андонова, адвокат
 ул. Максим Горки бр. 13/згр. 1 влез 1-4/4,
 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, црна, бела

(531) 26.01.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511) кл. 30 чај; црн чај; мешавини од чаеви; пијалаци што се на основа на чај; сите претходно наведени стоки со потекло од Шри Ланкакл. 35 рекламирање; водење на работење, организација на работење и управување на работење; канцелариски работи

(210) ТМ 2022/524 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2,1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, темно сина
(531) 26.11.10;27.05.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли,

електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или

картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку

комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа;

обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/525 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2,1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни

трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови

кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и

одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на

рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со

помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/526 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2,1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, темно сина
(531) 26.11.10;27.05.01;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички

носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]
кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на

производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци;

составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги

за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/528 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, бела

(531) 26.11.10;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [LED]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предавателни уреди [телекомуникации]; предавателни уреди

[телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно

рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за

посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со

говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/529 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фрекфентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [LED]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфоните (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски

предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]
кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за

потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување

апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско

нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/530 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје
(540)

Посегни кон иднината

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [LED]; електрични

адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфон (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од

јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални

или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми;

обезбедување интернет соби за разговор;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги]; обезбедување
 пристап до бази на податоци;
 обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување телекомуникациски канали
 за телевизиско купување [телешопинг];
 обезбедување услуги за онлајн форуми;
 повикување [радио, телефонски или други
 средства за електронска комуникација];
 пренесување по факс; пренесување преку
 сателит; пренесување слики и пораки со
 помош на компјутери; пренесување
 телеграми; пренос на дигитални датотеки;
 пренос на честитки преку интернет; проток
 на податоци; радиокомуникации;
 телеграфска служба; телеграфски услуги;
 телекс услуги; телефонски услуги; услуги
 за видеоконференција; услуги на
 поставување телекомуникациски довод и
 приклучок; услуги на пренесување
 конференции од далечина; услуги со
 говорна пошта; услуги со електронски
 огласни табли [телекомуникациски услуги]
 кл. 42 водење студија за техничко
 проектирање; дигитализација на
 документи [скенирање]; електронско
 зачувување податоци; електронско
 нагледување на податоци за лична
 идентификација заради откривање кражба
 на идентитет преку интернет; електронско
 надгледување на користење кредитни
 картички заради откривање измами преку
 интернет; инженерство; истражувања во
 техниката; контролирање на квалитетот;
 надгледување компјутерски системи
 заради откривање дефекти, надгледување
 компјутерски системи заради откривање
 неовластен пристап или повреда на
 податоци; обновување компјутерски бази на
 податоци; обработка во облак [cloud

computing]; отклучување мобилни
 телефони; советодавни услуги од областа
 на технологијата; советодавни услуги од
 областа на телекомуникациските
 технологии; услуги на кодирање податоци;
 хостирање сервери; чување резервни
 копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/531 (220) 25/05/2022
 (442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
 бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
 Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
 Главинов 3/1-2,1000, Скопје

(540)



(531) 26.11.10;27.05.24

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
 повлекување или трансфер на парични
 средства [АТМ]; антени; апликации за
 компјутерски софтвери, што можат да се
 преземат; видео екрани; видео телефони;
 видеокамери, високо фреквентни
 апарати, влакна за оптички кабли;
 датотеки со слики што можат да се
 преземат; дигитални знаци; диоди што
 емитуваат светлина [LED]; електрични
 адаптери; електрични жици; електронски
 изданија што можат да се симнат од
 интернет; електронски системи за
 контрола на пристап за сигурносни врати;
 заштитни фолии приспособени за паметни

телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфон (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови

кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации;

печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица;

преговори за бизнис контакти со други;
 презентација на стоки преку
 комуникациски медиуми, за
 малопродажба; претставување на
 производите; продукција на програми за
 телевизиска продажба; производство на
 рекламни филмови; рекламирање;
 рекламирање преку пошта; рекламирање
 преку радио; рекламни огласи (ширење на
 рекламните огласи); систематизација на
 информации во компјутерски бази на
 податоци; служби за споредување на
 цените; собирање информации во
 компјутерските бази на податоци;
 собирање статистички податоци;
 составување пописи на информации за
 комерцијални или рекламни цели;
 телевизиско рекламирање; умножување
 документи; уредување излози; услуги за
 посредување во трговија; услуги за
 телемаркетинг; фактурирање
 кл. 38 безжично емитување; електронска
 пошта; емитување кабелска телевизија;
 емитување радио програми; емитување
 телевизиски програми; изнајмување
 апарати за испраќање пораки;
 изнајмување време за пристап на
 глобалната компјутерска мрежа;
 изнајмување модеми; изнајмување
 телекомуникациска опрема; изнајмување
 телефакс апарати; изнајмување телефони;
 информации од областа на
 телекомуникациите; испраќање пораки;
 комуникации со телефон; комуникација со
 мобилни телефони; комуникација со
 помош на компјутерски терминали;
 комуникација со помош на мрежи со
 оптички кабли; комуникација со телеграми;
 обезбедување интернет соби за разговор;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги]; обезбедување
 пристап до бази на податоци;

обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување телекомуникациски канали
 за телевизиско купување [телешопинг];
 обезбедување услуги за онлајн форуми;
 повикување [радио, телефонски или други
 средства за електронска комуникација];
 пренесување по факс; пренесување преку
 сателит; пренесување слики и пораки со
 помош на компјутери; пренесување
 телеграми; пренос на дигитални датотеки;
 пренос на честитки преку интернет; проток
 на податоци; радиокомуникации;
 телеграфска служба; телеграфски услуги;
 телекс услуги; телефонски услуги; услуги
 за видеоконференција; услуги на
 поставување телекомуникациски довод и
 приклучок; услуги на пренесување
 конференции од далечина; услуги со
 говорна пошта; услуги со електронски
 огласни табли [телекомуникациски услуги]
 кл. 42 водење студија за техничко
 проектирање; дигитализација на
 документи [скенирање]; електронско
 зачувување податоци; електронско
 надгледување на податоци за лична
 идентификација заради откривање кражба
 на идентитет преку интернет; електронско
 надгледување на користење кредитни
 картички заради откривање измами преку
 интернет; инженерство; истражувања во
 техниката; контролирање на квалитетот;
 надгледување компјутерски системи
 заради откривање дефекти, надгледување
 компјутерски системи заради откривање
 неовластен пристап или повреда на
 податоци; обновување компјутерски бази на
 податоци; обработка во облак [cloud
 computing]; отклучување мобилни
 телефони; советодавни услуги од областа
 на технологијата; советодавни услуги од
 областа на телекомуникациските
 технологии; услуги на кодирање податоци;

хостирање сервери; чување резервни
копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/532 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2,1000, Скопје

(540)

IIITEL

(591) бела, црвена

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични
средства [АТМ]; антени; апликации за
компјутерски софтвери, што можат да се
преземат; видео екрани; видео телефони;
видеокамери, високо фреквентни
апарати, влакна за оптички кабли;
датотеки со слики што можат да се
преземат; дигитални знаци; диоди што
емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични
адаптери; електрични жици; електронски
изданија што можат да се симнат од
интернет; електронски системи за
контрола на пристап за сигурносни врати;
заштитни фолии приспособени за паметни
телефони; знаци, светлечки; знаци,
светлечки или механички; кабли,
електрични; коаксијални кабли;
компјутерски програми, снимени;
компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; компјутерски

софтвер, снимен; мелодии за мобилни
телефони што можат да се преземат;
мобилни телефони; модеми; мрежни
трансформатори; музички датотеки што
можат да се преземат; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички
носачи на податоци; подлоги за
компјутерски глумчиња; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички
носачи на податоци; подлоги за
компјутерски глумчиња; предаватели на
електронски сигнали; предаватели
[телекомуникации]; предавателни уреди
[телекомуникации]; преносни телефони;
приемници (аудио и видео приемници);
сигурносни токени [уреди за шифрирање];
смартфони (паметни телефони); таблет-
компјутери; телефонски апарати;
телефонски жици; телефонски
предаватели; телефонски секретарки;
торби за лаптоп; уреди за глобално
позиционирачки систем [GPS]; УСБ-
приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени;
брошури; графички репродукции; графички
слики и модели; графички цртежи; етикети
од хартија или картон; знаменца од
хартија; календари; канцелариски
материјали; канцелариски прибор, освен
мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од
хартија или пластика, за пакување; кутии
од хартија или картон; моливи; моливи од
јаглен; натписи од хартија или картон;
нотеси [бележници]; папки [канцелариски
материјали]; пенкала [канцелариски
прибор]; периодични публикации; печатени
материјали; печатени публикации;
печатени формулари и обрасци; печати;
печати со адреси; плакати од хартија или
картон; плика [канцелариски материјали];
постери; прирачници [упатства]; проспекти;
списанија; фотографии; хартиени и
картонски материјали за пакување

[полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производитите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на

рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање
кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други

средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) **TM 2022/533** (220) 25/05/2022
(300) (442) 31/12/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)

ITE L

(591) бела, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [LED]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијалникабли; компјутерски програми, сн имени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат;

оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфон (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување] кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во

компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на

податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки;

пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/534 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички

носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови

кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на

производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци;

составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги

за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табели [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/535 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) сива, светло сива

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за

компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис

испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за

комерцијални или рекламни цели;
 телевизиско рекламирање; умножување
 документи; уредување излози; услуги за
 посредување во трговија; услуги за
 телемаркетинг; фактурирање
 кл. 38 безжично емитување; електронска
 пошта; емитување кабелска телевизија;
 емитување радио програми; емитување
 телевизиски програми; изнајмување
 апарати за испраќање пораки;
 изнајмување време за пристап на
 глобалната компјутерска мрежа;
 изнајмување модеми; изнајмување
 телекомуникациска опрема; изнајмување
 телефакс апарати; изнајмување телефони;
 информации од областа на
 телекомуникациите; испраќање пораки;
 комуникации со телефон; комуникација со
 мобилни телефони; комуникација со
 помош на компјутерски терминали;
 комуникација со помош на мрежи со
 оптички кабли; комуникација со телеграми;
 обезбедување интернет соби за разговор;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги]; обезбедување
 пристап до бази на податоци;
 обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување телекомуникациски канали
 за телевизиско купување [телешопинг];
 обезбедување услуги за онлајн форуми;
 повикување [радио, телефонски или други
 средства за електронска комуникација];
 пренесување по факс; пренесување преку
 сателит; пренесување слики и пораки со
 помош на компјутери; пренесување
 телеграми; пренос на дигитални датотеки;
 пренос на честитки преку интернет; проток
 на податоци; радиокомуникации;
 телеграфска служба; телеграфски услуги;
 телекс услуги; телефонски услуги; услуги
 за видеоконференција; услуги на

поставување телекомуникациски довод и
 приклучок; услуги на пренесување
 конференции од далечина; услуги со
 говорна пошта; услуги со електронски
 огласни табли [телекомуникациски услуги]
 кл. 42 водење студија за техничко
 проектирање; дигитализација на
 документи [скенирање]; електронско
 зачувување податоци; електронско
 надгледување на податоци за лична
 идентификација заради откривање кражба
 на идентитет преку интернет; електронско
 надгледување на користење кредитни
 картички заради откривање измами преку
 интернет; инженерство; истражувања во
 техниката; контролирање на квалитетот;
 надгледување компјутерски системи
 заради откривање дефекти, надгледување
 компјутерски системи заради откривање
 неовластен пристап или повреда на
 податоци; обновување компјутерски бази на
 податоци; обработка во облак [cloud
 computing]; отклучување мобилни
 телефони; советодавни услуги од областа
 на технологијата; советодавни услуги од
 областа на телекомуникациските
 технологии; услуги на кодирање податоци;
 хостирање сервери; чување резервни
 копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/536 (220) 25/05/2022
 (442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
 бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
 Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
 Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)

Reach for the future

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфоните (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови
 кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]
 кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување;

обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа;

изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско

надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/537 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)

Kapni te ardhmen

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за

контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски

прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни

текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа

[провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од

областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/538 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, темно сина, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли;

компјутерски програми, снимени;
 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови
 кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали];

постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]
 кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за

малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали

за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/539 (220) 25/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
 бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
 Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
 Главинов 3/1-2,1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
 повлекување или трансфер на парични
 средства [АТМ]; антени; апликации за
 компјутерски софтвери, што можат да се
 преземат; видео екрани; видео телефони;
 видеокамери, високо фреквентни
 апарати, влакна за оптички кабли;
 датотеки со слики што можат да се
 преземат; дигитални знаци; диоди што
 емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични
 адаптери; електрични жици; електронски
 изданија што можат да се симнат од
 интернет; електронски системи за
 контрола на пристап за сигурносни врати;
 заштитни фолии приспособени за паметни
 телефони; знаци, светлечки; знаци,
 светлечки или механички; кабли,
 електрични; коаксијални кабли;
 компјутерски програми, снимени;
 компјутерски програми [софтвер што може
 да се симнува од интернет]; компјутерски
 софтвер, снимен; мелодии за мобилни
 телефони што можат да се преземат;
 мобилни телефони; модеми; мрежни
 трансформатори; музички датотеки што

можат да се преземат; оптички апарати и
 инструменти; оптички дискови; оптички
 носачи на податоци; подлоги за
 компјутерски глумчиња; оптички апарати и
 инструменти; оптички дискови; оптички
 носачи на податоци; подлоги за
 компјутерски глумчиња; предаватели на
 електронски сигнали; предаватели
 [телекомуникации]; предавателни уреди
 [телекомуникации]; преносни телефони;
 приемници (аудио и видео приемници);
 сигурносни токени [уреди за шифрирање];
 смартфони (паметни телефони); таблет-
 компјутери; телефонски апарати;
 телефонски жици; телефонски
 предаватели; телефонски секретарки;
 торби за лаптоп; уреди за глобално
 позиционирачки систем [GPS]; УСБ-
 приклучоци; читачи на бар кодови
 кл. 16 бележници или блокчиња; билтени;
 брошури; графички репродукции; графички
 слики и модели; графички цртежи; етикети
 од хартија или картон; знаменца од
 хартија; календари; канцелариски
 материјали; канцелариски прибор, освен
 мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од
 хартија или пластика, за пакување; кутии
 од хартија или картон; моливи; моливи од
 јаглен; натписи од хартија или картон;
 нотеси [бележници]; папки [канцелариски
 материјали]; пенкала [канцелариски
 прибор]; периодични публикации; печатени
 материјали; печатени публикации;
 печатени формулари и обрасци; печати;
 печати со адреси; плакати од хартија или
 картон; плика [канцелариски материјали];
 постери; прирачници [упатства]; проспекти;
 списанија; фотографии; хартиени и
 картонски материјали за пакување
 [полнење, обложување]
 кл. 35 административна обработка на
 нарачките за купување; ажурирање и
 одржување информации во регистри;

ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производитите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на

информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување

телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/540 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) темносива, црвена, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за

компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфоните (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал;

анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во

компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации;

телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/541 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје
(540)



Посегни кон
иднината.



(591) бела, црвена, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на

електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови

кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување;

вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели;

телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и

приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/542 (220) 25/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 аавтоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати;

телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување

на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување

телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско

зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/543 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за

компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [LED]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфоните (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови

кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички

слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони;

информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во

техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/544 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2,1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, темно сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични

адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од

јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални

или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопроджба; претставување на производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми;

обезбедување интернет соби за разговор;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги]; обезбедување
 пристап до бази на податоци;
 обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување телекомуникациски канали
 за телевизиско купување [телешопинг];
 обезбедување услуги за онлајн форуми;
 повикување [радио, телефонски или други
 средства за електронска комуникација];
 пренесување по факс; пренесување преку
 сателит; пренесување слики и пораки со
 помош на компјутери; пренесување
 телеграми; пренос на дигитални датотеки;
 пренос на честитки преку интернет; проток
 на податоци; радиокомуникации;
 телеграфска служба; телеграфски услуги;
 телекс услуги; телефонски услуги; услуги
 за видеоконференција; услуги на
 поставување телекомуникациски довод и
 приклучок; услуги на пренесување
 конференции од далечина; услуги со
 говорна пошта; услуги со електронски
 огласни табли [телекомуникациски услуги]
 кл. 42 водење студија за техничко
 проектирање; дигитализација на
 документи [скенирање]; електронско
 зачувување податоци; електронско
 нагледување на податоци за лична
 идентификација заради откривање кражба
 на идентитет преку интернет; електронско
 надгледување на користење кредитни
 картички заради откривање измами преку
 интернет; инженерство; истражувања во
 техниката; контролирање на квалитетот;
 надгледување компјутерски системи
 заради откривање дефекти, надгледување
 компјутерски системи заради откривање
 неовластен пристап или повреда на
 податоци; обновување компјутерски бази на
 податоци; обработка во облак [cloud

computing]; отклучување мобилни
 телефони; советодавни услуги од областа
 на технологијата; советодавни услуги од
 областа на телекомуникациските
 технологии; услуги на кодирање податоци;
 хостирање сервери; чување резервни
 копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/545 (220) 25/05/2022
 (442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
 бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
 Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
 Главинов 3/1-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
 повлекување или трансфер на парични
 средства [АТМ]; антени; апликации за
 компјутерски софтвери, што можат да се
 преземат; видео екрани; видео телефони;
 видеокамери, високо фреквентни
 апарати, влакна за оптички кабли;
 датотеки со слики што можат да се
 преземат; дигитални знаци; диоди што
 емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични
 адаптери; електрични жици; електронски
 изданија што можат да се симнат од
 интернет; електронски системи за
 контрола на пристап за сигурносни врати;
 заштитни фолии приспособени за паметни

телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат; мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови

кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации;

печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица;

преговори за бизнис контакти со други;
 презентација на стоки преку
 комуникациски медиуми, за
 малопродажба; претставување на
 производите; продукција на програми за
 телевизиска продажба; производство на
 рекламни филмови; рекламирање;
 рекламирање преку пошта; рекламирање
 преку радио; рекламни огласи (ширење на
 рекламните огласи); систематизација на
 информации во компјутерски бази на
 податоци; служби за споредување на
 цените; собирање информации во
 компјутерските бази на податоци;
 собирање статистички податоци;
 составување пописи на информации за
 комерцијални или рекламни цели;
 телевизиско рекламирање; умножување
 документи; уредување излози; услуги за
 посредување во трговија; услуги за
 телемаркетинг; фактурирање
 кл. 38 безжично емитување; електронска
 пошта; емитување кабелска телевизија;
 емитување радио програми; емитување
 телевизиски програми; изнајмување
 апарати за испраќање пораки;
 изнајмување време за пристап на
 глобалната компјутерска мрежа;
 изнајмување модеми; изнајмување
 телекомуникациска опрема; изнајмување
 телефакс апарати; изнајмување телефони;
 информации од областа на
 телекомуникациите; испраќање пораки;
 комуникации со телефон; комуникација со
 мобилни телефони; комуникација со
 помош на компјутерски терминали;
 комуникација со помош на мрежи со
 оптички кабли; комуникација со телеграми;
 обезбедување интернет соби за разговор;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги]; обезбедување
 пристап до бази на податоци;

обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување телекомуникациски канали
 за телевизиско купување [телешопинг];
 обезбедување услуги за онлајн форуми;
 повикување [радио, телефонски или други
 средства за електронска комуникација];
 пренесување по факс; пренесување преку
 сателит; пренесување слики и пораки со
 помош на компјутери; пренесување
 телеграми; пренос на дигитални датотеки;
 пренос на честитки преку интернет; проток
 на податоци; радиокомуникации;
 телеграфска служба; телеграфски услуги;
 телекс услуги; телефонски услуги; услуги
 за видеоконференција; услуги на
 поставување телекомуникациски довод и
 приклучок; услуги на пренесување
 конференции од далечина; услуги со
 говорна пошта; услуги со електронски
 огласни табли [телекомуникациски услуги]
 кл. 42 водење студија за техничко
 проектирање; дигитализација на
 документи [скенирање]; електронско
 зачувување податоци; електронско
 надгледување на податоци за лична
 идентификација заради откривање кражба
 на идентитет преку интернет; електронско
 надгледување на користење кредитни
 картички заради откривање измами преку
 интернет; инженерство; истражувања во
 техниката; контролирање на квалитетот;
 надгледување компјутерски системи
 заради откривање дефекти, надгледување
 компјутерски системи заради откривање
 неовластен пристап или повреда на
 податоци; обновување компјутерски бази на
 податоци; обработка во облак [cloud
 computing]; отклучување мобилни
 телефони; советодавни услуги од областа
 на технологијата; советодавни услуги од
 областа на телекомуникациските
 технологии; услуги на кодирање податоци;

хостирање сервери; чување резервни
копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/546 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки
бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000,
Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил
Главинов 3/1-2,1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични
средства [АТМ]; антени; апликации за
компјутерски софтвери, што можат да се
преземат; видео екрани; видео телефони;
видеокамери, високо фреквентни
апарати, влакна за оптички кабли;
датотеки со слики што можат да се
преземат; дигитални знаци; диоди што
емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични
адаптери; електрични жици; електронски
изданија што можат да се симнат од
интернет; електронски системи за
контрола на пристап за сигурносни врати;
заштитни фолии приспособени за паметни
телефони; знаци, светлечки; знаци,
светлечки или механички; кабли,
електрични; коаксијални кабли;
компјутерски програми, снимени;

компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; компјутерски
софтвер, снимен; мелодии за мобилни
телефони што можат да се преземат;
мобилни телефони; модеми; мрежни
трансформатори; музички датотеки што
можат да се преземат; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички
носачи на податоци; подлоги за
компјутерски глумчиња; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички
носачи на податоци; подлоги за
компјутерски глумчиња; предаватели на
електронски сигнали; предаватели
[телекомуникации]; предавателни уреди
[телекомуникации]; преносни телефони;
приемници (аудио и видео приемници);
сигурносни токени [уреди за шифрирање];
смартфони (паметни телефони); таблет-
компјутери; телефонски апарати;
телефонски жици; телефонски
предаватели; телефонски секретарки;
торби за лаптоп; уреди за глобално
позиционирачки систем [GPS]; УСБ-
приклучоци; читачи на бар кодови
кл. 16 бележници или блокчиња; билтени;
брошури; графички репродукции; графички
слики и модели; графички цртежи; етикети
од хартија или картон; знаменца од
хартија; календари; канцелариски
материјали; канцелариски прибор, освен
мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од
хартија или пластика, за пакување; кутии
од хартија или картон; моливи; моливи од
јаглен; натписи од хартија или картон;
нотеси [бележници]; папки [канцелариски
материјали]; пенкала [канцелариски
прибор]; периодични публикации; печатени
материјали; печатени публикации;
печатени формулари и обрасци; печати;
печати со адреси; плакати од хартија или
картон; плика [канцелариски материјали];
постери; прирачници [упатства]; проспекти;

списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување]

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на

производите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг];

обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) **TM 2022/547** (220) 25/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил Главинов 3/1-2, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, темно сина, бела

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]; антени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; видео екрани; видео телефони; видеокамери, високо фреквентни апарати, влакна за оптички кабли; датотеки со слики што можат да се преземат; дигитални знаци; диоди што емитуваат светлина [LED]; електрични адаптери; електрични жици; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски системи за контрола на пристап за сигурносни врати; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; знаци, светлечки; знаци, светлечки или механички; кабли, електрични; коаксијални кабли; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; мелодии за мобилни телефони што можат да се преземат;

мобилни телефони; модеми; мрежни трансформатори; музички датотеки што можат да се преземат; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; оптички апарати и инструменти; оптички дискови; оптички носачи на податоци; подлоги за компјутерски глумчиња; предаватели на електронски сигнали; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни телефони; приемници (аудио и видео приемници); сигурносни токени [уреди за шифрирање]; смартфони (паметни телефони); таблет-компјутери; телефонски апарати; телефонски жици; телефонски предаватели; телефонски секретарки; торби за лаптоп; уреди за глобално позиционирачки систем [GPS]; УСБ-приклучоци; читачи на бар кодови кл. 16 бележници или блокчиња; билтени; брошури; графички репродукции; графички слики и модели; графички цртежи; етикети од хартија или картон; знаменца од хартија; календари; канцелариски материјали; канцелариски прибор, освен мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од хартија или картон; моливи; моливи од јаглен; натписи од хартија или картон; нотеси [бележници]; папки [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; периодични публикации; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати со адреси; плакати од хартија или картон; плика [канцелариски материјали]; постери; прирачници [упатства]; проспекти; списанија; фотографии; хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување] кл. 35 административна обработка на

нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање на рекламниот материјал; анализа на цените; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; дистрибуција на примероци; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; испитување на јавното мислење; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; компјутерско рекламирање преку интернет; лепење плакати; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обработка на текстови; објавување рекламни текстови; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање

преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за посредување во трговија; услуги за телемаркетинг; фактурирање

кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; обезбедување услуги за онлајн форуми; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување преку

сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренесување телеграми; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; проток на податоци; радиокомуникации; телеграфска служба; телеграфски услуги; телекс услуги; телефонски услуги; услуги за видеоконференција; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 42 водење студија за техничко проектирање; дигитализација на документи [скенирање]; електронско зачувување податоци; електронско надгледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; инженерство; истражувања во техниката; контролирање на квалитетот; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; отклучување мобилни телефони; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; услуги на кодирање податоци; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2022/548 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022
(731) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39,
Илинден, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



НИСКИ ЦЕНИ СЕКОЈ ДЕН!

(591) црвена, бела
(531) 26.04.18;27.05.03;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи, анализа на цени, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци,
малопродажба (презентација на стоки
преку комуникациски медиуми за
малопродажба), услуги при трговија на
големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај,
какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и
саго; брашно и производи од жито; леб;
колачи и слаткарски производи; сладолед,
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол; сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз; спојување, за
доброто на другите, на производи
овозможувајќи им на корисниците полесно
да ги видат и купат тие стоки од
продавници, преку каталози, пошта или со
помош на електронски медиуми, преку
веб-сајтови

(210) ТМ 2022/549 (220) 25/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Shishapresso S.A.L. Manhattan
Building, 3rd Floor, 250 Sami Solh
Boulevard, Beirut, LB**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

SHISHAPRESSO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите;
чкорчиња (кибрит)

(210) ТМ 2022/552 (220) 26/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги
Греен Мацхинес ДОО Велес Раштански
пат бр.2, Велес, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

GM 955

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, возила (електрични
возила), возила за движење по земја,
воздух и вода, возила и уреди за чистење

(210) ТМ 2022/553 (220) 26/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги
Греен Мацхинес ДОО Велес Раштански
пат бр.2, Велес, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

GM 720ze

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, возила (електрични
возила), возила за движење по земја,
воздух и вода, возила и уреди за чистење

(210) ТМ 2022/554 (220) 26/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги
Греен Мацхинес ДОО Велес Раштански
пат бр.2, Велес, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

GM 400ze

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила, возила (електрични возила), возила за движење по земја, воздух и вода, возила и уреди за чистење

(210) ТМ 2022/557 (220) 27/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија на големо и мало **СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) нијанси на сина и розева, зелена, бела, виолетова

(531) 26.01.19;27.05.22;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 бонбони, гуми за жвакање што не се за медицинска употреба, карамели [бонбони], колачи, колачиња, производи од какао, пудинзи, слаткарски производи, слатки, чоколади, бонбониери, ливавчиња

(210) ТМ 2022/558 (220) 27/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија на големо и мало **СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) сива, темно сина, зелена
(531) 05.03.13;26.01.22;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масло за јадење, кокосово масло и производи од кокос
кл. 30 житарки, храна од овес, овесни снегулки, протеински плочки од житарки, какао, мусли, ориз, плочки од житарки, крекери благи, крекери солени
кл. 31 зрнеста храна (жита), јаткасто овошје, бобинки свежи, овошје свежо, семе од житарици

(210) ТМ 2022/559 (220) 27/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за трговија на големо и мало **СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) сива, бела, жолто-портокалова

(531) 01.15.05;06.01.01;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, производи од тесто, замрзнато тесто,

прашок за печење; двопек, жита, квасец за тесто, лебни трошки, кифли, печива, мелничарски производи, тестенини кл. 35 услуги при трговија и продажба на големо и мало со леб, тестенини за исхрана и брашно и производи од брашно

(210) **TM 2022/560** (220) 27/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware**

6885 Elm Street, McLean, VA 22101, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, нијанси на портокалова, црвена, жолта

(531) 25.01.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски производи, зрна и семиња; живи животни, птици и риби; сипина коска; коски за кучиња; работи за џвакање за животни кои се јадат; производи за животинско легло; свежо овошје и зеленчук; храна и напитки за животни, птици и риби

(210) **TM 2022/562** (220) 27/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за угостителство,**

трговија и услуги БЕИОГЛУ

ПАСТАНЕСИ ДООЕЛ Тетово ул.Браќа

Миладинови бр.184, Тетово, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје

(540)

BEYOGLU PASTANESI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, производи од тесто, слатки, сладолед; мед, меласа; колачиња, крем пудинг, папачинки, пасти (слаткарски производи)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; бифеа, кантини, ресторани, снек-барови, служење храна и пијалаци

(210) **TM 2022/563** (220) 27/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **ЛОНГ ПОЗИТИВ ДОО Скопје**

ул.Костурски херои бр.73/11, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, жолта, бела

(531) 26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната; протеини како диететски додаток; протеински суплементи; шејкови со протеински додаток; протеински прав како додаток во исхрана; додатоци во исхрана со протеин од сурутка; додатоци во исхрана со протеин од соја

кл. 30 протеински барови; високо-протеински енергетски барови; протеински барови во облик на шејкови; високо



протеински плочки од житарки; вегански барови со прелив од чоколадо; протеински барови со прелив од млечно чоколадо; протеински ванила барови со прелив од млечно чоколадо

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работата; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: додатоци во исхраната; протеини како диететски додаток; протеински суплементи; шејкови со протеински додаток; протеински прав како додаток во исхрана; додатоци во исхрана со протеин од сурутка; додатоци во исхрана со протеин од соја; протеински барови; високо- протеински енергетски барови; протеински барови во облик на шејкови; високо протеински плочки од житарки; вегански барови со прелив од чоколадо; протеински барови со прелив од млечно чоколадо; протеински ванила барови со прелив од млечно чоколадо

(210) **TM 2022/566** (220) 26/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

TORPIKOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/567** (220) 26/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

TORPIDIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/568** (220) 26/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

TIAXIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/570** (220) 30/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **БИЈЕЉАНИН НИКОЛА**

ул.Ленинова бр.25, 1000, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28/2-8, 1000, Скопје (540)

BRUNO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 инвертери

кл. 11 тоplotни пумпи; греалки, радијаторски греалки

(210) **TM 2022/571** (220) 30/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **Друштво со ограничена одговорност за поддршка на надворешно-трговското работење ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Бул.ВМРО 1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, сива, црна, бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи], раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), советување за бизнис работење, бизнис вмрежување, водење директориуми и имици со бизниси, поддршка на бизнис заедницата, советувања за управување со човечки ресурси, истражувања на пазарот, маркетинг истражувања, промовирање продажба за други, истражувања на пазарот, маркетинг истражувања, услуги на споредување цени, собирање и систематизација на информации корисни за бизнис заедницата во компјутерски бази, собирање и систематизација на статистички податоци, организирање изложби и саеми за комерцијални, рекламни или цели за вмрежување, собирање и систематизација на информации корисни за бизнис заедницата во компјутерски, организирање трговски саеми, услуги за посредување во

трговија, услуги за деловно посредување и поврзување, рекламни материјал, ширење на рекламни текстови, односи со јавноста кл. 41 образовни услуги, услуги за давање на обуки, практични обуки, организирање и водење семинари и саеми, организирање на програми за обуки, планирање приеми, едукативни и забавни услуги, планирање настани

кл. 45 претприемништво, советодавни услуги, услуги за посредување во наоѓање партнер, услуги за посредување, лични и општествени услуги кои ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2022/573** (220) 31/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

NOOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен путер [Ghee], маргарин, путер, производи за супа, млеко и млечни производи, млеко со вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирани, сушени и зготвени овошје и зеленчук, преливи од сите видови и описи вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за матење, желе, џемови, компоти, јајца, ужинки базирани на компири и ужинки без компири, чипс од компири и тенок чипс од компири, сите видови на конзервирана и сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за земјоделска намена), печурки, конзервирани кикирики

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, бонбони, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпaгeти, вермичели, квасец, прашок за печиво и други пекарски состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, кечап и сосови (кондименти), полу готови производи од тесто, замрзнато тесто, замрзнати парати, сладолед, не млечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, сенф, брашно од житарки, зачини, прехранбени пијалоци (базирани на зрна или билки), сос од месо, чај од билки, мед, пуканки

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучувајќи освежувачки пијалоци, енергетски пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и изотонични пијалоци (хипертонични и хипотонични) за спортски потреби; минерална и газирана вода; овошни напитки и овошни сокови, овошни пијалоци, нектари, сирупи и други препарати за подготовка на напитки, сокови во прав и шумливи таблети за правење на безалкохолни напитки и коктейли

(210) **TM 2022/574** (220) 31/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

IFFCO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен путер [Ghee], маргарин, путер, производи за супа, млеко и млечни производи, млеко со вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирани, сушени и зготвени овошје и зеленчук, преливи од сите видови и описи вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за матење, желе, џемови, компоти, јајца, ужинки базирани на компири и ужинки без компири, чипс од компири и тенок чипс од компири, сите видови на конзервирана и сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за земјоделска намена), печурки, конзервирани кикирики

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, бонбони, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпaгeти, вермичели, квасец, прашок за печиво и други пекарски состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, кечап и сосови (кондименти), полу готови производи од тесто, замрзнато тесто, замрзнати парати, сладолед, не млечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, сенф, брашно од житарки, зачини, прехранбени пијалоци (базирани на зрна или билки), сос од месо, чај од билки, мед, пуканки

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучувајќи освежувачки пијалоци, енергетски пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и изотонични пијалоци (хипертонични и хипотонични) за спортски потреби; минерална и газирана вода; овошни напитки и овошни сокови, овошни пијалоци, нектари, сирупи и други препарати за подготовка на напитки, сокови во прав и шумливи таблети за

правење на безалкохолни напатоци и
коктели

(210) **TM 2022/575** (220) 31/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

SUNNY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен
путер [Ghee], маргарин, путер, производи
за супа, млеко и млечни производи, млеко
со вкусови, милкшејкови, месо, риба,
живина и дивеч, екстракти од месо,
конзервирани, сушени и зготвени овошје и
зеленчук, преливи од сите видови и описи
вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за
матење, желе, џемови, компоти, јајца,
ужинки базирани на компири и ужинки без
компири, чипс од компири и тенок чипс од
компири, сите видови на конзервирана и
сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за
земјоделска намена), печурки,
конзервирани кикирики

кл. 30 чоколади, слаткарски производи,
бонбони, бисквити (сите видови), торти,
тестенини, макарони, нудли, инстант
нудли, шпагети, вермичели, квасец,
прашок за печиво и други пекарски
состојки, преливи за салати, мајонез, оцет,
кечап и сосови (кондименти), полу готови
производи од тесто, замрзнато тесто,
замрзнати парати, сладолед, не млечни
замрзнати десерти, замрзнати овошни
десерти, замрзнати десерти, кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол,

сенф, брашно од житарки, зачини.,
прехранбени пијалоци (базирани на зрна
или билки), сос од месо, чај од билки, мед,
пуканки

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучувајќи
освежувачки пијалоци, енергетски
пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и
изотонични пијалоци (хипертонични и
хипотонични) за спортски потреби;
минерална и газирана вода; овошни
напатоци и овошни сокови, овошни
пијалоци, нектари, сирупи и други
препарати за подготовка на напатоци,
сокови во прав и шумливи таблети за
правење на безалкохолни напатоци и
коктели

(210) **TM 2022/576** (220) 31/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, бела
(531) 26.05.04;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен
путер [Ghee], маргарин, путер, производи
за супа, млеко и млечни производи, млеко
со вкусови, милкшејкови, месо, риба,
живина и дивеч, екстракти од месо,
конзервирани, сушени и зготвени овошје и



зеленчук, преливи од сите видови и описи вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за матење, желе, џемови, компоти, јајца, ужинки базирани на компири и ужинки без компири, чипс од компири и тенок чипс од компири, сите видови на конзервирана и сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за земјоделска намена), печурки, конзервирани кикирики

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, бонбони, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпагети, вермичели, квасец, прашок за печиво и други пекарски состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, кечап и сосови (кондименти), полу готови производи од тесто, замрзнато тесто, замрзнати парати, сладолед, не млечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, сенф, брашно од житарки, зачини., прехранбени пијалоци (базирани на зрна или билки), сос од месо, чај од билки, мед, пуканки

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучувајќи освежувачки пијалоци, енергетски пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и изотонични пијалоци (хипертонични и хипотонични) за спортски потреби; минерална и газирана вода; овошни напитки и овошни сокови, овошни пијалоци, нектари, сирупи и други препарати за подготовка на напитки, сокови во прав и шумливи таблети за правење на безалкохолни напитки и коктейли

(210) **TM 2022/577** (220) 31/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

РАHMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен путер [Ghee], маргарин, путер, производи за супа, млеко и млечни производи, млеко со вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирани, сушени и зготвени овошје и зеленчук, преливи од сите видови и описи вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за матење, желе, џемови, компоти, јајца, ужинки базирани на компири и ужинки без компири, чипс од компири и тенок чипс од компири, сите видови на конзервирана и сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за земјоделска намена), печурки, конзервирани кикирики

(210) **TM 2022/578** (220) 31/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

TRISTAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен путер [Ghee], маргарин, путер, производи за супа, млеко и млечни производи, млеко со вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирани, сушени и зготвени овошје и

зеленчук, преливи од сите видови и описи вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за матење, желе, џемови, компоти, јајца, ужинки базирани на компири и ужинки без компири, чипс од компири и тенок чипс од компири, сите видови на конзервирана и сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за земјоделска намена), печурки, конзервирани кикирики

(210) **TM 2022/579** (220) 31/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

ROYAL LATHER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни за тоалет, детергенти, сапуни за детергент, шампони, козметика, масла за кожа и коса, лосиони за кожа и коса и други продукти за кожа и коса во оваа класа, течни сапуни, препарати за чистење, полирање, триење и абразивни препарати и хигиенски решенија, препарати за белење и други супстанции за перење алишта, парфимерија

(210) **TM 2022/580** (220) 31/05/2022

(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

HAYAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, прочистен путер [Ghee], маргарин, путер, производи за супа, млеко и млечни производи, млеко со вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирани, сушени и зготвени овошје и зеленчук, преливи од сите видови и описи вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за матење, желе, џемови, компоти, јајца, ужинки базирани на компири и ужинки без компири, чипс од компири и тенок чипс од компири, сите видови на конзервирана и сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за земјоделска намена), печурки, конзервирани кикирики.

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, бонбони, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпагети, вермичели, квасец, прашок за печиво и други пекарски состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, кечап и сосови (кондименти), полу готови производи од тесто, замрзнато тесто, замрзнати парати, сладолед, не млечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, сенф, брашно од житарки, зачини, прехранбени пијалоци (базирани на зрна или билки), сос од месо, чај од билки, мед, пуканки

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучувајќи освежувачки пијалоци, енергетски пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и изотонични пијалоци (хипертонични и хипотонични) за спортски потреби; минерална и газирана вода; овошни напитки и овошни сокови, овошни пијалоци, нектари, сирупи и други препарати за подготовка на напитки,

сокови во прав и шумливи таблети за правење на безалкохолни напитоци и коктели

(210) **TM 2022/581** (220) 31/05/2022
(442) 31/12/2022

(731) **International Foodstuffs Co LLC**
P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

SAVANNAH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни за тоалет, детергенти, сапуни за детергент, шампони, козметика, масла за кожа и коса, лосиони за кожа и коса и други продукти за кожа и коса во оваа класа, течни сапуни, препарати за чистење, полирање, триење и абразивни препарати и хигиенски решенија, препарати за белење и други супстанции за перење алишта, парфимерија

(210) **TM 2022/582** (220) 01/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, DE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)

Ibuprofen B. Braun

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/583** (220) 02/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУКОМ МК ДООО Кадино-Илинден**
ул.10 бр.161 Кадино, Илинден, МК
(540)



(591) црвена, црна

(531) 26.11.06;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 лепила за индустриска употреба; полудисперзивни и дисперзивни премази од полимер; силикони

кл. 2 бои, фирнајзи и лакови за индустриска и рачна употреба во груби и завршни молерски работи, антикорозивни препарати

кл. 17 материјали за непропустливо затворање, запечатување и изолација, особено експандиран полистирен, решетка, пур пена

кл. 19 фасадни малтери; машински малтери; неметални градежни материјали, особено типли, експандиран полистирен, решетка, пур пена, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен

кл. 37 изведуваче или подизведуваче на работи при конструкција и изградба на постојани градби, конструкција и изградба на градби, патишта, мостови, поправки, инсталациони услуги

(210) **TM 2022/584** (220) 03/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Друштво за посредништво, трговија и услуги НОВАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.Козара бр.68 локал 15 и 16, 1000, Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена, виолетова, темно
виолетова, бела

(531) 26.01.12;26.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 малопроджба и големопродажба
на хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, печатарски букви, клишиња,
графички цртежи, графички слики и
модел, кутии од хартија или картон,
нотеси (бележници); дизајнирање
рекламен материјал, бизнис истражување,
бизнис проценки, компјутерско
рекламирање преку интернет, консултации
за печатење, бизнис менаџмент на
печатење, маркетинг

кл. 40 обработка на материјали,
доработка на материјали,
книговезничарство, обработка на хартија,
офсет печатење, печатење, фотографско
печатење

кл. 42 графички дизајн, дизајнирање
(индустриски дизајн), контролирање на
квалитетот, креирање и дизајнирање за
други на индекси на информации
засновани на Интернет (услуги на
информатичка технологија), креирање и
одржување веб (интернет) страници за

други, советување за правење веб-
страници, услуги за дизајн на амбалажи

(210) ТМ 2022/588 (220) 03/06/2022

(442) 31/12/2022

(731) Прехранбена индустрија

**ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр.
23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)

VITEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(210) ТМ 2022/589 (220) 03/06/2022

(442) 31/12/2022

(731) Прехранбена индустрија

**ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр.
23,7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)

SINTAGMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо, чоколадни и
чоколадирани производи

(210) ТМ 2022/590 (220) 03/06/2022

(442) 31/12/2022

(731) **NBA Properties, Inc. Olympic Tower
- 645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)



(531) 24.01.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, имено трикотажа, обувки, чевли за кошарка, патики за кошарка, маици по кратки ракави, кошули, поло маици, дуксери, долни тренерки, панталони, маици по прерамки, дресови, кратки панталони, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници, шешири, капи за на глава, визири за на глава, тренерки за загревање, панталони за загревање, дресови за загревање, маици за вежбање фрлања, јакни, блејзери, кравати како облека, џебни марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на ветер, парка [ескимска кратка кожена јакна], капути, лигавчиња за бебиња кои што не се од хартија, бебешки комплети како облека, траки за на глава, стегачи за зглобови како облека, престилки, долна облека, боксерки, тесни боксерки, широки панталони, штитници за уши, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење, костуми за пливање за мажи, гаќички за капење, шорцеви за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа,

капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

(210) TM 2022/592 (220) 06/06/2022

(442) 31/12/2022

(731) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло зелена, тиркизна, бела

(531) 25.01.05;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо; риба, морски плодови и мекотели; млечни производи и замени за млеко; преработено овошје, печурки и зеленчук (вклучително јаткасти плодови и мешунки); јајца од птици и производи од јајца; масти и масла; супи; подготвени јадења кои содржат [воглавно] јајца; готови јадења кои се состојат воглавно од месо; готови јадења кои се состојат воглавно од дивеч; готови јадења кои се состојат воглавно од замени за месо; подготвени јадења кои содржат [воглавно] пилешко; подготвени јадења кои содржат [воглавно] сланина; готови јадења кои се состојат воглавно од морски плодови; замрзнати подготвени јадења кои воглавно се состојат од зеленчук; готови јадења од живина [во кои преовладува живина]; бујон; препарати за правење супа; варива;

десерти од млечни производи; млечни пудинзи; грицки на база на јаткасти плодови; грицки на база на зеленчук; грицки на база на сушено овошје; грицки на база на тофу; грицки на база на месо; грицки на база на јаткасти плодови; грицки на база на зеленчук; грицки на база на мешунки; грицки од сусам, грицки на база на компир; живина, не жива; дивеч, не жив; екстракти од месо; конзервирано овошје; смрзнато овошје; сушено овошје; варено овошје; конзервиран зеленчук; смрзнат зеленчук; зеленчук, сушен; зеленчук, варен; желе за исхрана; џемови; компоти; јајца; екстракти од морски алги за исхрана; алгинати за кулинарски цели; сириште; лецитин за кулинарски цели; пектин за кулинарски цели; полен подготвен како храна; птичји гнезда што се јадат

кл. 30 пекарски производи, слатки, чоколади и десерти; мраз, сладоледи, замрзнати јогурти и сорбети; кафе, чаеви и какао и нивни замени; соли, зачини, ароми и зачини; преработени житарки, скроб и производи од нив, препарати за печење и квасец; шеќери, природн засладувачи, слатки намази и филови, производи од пчели; готови јадења што содржат тестенини; подготвени јадења на база на ориз; подготвени јадења во форма на пица; суви и течни јадења готови за сервирање, кои воглавно се состојат од ориз; суви и течни јадења готови за сервирање, кои воглавно се состојат од тестенини; грицки од скроб од житарки; грицки од цело зрно пченица; грицки од пченкарно брашно; грицки од компирово брашно; грицки на база на ориз; грицки од брашно од дводек; грицки на база на житарки; грицки произведен од мусли; грицки кои воглавно се состојат од леб; тортиља грицки; грицки од сусам; ориз; ориз тапиока; саго; брашно; житарки; леб;

мед; сируп; прашок за печива; сенф; оцет; сосови [зачини]; мраз; ароми [ароми], освен етерични масла, за пијалоци; ароми за храна, освен етерични масла; ароми [ароми], освен етерични масла, за колачи; средства за згуснување за прехранбени производи; средства за врзување за сладолед [сладолед за јадење]; сендвичи; есенции за храна, освен етерични есенции и етерични масла; средства за омекнување месо, за потреби на домаќинство; пролетни ролнички (spring rolls); матичен млеч; морска вода за готвење; пчелин лепак; пудинзи; препарати за зацврстување на шлаг; прашаци за сладолед; скроб за храна; суши; врзивни материјали за колбаси; чизбургери [сендвичи]; подготвени јадења на база на нудли.

кл. 31 земјоделски и водни култури, производи од хортикултура и шумарство; живи животни, живина за одгледување; свежо овошје и зеленчук, слад

кл. 32 пиво и производи на база на пиво; препарати за правење пијалоци; безалкохолни пијалоци; минерална вода [пијалоци]; газирана вода; овошни пијалоци; сокови; сирупи за правење пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освн пиво); производи за правење на алкохолни пијалоци; овошни екстракти, алкохолни; алкохолни есенции; алкохолни екстракти

(210) TM 2022/594 (220) 07/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic.
A.Ş.Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres
Cad. Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR
(740) БИНПРО дооел Скопје ул.Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

DEKSTOMID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2022/595** (220) 07/06/2022

(442) 31/12/2022

(731) **Polifarma İlaç San. Ve Tic.**

**A.Ş.Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres
Cad. Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

MEKARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2022/596** (220) 07/06/2022

(442) 31/12/2022

(731) **Дони Фруитс ДООЕЛ Скопје**

**Бул.Киро Глигоров 4, Гази Баба, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела

(531) 05.03.13;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење, свеж
конзервиран, сушен, варен зеленчук, мус
од зеленчук, паста од зеленчук, салати од
зеленчук, сокови од зеленчук за готвење,
состојки за правење супа од зеленчук,
ферментирана зеленчукова храна [кимши],
замрзнато овошје, кандирано овошје,
овошје, конзервирано овошје во конзерви,
кори од овошје, чипс од овошје, овошје
конзервирано во алкохол, мали парчиња
храна од овошје, јаткасто овошје [орев,
лешник, бадем]

кл. 31 сурови и непреработени
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумски производи; сурови и
непреработени зрна и семиња; свежо
овошје и зеленчук, свежи билки; природни
билки и цвеќиња; луковичи, садници и
семиња за садење; живи животни; храна и
пијалоци за животни; слад, овошје, свежо
јаткасто, овошје кикиритки [овошје],
остатоци од овошје, кромид, свеж
зеленчук, свежо овошје: јаболки, круши,
грозје, нектарини, праски, кајсии, сливи;

киви, кlementини (мандарини без семки), портокали, лимони, персимони (какии) и калинки, земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи;семиња, пивски слад

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење, свеж конзервиран, сушен, варен зеленчук, мус од зеленчук, паста од зеленчук, салати од зеленчук, сокови од зеленчук за готвење, состојки за правење супа од зеленчук, ферментирана зеленчукова храна [кимши], замрзнато овошје, кандирано овошје, овошје, конзервирано овошје во конзерви, кори од овошје, чипс од овошје, овошје конзервирано во алкохол, мали парчиња храна од овошје, јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], сурови и непреработени земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумски производи; сурови и непреработени зрна и семиња; свежо овошје и зеленчук, свежи билки; природни билки и цвеќиња; луковици, садници и семиња за садење; живи животни; храна и пијалоци за животни; слад, овошје, свежо јаткасто, овошје кикиритки [овошје], остатоци од овошје, кромид, свеж зеленчук, свежо овошје: јаболки, круши, грозје, нектарини, праски, кајсии, сливи; киви, кlementини (мандарини без семки), портокали, лимони, персимони (какии) и калинки, земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи;семиња, пивски слад

(210) **TM 2022/597** (220) 08/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 10001 New York, New York, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

GAME OF THRONES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 видео снимки со драмска телевизиска програма; видео снимки кои може да се преземат (симнат) со драмска телевизиска серија

кл. 25 облека, обувки, капи; облека, имено, маици без ракави, маици со кратки ракави, пуловери со качулка, и горни тренерки со качулка, секојдневна облека, горна облека [наметки], корсети [женска долна облека], гаки, долна облека, градници, ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за спиење, женски маички/поткошули, трикотажа, долна облека, наметки, подвезици, облека за дома, панталони, елеци, јакни, долни тренерки, кошули, шалови/марами, палта, фармерки, чорапи, костими за капење и бањарки; спортска облека, имено, спортски маици, спортски панталони, спортски дресови, пуловери, дуксери, јакни со качулка; горни тренерки, горни тренерки; облека за спиење; наметки; капи, имено, шапки, визири и капачиња; обувки; чорапи; костими за ноќта на вештерките и маскенбал

кл. 41 услуги за забава во вид на тековна драмска телевизиска серија; обезбедување забавни информации, вести и коментари преку он-лајн глобална компјутерска мрежа; интерактивна онлајн забава во вид на веб-страница која содржи фотографски, видео, аудио и прозни

презентации што не може да се преземаат, видео клипови и други мултимедијални материјали со содржини од или поврзани со тековни драмски телевизиски серии

(210) **TM 2022/598** (220) 08/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 10001 New York, New York, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

КУЌА НА ЗМЕЈОТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 видео снимки со драмска телевизиска програма; видео снимки кои може да се преземат (симнат) со драмска телевизиска серија

кл. 25 облека, обувки, капи; облека, имено, маици без ракави, маици со кратки ракави, пуловери со качулка, и горни тренерки со качулка, секојдневна облека, горна облека [наметки], корсети [женска долна облека], гаџи, долна облека, градници, ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за спиење, женски маички/поткошули, трикотажа, долна облека, наметки, подвезици, облека за дома, панталони, елеци, јакни, долни тренерки, кошули, шалови/марами, палта, фармерки, чорапи, костими за капење и бањарки; спортска облека, имено, спортски маици, спортски панталони, спортски дресови, пуловери, дуксери, јакни со качулка; горни тренерки, горни тренерки; облека за спиење; наметки; капи, имено, шапки, визири и капачиња; обувки; чорапи; костими за ноќта на вештерките и маскенбал

кл. 41 услуги за забава во вид на тековна драмска телевизиска серија;

обезбедување забавни информации, вести и коментари преку он-лајн глобална компјутерска мрежа; интерактивна онлајн забава во вид на веб-страница која содржи фотографски, видео, аудио и прозни презентации што не може да се преземаат, видео клипови и други мултимедијални материјали со содржини од или поврзани со тековни драмски телевизиски серии

(210) **TM 2022/599** (220) 08/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 10001 New York, New York, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

HOUSE OF THE DRAGON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 видео снимки со драмска телевизиска програма; видео снимки кои може да се преземат (симнат) со драмска телевизиска серија

кл. 25 облека, обувки, капи; облека, имено, маици без ракави, маици со кратки ракави, пуловери со качулка, и горни тренерки со качулка, секојдневна облека, горна облека [наметки], корсети [женска долна облека], гаџи, долна облека, градници, ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за спиење, женски маички/поткошули, трикотажа, долна облека, наметки, подвезици, облека за дома, панталони, елеци, јакни, долни тренерки, кошули, шалови/марами, палта, фармерки, чорапи, костими за капење и бањарки; спортска облека, имено, спортски маици, спортски панталони, спортски дресови, пуловери, дуксери, јакни со качулка; горни тренерки, горни тренерки; облека за спиење; наметки; капи, имено,

шапки, визири и капачиња; обувки; чорапи;
костими за ноќта на вештерките и
маскенбал

кл. 41 услуги за забава во вид на тековна
драмска телевизиска серија;
обезбедување забавни информации, вести
и коментари преку он-лајн глобална
компјутерска мрежа; интерактивна онлајн
забава во вид на веб-страница која содржи
фотографски, видео, аудио и прозни
презентации што не може да се
преземаат, видео клипови и други
мултимедијални материјали со содржини
од или поврзани со тековни драмски
телевизиски серии

(210) **TM 2022/601** (220) 09/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PEPSI MAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
овошни сокови; сирупи и други препарати
за правење пијалаци; газирани
безалкохолни пијалаци; безалкохолни
пијалаци; енергетски пијалаци; изотонични
пијалаци; спортски пијалаци; пијалаци кои
содржат витамини; ароматизирани води;
прашоци за шумливи пијалаци; смути
(кашести пијалаци од овошје и зеленчук);
пијалаци базирани на кокос

(210) **TM 2022/615** (220) 16/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **ALDI GmbH & Co. KG Burgstr. 37, D-
45476 Mulheim an der Ruhr, DE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, темна
сина, светла сина

(531) 26.04.08;26.11.03;26.11.13
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 малопродажба во врска со
земјоделски производи, градинарски
производи, шумарски производи,
прехранбени производи, препарати за
перење, препарати за чистење, артикли
наменети за чистење, средства за
дезинфекција, козметика, санитарни
артикли, медикаменти што се издаваат без
рецепт, додатоци за исхрана, огномети,
електрични апарати и додатоци,
електронски апарати и додатоци за истите,
компјутери и компјутерски додатоци,
компакт дискови, компјутерски хардвер и
софтвер, светлосни уреди, алати,
градинарски апарати и додатоци за
истите, велосипеди и додатоци за истите,
додатоци за автомобили, саати, часовници
и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други
печатени работи, мебел и друга покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за
домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за
кревет, вклучително перници, постелнина,

текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; онлајн малопродажба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за исхрана, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; услуги за големопродажба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за исхрана, огномети,

електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; раководење супермаркети, малопродажни аутлет продавници и малопродажни дисконт аутлет продавници; рекламирање; рекламирање на интернет, за други; обезбедување информации на интернет, имено информации за производите за потрошувачите, советодавни информации за потрошувачите и информации за кориснички услуги; подготвување на трговски трансакции за трети лица, исто така на интернет; обезбедување на договори за мобилна телефонија за други; водење на работење; организациско планирање и надзор на развојот на бизнисот; вработување на персонал; консултантски услуги за бизнис организација; асистирање во трговско и индустриско управување; обезбедување услуги за други [купување производи и услуги за други бизниси]

(210) **TM 2022/616** (220) 16/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **ALDI GmbH & Co. KG Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, DE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)



(591) сина, бела

(531) 26.11.03;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 малопроджба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за исхрана, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска

опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; онлајн малопроджба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за исхрана, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; услуги за големопродажба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за исхрана, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите,

компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; раководење супермаркети, малопродажни аутлет продавници и малопродажни дисконт аутлет продавници; рекламирање; рекламирање на интернет, за други; обезбедување информации на интернет, имено информации за производите за потрошувачите, советодавни информации за потрошувачите и информации за кориснички услуги; подготвување на трговски трансакции за трети лица, исто така на интернет; обезбедување на договори за мобилна телефонија за други; водење на работење; организациско планирање и надзор на развојот на бизнисот; вработување на персонал; консултантски услуги за бизнис организација; асистирање во трговско и индустриско управување; обезбедување услуги за други [купување производи и услуги за други бизниси]

(210) ТМ 2022/617 (220) 16/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) ЦЕЗБОКС ДООЕЛ Скопје ул.Орце Николов бр.99/1-1, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена

(531) 26.04.22;27.01.06;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 ноќни клубови, организирање и водење на концерти

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, кафетерии, кафулиња

(210) ТМ 2022/618 (220) 16/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) КАМЧЕВ ГРУП ДООЕЛ Скопје
Ул.Козле бр.53/2 МА 1/11, 1000, Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.02.08;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето, управување со работата, бизнис менаџмент на хотели; канцелариска работа; анализа на цени, ажурирање на рекламен материјал, надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис информации, бизнис истражување, бизнис

проценки, вработување персонал, дистрибуција на примероци, изложби (организирање изложби) за комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, компјутерски бази на податоци, компјутерско рекламирање по пат на интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми) за малопродажба, консултации за раководење со персонал, малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), маркетинг истражување, надворешно рекламирање, нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), односи со јавност, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи), презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, претставување на производите, промовирање на продажбата за трети лица, рекламен материјал, трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, уредување излози, услуги за набавки за трети лица, цени (анализа на цените), ширење на рекламни огласи, услуги на увоз - извоз и трговија на големо и мало со прехранбени и непрехранбени производи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; изнајмување канцеларии [недвижности], инвестиции (капитални инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг на недвижности, недвижен имот, недвижности, организирање на

наплаќањето, посредници за недвижности, пренесување средства (електронско пренесување на средствата), проценување, разменување пари, управување со недвижни имоти, управување со станбени згради, царина, чекови (верификација на чековите)
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; шпедиција

(210) **TM 2022/619** (220) 17/06/2022
 (442) 31/12/2022

(731) **NBA Properties, Inc. Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела
 (531) 21.03.01;24.17.12;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 Облека, обувки, капи - Облека, имено трикотажа, обувки, чевли за кошарка, патики за кошарка, маици по кратки ракави, кошули, поло маици, дуксери, долни тренерки, панталони, маици по прерамки, дресови, кратки панталони, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници, шешири, капи за на глава, визири за на



глава, тренерки за загревање, панталони за загревање, дресови за загревање, маици за вежбање фрлања, јакни, блејзери, кравати како облека, џебни марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на ветер, парка [ескимска кратка кожена јакна], капути, лигавчиња за бебиња кои што не се од хартија, бебешки комплети како облека, траки за на глава, стегачи за зглобови како облека, престилки, долна облека, боксерки, тесни боксерки, широки панталони, штитници за уши, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење, костуми за пливање за мажи, гајички за капење, шорцеви за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 Образование; обука; забава; спортски културни активности - Забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и

приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијален материјал што не се симнува, како најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимки на видео преноси, избор на интерактивни видеа на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; обезбедување на вести и информации како статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, и тривијални игри; услуги на забава во полето на имагинарни кошаркарски лиги; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **TM 2022/624** (220) 21/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MOUNJARO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/625** (220) 23/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) **ГАНА МОДНО СТУДИО ДОО**
Берово ул.Маршал Тито 32 2330, 2330,
Берово, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

BRASH

(531) 27.05.01;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на агенција за увоз-извоз; услуги на трговија на големо и мало; промоција; промотивни материјали; дистрибуција на промотивни материјали; маркетинг; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба имено на: кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори; облека, обувки и капи

(210) **TM 2022/626** (220) 23/06/2022
 (442) 31/12/2022

(731) **ГОРАН БОГОЈОВСКИ**
ул.Воденичарска бб, с Велгошти, 6000,
Охрид, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, светло сина, жолта, црвена, бела

(531) 01.03.13;26.01.22;27.05.02

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; служење храна и пијалаци; привремено сместување; резервирање за привремено сместување; изнајмување за времено сместување; рецепциски услуги за привремено сместување [управување со пристигнувања и заминувања];

пансиони; летувалишта; хостели; мотели; мотелски услуги; снек-барови; бифеа; ресторани и самопослужување (ресторани со самопослужување)

(210) **TM 2022/637** (220) 27/06/2022
 (442) 31/12/2022

(731) **Millennium & Copthorne**
International Limited 9 Raffles Place, #12-01, Republic Plaza, Singapore 048619, SG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

MY MILLENNIUM PRESTIGE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 услуги за лојалност на клиентите и услуги на клуб на клиенти за комерцијални, промотивни и/или рекламни

цели; програми за лојалност на клиентите со купони за лојалност и поени за лојалност кои обезбедуваат придобивки за наградување на повторените клиенти кл. 43 хотелски и ресторански услуги за претпочитани клиенти

(210) ТМ 2022/644 (220) 30/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за производство и промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје,
Булевар Видое Смилевски Бато бр.69,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 регулатори на напон за возила,
редуктори

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња; амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање),

канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), ножеви за хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничина за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничина /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничина) /канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, украсни хартии
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња; амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење

(радирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, навлажнувачи за марки (канцелариски), навлажнувачи (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање на хартијата (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничина за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничина /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничина) /канцелариски прибор/, уреди за режење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, хартиени кеси за подароци, персонално досие; украсни хартии

(210) ТМ 2022/645 (220) 30/06/2022
(442) 31/12/2022

(731) Друштво за производство и промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје,
Булевар Видое Смилевски Бато бр.69,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

UNIVEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 регулатори на напон за возила,
редуктори
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишина; амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), ножеви за хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничина за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничина /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничина) /канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, украсни хартии
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени

работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите кпаси); печатарски букви; кпишиња; амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (радирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, навлажнувачи за марки (канцелариски), навлажнувачи (канцелариски прибор), кутии за хартиени

производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање на хартијата (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничина за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничина /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничина) /канцелариски прибор/, уреди за режење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, хартиени кеси за подароци, персонално досие; украсни хартии

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
1	МК/Т/2022/0460
1	МК/Т/2022/0583
2	МК/Т/2022/0583
3	МК/Т/2022/0502
3	МК/Т/2022/0579
3	МК/Т/2022/0581
5	МК/Т/2022/0563
5	МК/Т/2022/0566
5	МК/Т/2022/0567
5	МК/Т/2022/0568
5	МК/Т/2022/0582
5	МК/Т/2022/0594
5	МК/Т/2022/0595
5	МК/Т/2022/0624
6	МК/Т/2022/0374
6	МК/Т/2022/0375
7	МК/Т/2022/0375
8	МК/Т/2022/0375
9	МК/Т/2022/0524
9	МК/Т/2022/0525
9	МК/Т/2022/0526
9	МК/Т/2022/0528
9	МК/Т/2022/0529
9	МК/Т/2022/0530
9	МК/Т/2022/0531
9	МК/Т/2022/0532
9	МК/Т/2022/0533
9	МК/Т/2022/0534
9	МК/Т/2022/0535
9	МК/Т/2022/0536

9	МК/Т/2022/0537
9	МК/Т/2022/0538
9	МК/Т/2022/0539
9	МК/Т/2022/0540
9	МК/Т/2022/0541
9	МК/Т/2022/0542
9	МК/Т/2022/0543
9	МК/Т/2022/0544
9	МК/Т/2022/0545
9	МК/Т/2022/0546
9	МК/Т/2022/0547
9	МК/Т/2022/0570
9	МК/Т/2022/0596
9	МК/Т/2022/0597
9	МК/Т/2022/0598
9	МК/Т/2022/0599
9	МК/Т/2022/0644
9	МК/Т/2022/0645
11	МК/Т/2022/0570
12	МК/Т/2022/0552
12	МК/Т/2022/0553
12	МК/Т/2022/0554
16	МК/Т/2022/0460
16	МК/Т/2022/0524
16	МК/Т/2022/0525
16	МК/Т/2022/0526
16	МК/Т/2022/0528
16	МК/Т/2022/0529
16	МК/Т/2022/0530
16	МК/Т/2022/0531

16	МК/Т/2022/0532
16	МК/Т/2022/0533
16	МК/Т/2022/0534
16	МК/Т/2022/0535
16	МК/Т/2022/0536
16	МК/Т/2022/0537
16	МК/Т/2022/0538
16	МК/Т/2022/0539
16	МК/Т/2022/0540
16	МК/Т/2022/0541
16	МК/Т/2022/0542
16	МК/Т/2022/0543
16	МК/Т/2022/0544
16	МК/Т/2022/0545
16	МК/Т/2022/0546
16	МК/Т/2022/0547
16	МК/Т/2022/0644
16	МК/Т/2022/0645
17	МК/Т/2022/0460
17	МК/Т/2022/0583
18	МК/Т/2022/0625
19	МК/Т/2022/0374
19	МК/Т/2022/0375
19	МК/Т/2022/0583
25	МК/Т/2022/0590
25	МК/Т/2022/0597
25	МК/Т/2022/0598
25	МК/Т/2022/0599
25	МК/Т/2022/0619
25	МК/Т/2022/0625



29	МК/Т/2022/0001
29	МК/Т/2022/0558
29	МК/Т/2022/0573
29	МК/Т/2022/0574
29	МК/Т/2022/0575
29	МК/Т/2022/0576
29	МК/Т/2022/0577
29	МК/Т/2022/0578
29	МК/Т/2022/0580
29	МК/Т/2022/0592
30	МК/Т/2022/0517
30	МК/Т/2022/0518
30	МК/Т/2022/0557
30	МК/Т/2022/0558
30	МК/Т/2022/0559
30	МК/Т/2022/0562
30	МК/Т/2022/0563
30	МК/Т/2022/0573
30	МК/Т/2022/0574
30	МК/Т/2022/0575
30	МК/Т/2022/0576
30	МК/Т/2022/0580
30	МК/Т/2022/0588
30	МК/Т/2022/0589
30	МК/Т/2022/0592
31	МК/Т/2022/0558
31	МК/Т/2022/0560
31	МК/Т/2022/0592
31	МК/Т/2022/0596
32	МК/Т/2022/0573
32	МК/Т/2022/0574
32	МК/Т/2022/0575
32	МК/Т/2022/0576
32	МК/Т/2022/0580
32	МК/Т/2022/0592
32	МК/Т/2022/0601
33	МК/Т/2022/0592
34	МК/Т/2022/0549
35	МК/Т/2022/0001
35	МК/Т/2022/0517
35	МК/Т/2022/0518

35	МК/Т/2022/0524
35	МК/Т/2022/0525
35	МК/Т/2022/0526
35	МК/Т/2022/0528
35	МК/Т/2022/0529
35	МК/Т/2022/0530
35	МК/Т/2022/0531
35	МК/Т/2022/0532
35	МК/Т/2022/0533
35	МК/Т/2022/0534
35	МК/Т/2022/0535
35	МК/Т/2022/0536
35	МК/Т/2022/0537
35	МК/Т/2022/0538
35	МК/Т/2022/0539
35	МК/Т/2022/0540
35	МК/Т/2022/0541
35	МК/Т/2022/0542
35	МК/Т/2022/0543
35	МК/Т/2022/0544
35	МК/Т/2022/0545
35	МК/Т/2022/0546
35	МК/Т/2022/0547
35	МК/Т/2022/0548
35	МК/Т/2022/0559
35	МК/Т/2022/0563
35	МК/Т/2022/0571
35	МК/Т/2022/0584
35	МК/Т/2022/0596
35	МК/Т/2022/0615
35	МК/Т/2022/0616
35	МК/Т/2022/0618
35	МК/Т/2022/0625
35	МК/Т/2022/0626
35	МК/Т/2022/0637
35	МК/Т/2022/0644
35	МК/Т/2022/0645
36	МК/Т/2021/1170
36	МК/Т/2022/0618
37	МК/Т/2022/0374
37	МК/Т/2022/0375

37	МК/Т/2022/0583
38	МК/Т/2022/0524
38	МК/Т/2022/0525
38	МК/Т/2022/0526
38	МК/Т/2022/0528
38	МК/Т/2022/0529
38	МК/Т/2022/0530
38	МК/Т/2022/0531
38	МК/Т/2022/0532
38	МК/Т/2022/0533
38	МК/Т/2022/0534
38	МК/Т/2022/0535
38	МК/Т/2022/0536
38	МК/Т/2022/0537
38	МК/Т/2022/0538
38	МК/Т/2022/0539
38	МК/Т/2022/0540
38	МК/Т/2022/0541
38	МК/Т/2022/0542
38	МК/Т/2022/0543
38	МК/Т/2022/0544
38	МК/Т/2022/0545
38	МК/Т/2022/0546
38	МК/Т/2022/0547
39	МК/Т/2022/0001
39	МК/Т/2022/0618
40	МК/Т/2022/0584
41	МК/Т/2022/0571
41	МК/Т/2022/0597
41	МК/Т/2022/0598
41	МК/Т/2022/0599
41	МК/Т/2022/0617
41	МК/Т/2022/0619
42	МК/Т/2022/0524
42	МК/Т/2022/0525
42	МК/Т/2022/0526
42	МК/Т/2022/0528
42	МК/Т/2022/0529
42	МК/Т/2022/0530
42	МК/Т/2022/0531
42	МК/Т/2022/0532



42	MK/T/2022/0533
42	MK/T/2022/0534
42	MK/T/2022/0535
42	MK/T/2022/0536
42	MK/T/2022/0537
42	MK/T/2022/0538
42	MK/T/2022/0539

42	MK/T/2022/0540
42	MK/T/2022/0541
42	MK/T/2022/0542
42	MK/T/2022/0543
42	MK/T/2022/0544
42	MK/T/2022/0545
42	MK/T/2022/0546

42	MK/T/2022/0547
42	MK/T/2022/0584
43	MK/T/2022/0562
43	MK/T/2022/0617
43	MK/T/2022/0626
43	MK/T/2022/0637
45	MK/T/2022/0571

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
ALDI GmbH & Co. KG	MK/T/2022/0615
ALDI GmbH & Co. KG	MK/T/2022/0616
B. Braun Melsungen AG	MK/T/2022/0582
Black Tea Exports (Pvt)Ltd.	MK/T/2022/0517
Black Tea Exports (Pvt)Ltd.	MK/T/2022/0518
Eli Lilly and Company	MK/T/2022/0624
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2022/0566
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2022/0567
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2022/0568
Home Box Office, Inc.	MK/T/2022/0597
Home Box Office, Inc.	MK/T/2022/0598
Home Box Office, Inc.	MK/T/2022/0599
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0573
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0574
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0575
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0576
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0577
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0578
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0579
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0580
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2022/0581
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2022/0592
Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware	MK/T/2022/0560



Millennium & Copthorne International Limited	МК/Т/2022/0637
NBA Properties, Inc.	МК/Т/2022/0590
NBA Properties, Inc.	МК/Т/2022/0619
PepsiCo, Inc.	МК/Т/2022/0601
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	МК/Т/2022/0594
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	МК/Т/2022/0595
RITUPACK DOO Bellacerke	МК/Т/2022/0460
Shishapresso S.A.L.	МК/Т/2022/0549
ЏЕЗБОКС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0617
БИЈЕЉАНИН НИКОЛА	МК/Т/2022/0570
ГАНА МОДНО СТУДИО ДОО Берово	МК/Т/2022/0625
ГОРАН БОГОЈОВСКИ	МК/Т/2022/0626
Дони Фруитс ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0596
Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУКОМ МК ДООО Кадино-Илинден	МК/Т/2022/0583
Друштво за инвестиционо советување КАПИТАЛ АСЕТ МЕНАџМЕНТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/1170
Друштво за посредништво, трговија и услуги НОВАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2022/0584
Друштво за производство и промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје,	МК/Т/2022/0644
Друштво за производство и промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје,	МК/Т/2022/0645
Друштво за трговија и услуги Греев Маџинес ДОО Велес	МК/Т/2022/0552
Друштво за трговија и услуги Греев Маџинес ДОО Велес	МК/Т/2022/0553
Друштво за трговија и услуги Греев Маџинес ДОО Велес	МК/Т/2022/0554
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0524
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0525
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0526
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0528
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0529
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0530
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0531
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0532
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0533
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0534
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0535
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0536
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0537
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0538
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0539
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0540
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0541
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0542



Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0543
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0544
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0545
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0546
Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0547
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2022/0557
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2022/0558
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2022/0559
Друштво за угостителство, трговија и услуги БЕИОГЛУ ПАСТАНЕСИ ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2022/0562
Друштво со ограничена одговорност за поддршка на надворешно-трговското работење ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ	МК/Т/2022/0571
ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ	МК/Т/2022/0374
ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ	МК/Т/2022/0375
КАМ ДОО Илинден	МК/Т/2022/0548
КАМЧЕВ ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0618
ЛОНГ ПОЗИТИВ ДОО Скопје	МК/Т/2022/0563
НАТУРА ТЕРАПИ ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/2022/0502
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/2022/0588
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/2022/0589
Трговско друштво за производство, промет и услуги НЕР-КОМ експорт импорт ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2022/0001



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **31319** (151) 05/12/2022
 (210) ТМ 2016/541 (220) 25/05/2016
 (181) 25/05/2026
 (450) 31/12/2022

(732) **MLADEGS PAK d.o.o. Vijaka bb, 78430 Prnjavor, BA**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, сина, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 бујони, говедски супи, зеленчукови супи, концентрати за бујон супи; кисела павлака (млечни производи); конзервирано овошје; сушен зеленчук; чоколадно млеко кл. 30 чај; какао; кафе, вештачко кафе, пијалочи врз база на кафе; кечап; смеса за торти; тесто за торти; мајонез; зачини; шеќер, екстракт од слад за исхрана; мирудии, ванила; тестенини, паста; пијалочи врз база на чоколадо; овесни снегулки; пудинзи; какао пијалочи со млеко кл. 32 овошни сокови; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни пијалаци овошни сокови

(111) **31318** (151) 05/12/2022
 (210) ТМ 2016/562 (220) 01/06/2016
 (181) 01/06/2026
 (450) 31/12/2022

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
 бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, сина, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати;
 кардиолошки лекови

(111) **31348** (151) 23/12/2022
 (210) ТМ 2016/933 (220) 29/09/2016
 (181) 29/09/2026
 (450) 31/12/2022

(732) **ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје Качанички пат 158, Скопје, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, темно црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, замена за кафе, брашно, производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии,
мраз

(111) **31327** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1064 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 регистар на недвижности кл. 35
компјутерски бази на податоци (собирање
информации) кл. 42 картографски услуги,
премерување на земјиштето

(111) **31328** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1065 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 регистар на недвижности кл. 35
компјутерски бази на податоци (собирање

информации) кл. 42 картографски услуги,
премерување на земјиштето

(111) **31329** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1066 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 регистар на недвижности кл. 35
компјутерски бази на податоци (собирање
информации) кл. 42 картографски услуги,
премерување на земјиштето

(111) **31333** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1067 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 регистар на збирки на просторни
податоци кл. 35 компјутерски бази на

податоци (собирање информации) кл. 42
картографски услуги

(111) **31332** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1068 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511) кл. 16 регистар на збирки на
просторни податоци кл. 35 компјутерски
бази на податоци (собирање информации)
кл. 42 картографски услуги

(111) **31326** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1069 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511) кл. 16 регистар на збирки на
просторни податоци кл. 35 компјутерски
бази на податоци (собирање информации)
кл. 42 картографски услуги

(111) **31335** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1072 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborøvej 78 Harbøre, Ronland, 7673,
DK**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FOXTROT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди; хербициди

(111) **31334** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2021/1074 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/12/2022

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300, Vršac, RS**

(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО**
КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

FLOXACEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31336** (151) 22/12/2022

(210) ТМ 2022/99 (220) 04/02/2022

(181) 04/02/2032

(450) 31/12/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО
Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3,
Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури и
полу-готови производи направени од овие
материјали;железа за
конструкција;подлоги и зенгии од обични
метали за градба;обични метали во форма
на чинија, шипка, стап, профил, табли и
плочи;производи и материјали од обични
метали кои се употребуваат за
складирање, виткање, пакување и
наменети за заштита, контејнери од метал
(складирање, транспорт), градби од метал,
рамки од метал за градби, шипки од метал
за градби, метални кутии, контејнери за
пакување од метал, алуминумска фолија,

огради направени од метал, заштитни
огради за патишта од метал, метални
туби, контејнери за складирање од метал,
метални контејнери за транспорт на
производи, скали од метал;врати, прозори,
ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи
од метал;железарија за врати;ситна
железарија од метал;штрафови од
метал;шајки;завртки од метал;навртки од
метал;колчиња од метал;лушпи од
метал;клинови од метал;метални
синџири;тркалца за мебел од
метал;фитинзи од метал за
мебел;индустриски метални тркала;рачки
за врати од метал;рачки за прозори од
метал;шарки од метал;метални
резиња;метални катанци;метални клучеви
за катанци;метални прстени;метални
макари

кл. 17 материјали за изолација, запирање
и запечатување; изолациони бои,
изолациони ткаенини, изолациони траки и
ленти, изолаторски навлаки за
индустриска машинерија, изолаторски
соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени
за запечатување (освен за дихтунзи за
мотори, цилиндри и шајбни за водоводни
цевки) кл. 19 градежни материјали (како
готови производи) направени од бетон,
гипс, глина, грнчарска глина, камен,
мермер, дрво, пластика и синтетички
материјали за градба, конструкција,
наменети за конструкција на патишта, кои
се вклучени во оваа класа; неметални
градби, неметални материјали за градба,
столбови што не се од метал, за
далноводи, заштитни огради што не се од
метал; природни и синтетички премази во
форма на панели и табли, кои се градежни
материјали; премаз за битуменски
импрегниран картон за конструкција на
покрив; битуменски премази за
конструкција на покрив

кл. 35 групирање, во полза на други, на разни производи, имено обични метали и нивни легури и полу-готови производи направени од овие материјали, железа за конструкција, подлоги и зенгии од обични метали за градби, обични метали во форма на чинија, шипка, стап, профил, табли и плочи, производи и материјали од обични метали кои се употребуваат за складирање, виткање, пакување и наменети за заштита, контејнери од метал (складирање, транспорт), градби од метал, рамки од метал за градби, шипки од метал за градби, метални кутии, контејнери за пакување од метал, алуминумска фолија, огради направени од метал, заштитни огради за патишта од метал, метални туби, контејнери за складирање од метал, метални контејнери за транспорт на производи, скали од метал, врати, прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи од метал, железарија за врати, ситна железарија од метал, штрафови од метал, шајки, завртки од метал, навртки од метал, колчиња од метал, лушпи од метал, клинови од метал, метални синџири, тркалца за мебел од метал, фитинзи од метал за мебел, индустриски метални тркала, рачки за врати од метал, рачки за прозори од метал, шарки од метал, метални резиња, метални катанци, метални клучеви за катанци, метални прстени, метални макари, материјали за изолација, запирање и запечатување, изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки), градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска

глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив; овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи, такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, аутлети за големопродажба, преку средства од електронски медиуми или преку каталози за порачки преку пошта

(111) **31344** (151) 22/12/2022
 (210) ТМ 2022/100 (220) 04/02/2022
 (181) 04/02/2032
 (450) 31/12/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 17 материјали за изолација, запирање и запечатување; изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки)

кл. 19 градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, кои се вклучени во оваа класа; неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив

кл. 35 групирање, во полза на други, на разни производи, имено обични метали и нивни легури и полу-готови производи направени од овие материјали, железа за конструкција, подлоги и зенгии од обични метали за градби, обични метали во форма на чинија, шипка, стап, профил, табли и плочи, производи и материјали од обични метали кои се употребуваат за складирање, виткање, пакување и наменети за заштита, контејнери од метал (складирање, транспорт), градби од метал, рамки од метал за градби, шипки од метал за градби, метални кутии, контејнери за пакување од метал, алуминумска фолија, огради направени од метал, заштитни огради за патишта од метал, метални туби, контејнери за складирање од метал,

метални контејнери за транспорт на производи, скали од метал, врати, прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи од метал, железарија за врати, ситна железарија од метал, штрафови од метал, шајки, завртки од метал, навртки од метал, колчиња од метал, лушпи од метал, клинови од метал, метални синцири, тркалца за мебел од метал, фитинзи од метал за мебел, индустриски метални тркала, рачки за врати од метал, рачки за прозори од метал, шарки од метал, метални резиња, метални катанци, метални клучеви за катанци, метални прстени, метални макари, материјали за изолација, запирање и запечатување, изолациони бои, изолациони ткаенини, изолациони траки и ленти, изолаторски навлаки за индустриска машинерија, изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки), градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив; овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи, такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, аутлети за големопродажба, преку средства од

електронски медиуми или преку каталози
за порачки преку пошта

(111) **31345** (151) 22/12/2022
(210) ТМ 2022/101 (220) 04/02/2022
(181) 04/02/2032
(450) 31/12/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО
Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3,
Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 материјали за изолација, запирање
и запечатување; изолациони бои,
изолациони ткаенини, изолациони траки и
ленти, изолаторски навлаки за
индустриска машинерија, изолаторски
соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени
за запечатување (освен за дихтунзи за
мотори, цилиндри и шајбни за водоводни
цевки) кл. 19 градежни материјали (како
готови производи) направени од бетон,
гипс, глина, грнчарска глина, камен,
мермер, дрво, пластика и синтетички
материјали за градба, конструкција,
наменети за конструкција на патишта, кои
се вклучени во оваа класа; неметални
градби, неметални материјали за градба,
столбови што не се од метал, за
далноводи, заштитни огради што не се од

метал; природни и синтетички премази во
форма на панели и табли, кои се градежни
материјали; премаз за битуменски
импрегниран картон за конструкција на
покрив; битуменски премази за
конструкција на покрив кл. 35 групирање,
во полза на други, на разни производи,
имено обични метали и нивни легури и
полу-готови производи направени од овие
материјали, железа за конструкција,
подлоги и зенгии од обични метали за
градби, обични метали во форма на
чинија, шипка, стап, профил, табли и
плочи, производи и материјали од обични
метали кои се употребуваат за
складирање, виткање, пакување и
наменети за заштита, контејнери од метал
(складирање, транспорт), градби од метал,
рамки од метал за градби, шипки од метал
за градби, метални кутии, контејнери за
пакување од метал, алуминумска фолија,
огради направени од метал, заштитни
огради за патишта од метал, метални
туби, контејнери за складирање од метал,
метални контејнери за транспорт на
производи, скали од метал, врати,
прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и
фитинзи од метал, железарија за врати,
ситна железарија од метал, штрафови од
метал, шајки, завртки од метал, навртки од
метал, колчиња од метал, лушпи од
метал, клинови од метал, метални
синџири, тркалца за мебел од метал,
фитинзи од метал за мебел, индустриски
метални тркала, рачки за врати од метал,
рачки за прозори од метал, шарки од
метал, метални резиња, метални катанци,
метални клучеви за катанци, метални
прстени, метални макари, материјали за
изолација, запирање и запечатување,
изолациони бои, изолациони ткаенини,
изолациони траки и ленти, изолаторски
навлаки за индустриска машинерија,

изолаторски соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени за запечатување (освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и шајбни за водоводни цевки), градежни материјали (како готови производи) направени од бетон, гипс, глина, грнчарска глина, камен, мермер, дрво, пластика и синтетички материјали за градба, конструкција, наменети за конструкција на патишта, неметални градби, неметални материјали за градба, столбови што не се од метал, за далноводи, заштитни огради што не се од метал; природни и синтетички премази во форма на панели и табли, кои се градежни материјали; премаз за битуменски импрегниран картон за конструкција на покрив; битуменски премази за конструкција на покрив; овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и купат тие производи, такви услуги може да бидат обезбедени од малопродажни продавници, аутлети за големопродажба, преку средства од електронски медиуми или преку каталози за порачки преку пошта

(111) **31340** (151) 02/12/2022

(210) ТМ 2022/148 (220) 15/02/2022

(181) 15/02/2032

(450) 31/12/2022

(732) **КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје ул. Франце Прешерн бр.13, 1000, Скопје, МК (540)**



(591) портокалова, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 онлајн продажба на големо и мало со: мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полици, душеци, двоседи (троседи), маси фотелји, столарија,

кревети, комоди, текстил и текстилни производи, покривки за кревети и маси, електронски уреди, алати, производи за фитнес и здравје, нега и убавини, книги и производи за деца, пијалоци и опрема, облека и спортска опрема, пијалоци и храна, цигари, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кафе и чај, производи за домаќинство, бела техника, техника, накит, плаќање членарини, едукација, туризам (туристички агенции, хотели и мотели), транспорт, комуникациски услуги, гориво и комунални услуги, достава на храна, програми на исхрана, продажба на вино, продажба на карти, здруженија и невладини организации, прехранбени производи, настани (културни настани и други влезници за настани), осигурување, комунални услуги, плаќање на сметки, додатоци за исхрана, спортски суплементи, медицински помагала, групно вложување (Crowdfunding), часовници, плаќање на паркинг, играчки, компјутерско рекламирање преку интернет; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги со: мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полици, душеци, двоседи (троседи), маси фотелји, столарија, кревети, комоди, текстил и текстилни производи, покривки за кревети и маси, електронски уреди, алати, производи за фитнес и здравје, нега и убавини, книги и производи за деца, пијалоци и опрема, облека и спортска опрема, пијалоци и храна, цигари, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кафе и чај, производи за домаќинство, бела техника, техника, накит, плаќање членарини, едукација, туризам (туристички агенции, хотели и мотели), транспорт, комуникациски , услуги, гориво и комунални услуги, достава на храна, програми на исхрана, продажба на вино,

продажба на карти, здруженија и невладини организации, прехранбени производи, настани (културни настани и други влезници за настани), осигурување, комунални услуги, плаќање на сметки, додатоци за исхрана, спортски суплементи, медицински помагала, групно вложување (Crowdfunding), часовници, плаќање на паркинг, играчки, компјутерско рекламирање преку интернет; промовирање на производи и услуги на др. лица преку обезбедување купони, попусти, информации за спроведување на цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни веб страни на др. лица и информации за попусти што ќе бидат достапни на интернет страна кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **31325** (151) 01/12/2022
(210) ТМ 2022/153 (220) 15/02/2022
(181) 15/02/2032
(450) 31/12/2022

(732) **Димче Поповски ул. Елпида Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни згради, панорамски и луксузни лифтови, лифтови за посебна намена, фасадни лифтови, теретни и малотеретни лифтови, хидраулични подигнувачки

платформи; ремени за лифтови; синцири за лифтови [делови од машини]; апарати за управување со лифтови кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги; монтирање и поправање лифтови

(111) **31330** (151) 01/12/2022
(210) ТМ 2022/154 (220) 15/02/2022
(181) 15/02/2032
(450) 31/12/2022

(732) **Димче Поповски ул. Елпида Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни згради, панорамски и луксузни лифтови, лифтови за посебна намена, фасадни лифтови, теретни и малотеретни лифтови, хидраулични подигнувачки платформи; ремени за лифтови; синцири за лифтови [делови од машини]; апарати за управување со лифтови кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги; монтирање и поправање лифтови

(111) **31331** (151) 01/12/2022
(210) ТМ 2022/155 (220) 15/02/2022
(181) 15/02/2032
(450) 31/12/2022

(300)
(732) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG**

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко
Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје
(540)

FUNGITER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток, алгинати како диететски
додатоци, протеини како диететски
додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски пијалаци за медицинска
употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци за медицинска употреба кл. 35
услуги на продажба на големо и продажба
на мало на: нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток, алгинати како диететски
додатоци, протеини како диететски

додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски пијалаци за медицинска
употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци за медицинска употреба

(111) **31337** (151) 02/12/2022
(210) ТМ 2022/156 (220) 15/02/2022
(181) 15/02/2032
(450) 31/12/2022

(732) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD**
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко
Жинзифов бр. 49А, 1000, Скопје
(540)

CERIDOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток, алгинати како диететски
додатоци, протеини како диететски
додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски пијалаци за медицинска
употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како

диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **31338** (151) 02/12/2022

(210) ТМ 2022/157 (220) 15/02/2022

(181) 15/02/2032

(450) 31/12/2022

(732) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD**
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко
 Жинзифов бр. 49А, 1000, Скопје

(540)

ELAXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како

диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **31339** (151) 02/12/2022
(210) ТМ 2022/158 (220) 15/02/2022
(181) 15/02/2032
(450) 31/12/2022

(732) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD**
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street,
1000, Sofia, BG

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко
Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје
(540)

HERPEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток, алгинати како диететски
додатоци, протеини како диететски
додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски пијалаци за медицинска
употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци за медицинска употреба кл. 35
услуги на продажба на големо и продажба
на мало на: нутрацевтски препарати за

терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток, алгинати како диететски
додатоци, протеини како диететски
додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски пијалаци за медицинска
употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци за медицинска употреба

(111) **31341** (151) 21/12/2022
(210) ТМ 2022/209 (220) 02/03/2022
(181) 02/03/2032
(450) 31/12/2022

(732) **Гостилница ФОНТАНА Семир**
Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф
Палме бр.4, 1000, Скопје, МК

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000,
Скопје
(540)





(591) црна, бела, црвена, сива, крем,
светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 секаков вид на месо; кебапи кл. 35
рекламирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање преку
интернет; рекламирање преку телевизија;
рекламирање преку радио; секаков вид на
рекламирање што не е опфатен со
горенаведените услуги кл. 43 ресторани;
служење храна и пијалоци; услуги за
подготвување храна и пијалоци

(111) **31342** (151) 21/12/2022
(210) ТМ 2022/210 (220) 02/03/2022
(181) 02/03/2032
(450) 31/12/2022

(732) **Гостилница ФОНТАНА Семир
Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф
Палме бр.4, 1000, Скопје, МК**
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000,
Скопје
(540)

ГОСТИЛНИЦА КЕБАПЧИЛНИЦА ФОНТАНА ОД 1957

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 секаков вид на месо; кебапи кл. 35
рекламирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање преку
интернет; рекламирање преку телевизија;
рекламирање преку радио; секаков вид на
рекламирање што не е опфатен со
горенаведените услуги кл. 43 ресторани;
служење храна и пијалоци; услуги за
подготвување храна и пијалоци

(111) **31343** (151) 21/12/2022
(210) ТМ 2022/211 (220) 02/03/2022

(181) 02/03/2032

(450) 31/12/2022

(732) **Гостилница ФОНТАНА Семир
Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф
Палме бр.4, 1000, Скопје, МК**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000,
Скопје

(540)


GOSTILNICA KEBAPCILNICA FONTANA SINCE 1957

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 секаков вид на месо; кебапи кл. 35
рекламирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање преку
интернет; рекламирање преку телевизија;
рекламирање преку радио; секаков вид на
рекламирање што не е опфатен со
горенаведените услуги кл. 43 ресторани;
служење храна и пијалоци; услуги за
подготвување храна и пијалоци

(111) **31346** (151) 16/12/2022
(210) ТМ 2022/215 (220) 07/03/2022
(181) 07/03/2032
(450) 31/12/2022

(732) **Kalceks AS 71E, Krustpils Street,
LV-1057, Riga, LV**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сина, жолта, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати

(111) **31347** (151) 16/12/2022

(210) ТМ 2022/216 (220) 07/03/2022

(181) 07/03/2032

(450) 31/12/2022

(732) **Kalceks AS 71E, Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV**(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Kalceks

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати

(111) **31323** (151) 06/12/2022

(210) ТМ 2022/233 (220) 10/03/2022

(181) 10/03/2032

(450) 31/12/2022

(732) **Антонио Стојановски and Марио Јелиќул. Димитрие Чуповски бр.74/2-11, 1000, Скопје, МК and ул. Димитар Гуштанов 426, 1000, Скопје, МК**(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; аудиовизуелни апарати и инструменти; дискови за снимање звук; компактни дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање, имено, аудио и аудиовизуелни снимки; ДВД-а и ЦД-а со музика; винил фонографски плочи со музика; музички звучни записи; музички видео записи; дигитални музички звучни снимки што може да се преземат; музички фајлови за преземање кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; рекламни огласи; промоција, продукција и дистрибуција во областа на звучни и визуелни записи; менаџмент на изведувачки уметници; продажна промоција за други; промотивен маркетинг; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; организација на изложби за комерцијални или рекламни цели во областа на музиката; вршење промоции преку аудио-визуелни медиуми во областа на музиката; услуги за водење на е-трговија на мало со музички записи и публикации; услуги за он-лајн нарачки на снимени ЦД-а, ДВД-а и винил плочи; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, имено облека, обувки и капи, текстилни производи, аксесоари, фотографии, постери и други промотивни



печатени материјали; водење на он-лајн продавница за подароци; барање спонзорства; промоција на стоки и услуги преку спонзорства на концерти и музички настани; преговарање за деловни договори за други; собирање информации во компјутерските бази на податоци кл. 41 забава; спортски и културни активности; објавување на текстови од областа на музиката; забавни услуги, имено, организација и продукција на аудио и визуелни емисии, шоу програми, настани во живо, концерти и снимки, поврзани со музика; продукција на музика; услуги за издавање музика; услуги за снимање во студио; услуги на компонирање музика; производство на звучни записи; продавање билети за концерти и музички настани; обезбедување информации во врска со музика, музичка забава и настани преку глобална комуникациска мрежа; обезбедување на веб-страница со информации за забава од областа на музиката, музичката забава и музичките уметници; обезбедување онлајн забава, имено, обезбедување звучни и аудиовизуелни снимки од областа на музиката; обезбедување онлајн звучни снимки и аудиовизуелни снимки со музички изведби, што не се преземаат; обезбедување онлајн музика, што не се презема; обезбедување он-лајн фотографии и видеа, што не се преземаат; обезбедување електронски он-лајн публикации, што не се преземаат; изнајмување звучни записи; изнајмување аудио опрема

(111) **31320** (151) 06/12/2022
 (210) ТМ 2022/244 (220) 11/03/2022
 (181) 11/03/2032
 (450) 31/12/2022

(732) **PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. C/Valle del Roncal,12 1°-Of.7, E 28232 Las Rozas, ES**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000, Скопје

(540)

TOSCANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 производи за уништување на штетници, фунгициди, хербициди

(111) **31322** (151) 06/12/2022
 (210) ТМ 2022/247 (220) 14/03/2022
 (181) 14/03/2032
 (450) 31/12/2022

(732) **CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & Technological Development Zone, Chongqing, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

X Flip

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; смартфони (паметни телефони)

(111) **31321** (151) 06/12/2022
 (210) ТМ 2022/248 (220) 14/03/2022
 (181) 14/03/2032
 (450) 31/12/2022

(732) **CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & Technological Development Zone, Chongqing, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

X Slide

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; смартфони

(паметни телефони)

(111) **31324** (151) 06/12/2022

(210) ТМ 2022/263 (220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 31/12/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги ЊУ
ЕЈЏ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ
Прилеп ул. „Јане Сандански“ бр.1-1/30 ,
7500, Прилеп, МК**

(740) Филип Медарски, Адвокат Васил
Главинов 3/1-2 , 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери,

душеци и перници изработени од сунѓер,

термопластична мемори пена со
релаксирачки, комфортни и ортопедски
својства; текстил и текстилни производи
кои не се опфатени со другите класи;
покривки за кревети и маси кл. 22
материјали за полнење (освен од гума или
пластични материјали); сурови мекстилни
влакнести материјали кл. 35
рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при производство, увоз-
извоз и трговија на големо и мало со:
Душеци, душеци со федери, душеци и
перници изработени од сунѓер,
термопластична мемори пена со
релаксирачки, комфортни и ортопедски
својства; материјали за полнење (освен од
гума или пластични материјали); сурови
текстилни влакнести материјали;
здружување, во корист на другите,
овозможувајќи им на потрошувачите
полесно да ги вадат и набават односните
производи; сите горенаведени услуги
може да се обезбедат во продавници за
трговија на мало и големо, по пат на
каталози за нарачка по пошта или со
помош на електронски медиуми, на
пример, по пат на веб страни или
програми за купување по пат на телевизија



**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
5	31318
5	31320
5	31331
5	31334
5	31335
5	31337
5	31338
5	31339
5	31346
5	31347
6	31336
7	31325
7	31330
9	31321
9	31322
9	31323
16	31326
16	31327

16	31328
16	31329
16	31332
16	31333
17	31336
17	31344
17	31345
19	31336
19	31344
19	31345
20	31324
22	31324
29	31319
29	31341
29	31342
29	31343
29	31348
30	31319

30	31348
32	31319
35	31323
35	31324
35	31326
35	31327
35	31328
35	31329
35	31331
35	31332
35	31333
35	31336
35	31337
35	31338
35	31339
35	31340
35	31341
35	31342

35	31343
35	31344
35	31345
37	31325
37	31330
39	31340
41	31323
42	31326
42	31327
42	31328
42	31329
42	31332
42	31333
43	31341
43	31342
43	31343
45	31340



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.	31322	MK/T/2022/0247
CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.	31321	MK/T/2022/0248
FMC Agricultural Solutions A/S	31335	MK/T/2021/1072
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	31331	MK/T/2022/0155
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	31337	MK/T/2022/0156
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	31338	MK/T/2022/0157
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	31339	MK/T/2022/0158
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	31334	MK/T/2021/1074
Kalceks AS	31346	MK/T/2022/0215
Kalceks AS	31347	MK/T/2022/0216
MLADEGS PAK d.o.o.	31319	MK/T/2016/0541
PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.	31320	MK/T/2022/0244
Valeant Pharmaceuticals Ireland	31318	MK/T/2016/0562
Агенција за катастар на недвижности	31327	MK/T/2021/1064
Агенција за катастар на недвижности	31328	MK/T/2021/1065
Агенција за катастар на недвижности	31329	MK/T/2021/1066
Агенција за катастар на недвижности	31333	MK/T/2021/1067
Агенција за катастар на недвижности	31332	MK/T/2021/1068
Агенција за катастар на недвижности	31326	MK/T/2021/1069
Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје	31341	MK/T/2022/0209
Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје	31342	MK/T/2022/0210
Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје	31343	MK/T/2022/0211
Димче Поповски	31325	MK/T/2022/0153
Димче Поповски	31330	MK/T/2022/0154
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје	31336	MK/T/2022/0099
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје	31344	MK/T/2022/0100
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје	31345	MK/T/2022/0101
Друштво за трговија и услуги ЊУ ЕЈЏ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	31324	MK/T/2022/0263
КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје	31340	MK/T/2022/0148
Марио Јелиќ	31323	MK/T/2022/0233
ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	31348	MK/T/2016/0933



ПРЕНОС / BARTJE

(111) **5618**

(732) **Orifarm Generics Holding A/S Energivej 15, Lindved DK-5260 Odense S, DK**

(111) **14704**

(732) **Cilag GmbH International Gubelstrasse 34, 6300 Zug, CH**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **937**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(111) **974**

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **978**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје , Скопје, МК**

(111) **1425**

(732) **Clinigen Limited Pitcairn House, Crown Squire, Centrum 100, Burton On Trent, Staffordshire, DE 14 2WW, UK**

(111) **7511**

(732) **Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DD**

(111) **11700**

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и безалкохолни пијалаци ГРОЗД Струмица ул.Цветан Димов ББ - Стадион , 2400 Струмица, 2400, Струмица, МК**

(111) **11450**

(732) **CORPORACION HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU**

(111) **14988**

(732) **Sanofi Mature IP 82, Avenue Raspall, 94250 Gentilly, FR**

(111) **15096**

(732) **Sanofi Mature IP 82, Avenue Raspall, 94250 Gentilly, FR**



(111) **21258**

(732) **CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR**

(111) **21290**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(111) **21243**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **21240**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **21380**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **21239**

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **20927**

(732) **Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје бул. Партизански Одреди бр. 42/2 , 1000, Скопје, МК**

(111) **23286**

(732) **МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев 105, Струмица, МК**

(111) **23287**

(732) **МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев 105, Струмица, МК**

(111) **23288**

(732) **МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев 105, Струмица, МК**

(111) **24313**

(732) **Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DD**

(111) **25368**

(732) **Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DD**

(111) **31101**

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,ул.Февруарски поход бр. 48/локал 1, Аеродром, 1000, Скопје, МК**

**СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM****(111) 2284****(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 7040**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 7042**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 7043**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 7703**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 8304**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 9799**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 10533**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 11840**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 13353**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 13586**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 14301**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 19665**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) 23783**(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**



(111) **23784**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **24317**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **24316**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **24733**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **26093**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **25908**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **26524**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **26525**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **28381**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **28382**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

(111) **28428**

(732) **Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US**

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

(111) **117**

(186) 22/02/2033

(111) **118**

(186) 22/02/2033

(111) **937**

(186) 15/12/2032

(111) **974**

(186) 10/08/2032



(111) 978	(186) 10/09/2032
(111) 3985	(186) 10/09/2032
(111) 1609	(186) 15/02/2033
(111) 11450	(186) 20/10/2033
(111) 11957	(186) 07/11/2033
(111) 11954	(186) 07/11/2033
(111) 20489	(186) 05/07/2032
(111) 20926	(186) 06/07/2032
(111) 21265	(186) 06/07/2032
(111) 21264	(186) 06/07/2032
(111) 21263	(186) 06/07/2032
(111) 21266	(186) 06/07/2032
(111) 22606	(186) 20/07/2032
(111) 22607	(186) 20/07/2032
(111) 22608	(186) 20/07/2032
(111) 22605	(186) 20/07/2032
(111) 22604	(186) 20/07/2032
(111) 21258	(186) 26/09/2032
(111) 21181	(186) 15/10/2032
(111) 21290	(186) 22/10/2032
(111) 21243	(186) 22/10/2032
(111) 21240	(186) 22/10/2032
(111) 21380	(186) 22/10/2032
(111) 21239	(186) 22/10/2032
(111) 20927	(186) 24/10/2032
(111) 23286	(186) 22/11/2032
(111) 23287	(186) 22/11/2032
(111) 23288	(186) 22/11/2032
(111) 21184	(186) 27/11/2032
(111) 21183	(186) 27/11/2032
(111) 21005	(186) 12/02/2033

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **956**

(45) 31/12/2022

(21) ID 2022/2

(22) 28/03/2022

(18) 28/03/2027

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 202130648844.8 29/09/2021 CN

(72) GAO Xinhua (8 Changchun Road Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 241006)

(73) **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.8 Changchun Road Economy & Technology evelopment Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000, Скопје

(51) 12-08

(54) **Автомобил**



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjës

(51)	(11)
12-08	МК/II/ 2021/956

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjës industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.8 Changchun Road Economy & Technology development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN	956	МК/I/ 2021/956